

Упатство за корисникот

NPD4676-02 MK

Авторско право и заштитни знаци

Авторско право и заштитни знаци

Ниту еден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена која било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите содржани овде се наменети само за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошкови предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки, или измени кај овој производ, или (освен САД) непридржување кон упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за кои било штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за која била штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

EPSON® е регистрирана заштитена марка и EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена марка на корпорацијата Seiko Epson.

RINT Image Matching™ и PRINT Image Matching знаците се заштитни знаци на корпорацијата Seiko Epson. Авторско право © 2001 корпорација Seiko Epson. Сите права се заштитени.

Логото SDXC е заштитен знак на SD-3C, LLC.

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro и MagicGate Memory Stick Duo се заштитени марки на корпорацијата Sony.

Intel® е регистриран заштитен знак на корпорацијата Intel.

PowerPC® е регистриран заштитен знак на корпорацијата International Business.

Софтверот на Epson Scan се заснова на дел од работата на Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Авторско право и заштитни знаци

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® и Windows Vista® се регистрирани заштитни знаци на корпорацијата Microsoft.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® и OS X® се регистрирани заштитени знаци на Apple Inc.

ABBYY® и ABBYY FineReader® имињата и знаците се регистрирани заштитни знаци на ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat и Photoshop се регистрирани заштитени знаци на Adobe systems Incorporated коишто можат да бидат регистрирани во одредени правни системи.

Известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се заштитни знаци на нивните соодветни сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие знаци.

© 2012 Корпорација Seiko Epson. Сите права се заштитени.

Содржина

Авторско право и заштитни знаци

Авторско право и заштитни знаци. 2

Вовед

Локација за наоѓање информации. 8

Внимание, важно и белешка. 8

Верзии на оперативен систем. 9

Користење на услугата Epson Connect. 9

Важни упатства

Упатства за безбедност. 10

Совети и предупредувања за производот. 11

Поставување/користење на производот. 11

Користење на производот со безжично поврзување. 12

Користење на мемориски картички. 12

Користење на таблата и подлогата за допир. 13

Ракување со касетите за мастило. 13

Ограничувања за копирање. 13

Заштита на вашите лични информации. 14

Запознавање со производот

Достапни карактеристики на производот. 15

Делови на производот. 15

Напомени за контролната плоча и излезната тацна. 18

Водич за контролната табла. 19

Копче и ЛЦД. 19

Сијалички. 20

Управување со хартија и медиуми

Вовед во употреба, ставање и складирање медиуми. 22

Чување на хартијата. 22

Избирање хартија. 22

Поставување на типови хартија на ЛЦД-екранот. 24

Поставувања за тип хартија од драјверот на печатачот. 25

Ставање хартија. 26

Во касетата за хартија. 26

Во задниот отвор за хартија. 30

Ставање ЦД/ДВД. 32

Вадење ЦД/ДВД. 34

Ставање мемориска картичка. 34

Ставање оригинали. 36

Автоматски внесувач на документи (ADF) 36

Стакло на скенерот. 38

Копирање

Копирање документи. 41

Основно копирање. 41

Двострано копирање. 41

Копирање распоред. 43

Список со менија за режимот копирање. 43

Печатење

Основно користење од контролната табла. 44

Печатење фотографии (серија XP-700/серија XP-800). 44

Печатење фотографии (серија XP-600). 44

Печатење фотографии од дигитален фотоапарат. 45

Список со менија на режимот за печатење фотографии. 46

Основно користење од компјутерот. 46

Драјвер на печатачот и приказ на состојбата 46

Основно печатење. 49

Откажување на печатење. 52

Други опции. 54

Печатење фотографии на едноставен начин 54

Печатење на ЦД/ДВД. 55

Однапред поставени програми (само за Windows). 57

Двострано печатење. 57

Печатење приспособено на страницата. 60

Печатење Pages per sheet (Pages Per Sheet). 61

Споделување на производот за печатење. 62

Поставки за Windows. 62

Поставка за Mac OS X. 65

Содржина

Скенирање

Да се обидеме со скенирање.	66
Започнување на скенирање.	66
Функции за прилагодување на сликата.	68
Основно скенирање од контролната табла.	70
Список со менија за режимот за скенирање	71
Основно скенирање од компјутерот.	71
Скенирање во Full Auto Mode.	71
Скенирање во Home Mode.	73
Скенирање во Office Mode.	75
Скенирање во Professional Mode.	77
Преглед и прилагодување на просторот за скенирање.	79
Различни видови скенирање.	82
Скенирање списание.	82
Скенирање повеќе документи во PDF датотека.	84
Скенирање фотографија.	87
Информации за софтверот.	88
Стартување на драјверот за Epson Scan.	88
Вклучување друг софтвер за скенирање.	89

Испраќање факс

Вовед во услужната програма FAX.	91
Поврзување на телефонска линија.	91
За телефонскиот кабел.	91
Користење на телефонската линија само за факс.	92
Делење линија со телефон.	92
Проверка на врската за факс.	94
Известувања кога напојувањето е исклучено.	94
Поставување на одликите за факс.	95
Поставување записи за брзо избирање.	95
Поставување записи за групно избирање.	95
Создавање информации во заглавие.	96
Испраќање факсови.	97
Испраќање факсови со внесување број.	97
Испраќање факсови со користење на брзо избирање/групно избирање.	98
Испраќање факсови преку емитување.	98
Испраќање факс во одредено време.	99
Испраќање факс од поврзан телефон.	100
Примање факсови.	101
Поставување за автоматско примање факсови.	101
Рачно примање факсови.	101

Примање факс на барање.	102
Извештаи за печатење.	102
Список со менија за режимот за факсови.	103

Повеќе функции**Список со менија на контролната табла**

Режим за копирање.	106
Режим за печатење фотографии.	106
Серија XP-700/серија XP-800.	107
Серија XP-600.	107
Режим за скенирање.	108
Режим за факс.	109
Режим за повеќе функции.	110
Серија XP-700/серија XP-800.	110
Серија XP-600.	112
Режим за поставување Wi-Fi.	113
Режим за поставување.	113
Режим за помош.	117

Замена на касети со мастило

Безбедносни упатства, мерки на претпазливост и спецификации за касетите за мастило.	119
Безбедносни упатства.	119
Мерки за претпазливост при замена на касета со мастило.	119
Спецификации на касети за мастило.	120
Проверка на состојбата на касетата со мастило	121
За Windows.	121
За Mac OS X.	122
Употреба на контролната табла.	123
Зачувување на црното мастило кога касетата е при крај (само за Windows).	124
Замена на касета со мастило.	124

Одржување на производот и софтверот

Проверка на отворите на главата за печатење	129
Употреба на алатката Nozzle Check за Windows.	129
Користење на алатката Nozzle Check за Mac OS X.	129

Содржина

Употреба на контролната табла.	130
Чистење на главата за печатење.	130
Користење на услужната програма Head Cleaning за Windows.	131
Користење на услужната програма Head Cleaning за Mac OS X.	132
Употреба на контролната табла.	132
Порамнување на главата за печатење.	132
Користење на услужната програма Print Head Alignment за Windows.	133
Користење на услужната програма Print Head Alignment за Mac OS X.	133
Употреба на контролната табла.	134
Поставување/промена на време и регион.	134
Штедење енергија.	135
За Windows.	136
За Mac OS X.	136
Употреба на контролната табла.	136
Чистење на производот.	137
Чистење на надворешноста на производот	137
Чистење на внатрешноста на производот.	138
Пренесување на производот.	139
Проверка и инсталирање на софтверот.	141
Проверка на софтверот инсталиран на Вашиот компјутер.	141
Инсталирање на софтверот.	142
Деинсталирање на софтверот.	142
За Windows.	142
За Mac OS X.	143

Пренесување податоци со користење надворешен уред за складирање

Мерки на претпазливост за уреди за складирање.	145
Копирање датотеки меѓу уредот за складирање и компјутерот.	145
Копирање датотеки на компјутерот.	145
Зачувување податоци за уред за складирање	146

Показатели на грешки

Пораки за грешки на контролната табла.	148
--	-----

Решавање проблеми за печатење/ копирање

Утврдување на проблем.	149
Проверка на состојбата на производот.	149
Заглавена хартија.	152
Отстранување заглавена хартија од задниот капак.	153
Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на производот.	154
Отстранување заглавена хартија од касетата за хартија.	155
Отстранување заглавена хартија од автоматскиот внесувач на документи (ADF).	155
Спречување заглавување на хартијата.	157
Повторно печатење по заглавување хартија (само за Windows).	158
Помош околу квалитетот на печатење.	158
Хоризонтални линии.	159
Вертикални ленти или нееднакво порамнување.	160
Несоодветни бои или недостасуваат бои.	160
Нејасен или размачкан отпечатен примерок.	161
Разновидни проблеми со отпечатени примероци.	162
Неправилни или погрешно отпечатени знаци.	162
Неправилни маргини.	162
Отпечатениот примерок е закосен малку.	162
Големината или положбата на копираната слика е неправилна.	162
Превртена слика.	163
Хартијата или ЦД/ДВД се отпечатени само до половина или се празни.	163
Отпечатената страна е размачкана или изгребана.	163
Премногу бавно печатење.	164
Хартијата не се внесува правилно или фиоката за ЦД/ДВД не е ставена правилно.	164
Нема дотур на хартија.	164
Дотур на повеќе страници.	165
Хартијата не е ставена правилно.	165
Хартијата не излегува целосно или е извиткана.	165
Фиоката за ЦД/ДВД се исфрла или не е правилно ставена кога се испраќа работа за печатење на ЦД/ДВД.	166
Производот не печати.	166
Сите сијалички се исклучени.	166

Содржина

Сијаличките светнале, па се изгаснале.	166
Само сијаличката за вклучување свети.	166
По замена на касета со мастило, се појавува грешка кај мастилото.	167
Зголемување на брзината за печатење (само за Windows).	168
Друг проблем.	169
Тивко печатење на обична хартија.	169

Решавање проблеми со скенирање

Проблеми покажани со пораки на ЛЦД-екранот или со статусната сијаличка.	170
Проблеми при започнување на скенирањето	170
Користење на автоматскиот внесувач на документи (ADF).	171
Користење на копчето.	171
Користење софтвер за скенирање различен од драјверот Epson Scan.	172
Проблеми со внесување хартија.	172
Хартијата се валка.	172
Внесени се повеќе листови хартија.	172
Заглавена хартија во автоматскиот внесувач на документи (ADF).	173
Проблеми со времето на скенирање.	173
Проблеми со скенираните слики.	173
Квалитетот на скенирање е незадоволителен.	173
Просторот или правецот на скенирање се незадоволителни.	174
Проблеми што остануваат по испробување на сите решенија.	175

Решавање проблеми со факс

Не може да се испрати или да се прими факс	176
Проблеми со квалитетот (испраќање).	176
Проблеми со квалитетот (примање).	176
Телефонската секретарка не може да одговори на гласовни повици.	177
Погрешно време.	177

Информации за производ

Касети за мастило.	178
Барања на системот.	178
За Windows.	178
За Mac OS X.	179

Технички спецификации.	179
Спецификации на печатачот.	179
Спецификации на скенерот.	182
Спецификации за автоматскиот внесувач на документи (ADF).	183
Спецификации за факсот.	183
Спецификации на мрежниот интерфејс.	184
Мемориска картичка.	184
Механички.	185
Електрични.	186
Надворешна средина.	188
Стандарди и одобренија.	188
Интерфејс.	189
Надворешен УСБ-уред.	189

Каде да се обратите за помош

Веб страница за техничка поддршка.	191
Контакт со службата за поддршка на Epson.	191
Пред да го контактирате Epson.	191
Помош за корисниците во Европа.	192
Помош за корисниците во Тајван.	192
Помош за корисниците во Австралија.	193
Помош за корисниците во Хонг Конг.	194

Индекс

Вовед

Локација за наоѓање информации

Последната верзија од следните упатства се достапни на веб-локацијата за поддршка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (надвор од Европа)

Почнете оттука (хартија):

Ви дава информации за поставување на производот и инсталирање на софтверот.

Основно упатство (хартија):

Ви дава основни информации за користење на производот без компјутер.

Упатство за корисникот (PDF):

Ви дава детални упатства за работа, безбедност и решавање проблеми. Користете го ова упатство кога го користите производот со компјутер или кога користите напредни функции како што се двострано копирање.

За да го погледнете упатството во PDF, потребен ви е Adobe Acrobat Reader 5.0 или понова верзија или Adobe Reader.

Мрежно упатство (HTML):

Обезбедува информации за администраторите на мрежи за драјверите за печатачот и за мрежните поставки.

Help (на екранот од производот):

Дава основни упатства за користење и решавање проблеми на ЛЦД-екранот од производот. Изберете го менито **Help** на контролната табла.

Внимание, важно и белешка

Внимание, важно и белешка во овој прирачник се означени како што е дадено подолу и го имаат следново значење.



Внимание

мора да се следат внимателно со цел да се избегне физичка повреда.



Важно

мора да се почитуваат за да избегнете оштетување на вашата опрема.

Белешка

содржи корисни совети и ограничувања за работата на производот.

Вовед

Верзии на оперативен систем

Во овој прирачник се користени следниве кратенки.


- Windows 7 се однесува на Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional и Windows 7 Ultimate.
- Windows Vista се однесува на Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition и Windows Vista Ultimate Edition.
- Windows XP се однесува на Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition и Windows XP Professional.
- Mac OS X се однесува на Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

Користење на услугата Epson Connect

Со користење на услугата Epson Connect и услуги од други компании, можете лесно да печатите директно од паметниот телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде низ светот! За повеќе информации за печатење и други услуги, посетете ја следнава врска;

<https://www.epsonconnect.com/> (порталот Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu/> (само за Европа)

Можете да го погледнете упатството Epson Connect со двоен клик на иконата за брз пристап  на работната површина.



Важни упатства

Упатства за безбедност

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да обезбедите безбедно користење на производот. Чувајте го ова упатство за да можете повторно да се навратите на него. Исто така, придржувајте се кон сите предупредувања и упатства означени во производот.

- Користете го само кабелот за напојување што доаѓа со производот и не користете го со друга опрема. Користењето други кабли со производот или користењето на дадениот кабел со друга опрема може да предизвика пожар или електричен шок.
- Проверете вашиот кабел за наизменична струја да ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- Никогаш сами не расклопувајте го, не менувајте го или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или дополнителните уреди освен како што е посебно објаснето во упатството на производот.
- Исклучете го производот и однесете го на сервис кај квалификуван персонал во следниве услови: кабелот или приклучокот се оштетени, во производот навлегла вода, производот паднал или куќиштето е оштетено, производот не работи нормално или покажува голема промена во работата. Не прилагодувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- Поставете го производот близу до сидниот штекер при што кабелот може лесно да се исклучи од сидот.
- Не поставувајте го и не складирајте го производот надвор, близу до прекумерна нечистотија или прав, топлотни извори или на места изложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.
- Внимавајте да не истурите течност на производот и не користете го производот со мокри раце.
- Држете го производот оддалечен од пејсмејкери најмалку 22 см. Радио-брановите од производот може значително да влијаат врз работата на пејсмејкерите.
- Контактирајте го вашиот добавувач доколку ЛЦД-екранот е оштетен. Доколку вашите раце се натопат со течен кристален раствор, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Доколку ви влезе во очите течен кристален раствор, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш посетете лекар.
- Избегнувајте користење телефон за време на електрични празнења. Може да постои ризик од електричен удар од грмотевица (за моделите со можност за факс).
- Не користете телефон за да пријавите истекување на гас во близина на местото на истекување (за моделите со можност за факс).

Белешка:

Подолу ќе најдете безбедносни упатства за касетите за мастило.

➔ „Замена на касети со мастило“ на страница 119


Совети и предупредувања за производот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на производот или на вашиот имот. Чувајте го ова упатство за да можете повторно да се навратите на него.

Поставување/користење на производот

- Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на производот.
- Користете само извор на напојување означен на етикетата на производот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло како и апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат нагазнати или да се газат по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- Доколку со производот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите кои се вклучени во продолжениот кабел да не ја надминува вкупната јачина на струја на кабелот. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струја на сите апарати вклучени во ѕидниот приклучок да не ја надминува номиналната јачина на струјата на ѕидниот приклучок.
- Ако планирате да го користите производот во Германија, градежната инсталација мора да биде заштитена со прекинувач од 10 или 16 ампера за да обезбеди соодветна заштита на производот од краток спој и прекумерен напон.
- При поврзување на производот на компјутер или друг апарат со кабел, внимавајте на правилната насока на приклучоците. Секој поврзувач има само една правилна насока. Ставање осигурувач во погрешна насока може да ги оштети и двата апарати поврзани со кабел.
- Ставете го производот на рамна, стабилна површина која се протега вон основата на производот во сите правци. Ако го поставите производот до ѕидот, оставете повеќе од 10 см помеѓу задниот дел на производот и ѕидот. Производот нема да работи правилно доколку е навален под агол.
- Поставете го производот така што неговата десна страна ќе биде оддалечена од ѕидот или од други предмети најмалку 10 цм. (за моделите со можност за факс).
- При складирање или пренесување на производот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; во спротивно, може да протече мастило.
- Оставете простор зад производот за каблите и простор над производот така што ќе можете потполно да го подигнете капакот за документи.
- Оставете доволно простор од предната страна на производот, за да излезе хартијата целосно.

Важни упатства

- Избегнувајте места кои подлежат на нагли промени на температура и влажност. Исто така, чувајте го производот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.
- Не ставајте предмети низ отворите на производот.
- Не ставајте ја раката во производот и не допирајте ги касетите со мастило при печатење.
- Не допирајте го белиот кабел во внатрешноста на производот.
- Во производот или околу него, не користете производи од аеросол кои содржат запаливи гасови. Со тоа може да предизвикате пожар.
- Не поместувајте ја главата на печатачот со рака, инаку може да го оштетите производот.
- Секогаш исклучувајте го производот користејќи го копчето . Не вадете ги каблите и не исклучувајте ја струјата за приклучокот сè додека ЛЦД-екранот не се изгасне докрај.
- Пред да го пренесувате производот, проверете дали главата за печатење е во својата почетна положба (на десниот крај) и касетите за мастило се на своето место.
- Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- Доколку не планирате да го користите производот подолго време, извадете го кабелот од штекерот.
- Не притискајте премногу силно на стаклото од скенерот при поставување на оригиналите.
- За време на работниот век на производот можеби ќе биде неопходно да ја смените подлогата за истечено мастило кога ќе се наполни. Дали и колку често ќе биде ова потребно ќе зависи од бројот на страници што ги печатите, типот материјал што го печатите и бројот на циклуси за чистење што го врши производот. Epson Status Monitor, ЛЦД-екранот или сијаличките на контролната табла ќе ве известат кога ќе биде потребно да се замени овој дел. Потребата за замена на подлогата не значи дека производот престанал да работи според спецификациите. Заменувањето на овој дел е рутинска сервисна активност според спецификациите за производот и не е проблем којшто бара поправка. Затоа гаранцијата на Epson не го покрива трошокот за оваа замена. Ако треба да се замени подлогата на производот, тоа може да го стори секој давател на услуги овластен од Epson. Не е дел што може да се замени од страна на корисникот.

Користење на производот со безжично поврзување

- Не користете го производот во медицински простории или близу медицинска опрема. Радио-брановите од производот може значително да влијаат врз работата на електричната медицинска опрема.
- Не користете го производот близу до автоматски уреди како автоматски врати или противпожарни аларми. Радио брановите од уредот може значително да влијаат врз таквите уреди и може да доведат до несреќи поради неправилно работење.

Користење на мемориски картички

- Не вадете ја мемориската картичка или не исклучувајте го производот додека трепка светилката за мемориската картичка.
- Начините за користење мемориски картички се разликуваат според типот на картичката. За детали придржувајте се кон документацијата спакувана со мемориската картичка.

Важни упатства

- ❑ Користете само мемориски картички кои се компатибилни со производот.
➔ „Мемориска картичка“ на страница 184

Користење на таблата и подлогата за допир.

- ❑ ЛЦД-екранот може да има неколку мали светли или темни точки, а поради неговите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не покажува дека и оштетен на каков било начин.
- ❑ Користете само сува, мека крпа за да ги чистите таблата за допир и подлогата за допир. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- ❑ Надворешниот капак на таблата за допир може да се скрши доколку претрпи тежок удар. Контакттирајте го Вашиот продавач доколку површината на подлогата за допир напукне или се скрши и немојте да ги допирате или да се обидувате да ги остраниите скршените парчиња.
- ❑ За серијата XP-600
Подлогата за допир е проводлива подлога која реагира само кога ја допрете директно со прст. Можно е таблата да не реагира кога ја допирате со мокри раце, раце во ракавици или преку заштитен лист или лепенка.
- ❑ Нежно притиснете ги таблата за допир и подлогата за допир со прстот. Не притискајте силно и не ракувајте ја со Вашите нокти.
- ❑ Не ракувајте ја подлогата со предмети со остар раб како што се пенкало со тркало на врвот, остар молив, перо итн.
- ❑ Кондензацијата внатре во подлогата за допир која настанала заради нагли промени во температурата или влажноста може да предизвика пад на перформансите.

Ракување со касетите за мастило

- ➔ „Замена на касети со мастило“ на страница 119

Ограничувања за копирање

Придржувајте се до следниве ограничувања со цел да се обезбеди одговорна и законска употреба на производот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- ❑ Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност.
- ❑ Неискористени поштенски марки, разгледници без марка и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак.
- ❑ Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапка

Внимавајте при копирање на следниве работи:

Важни упатства

- ❑ Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови и тн.), месечни пропусници, карти за концесија итн.
- ❑ Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, ознаки за храна, билети, итн.

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:

- ❑ Производите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторско право. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

Заштита на вашите лични информации

Производот ви дозволува да зачувувате имиња и телефонски броеви во неговата меморија дури и кога е исклучен напонот.

Користете го следново мени за да ја избришете меморијата ако му го дадете производот на некој друг или ако го фрлите.

☰ **Setup > Restore Default Settings > All Settings**

Запознавање со производот

Достапни карактеристики на производот


Проверете што е достапно за вашиот производ.

	Серија XP-600	Серија XP-700	Серија XP-800
Печати	✓	✓	✓
Копирање	✓	✓	✓
Скенирање	✓	✓	✓
Факс	-	-	✓
ADF	-	-	✓
Ethernet	-	✓	✓
Wi-Fi	✓	✓	✓

Делови на производот

Белешка:

Илустрациите во овој прирачник се од сличен модел на производ. Иако можат да се разликуваат од вашиот производ, начинот на работа е ист.




a.	Автоматски внесувач на документи (ADF)*
b.	Страничен водич*
c.	Влезна фиока за ADF (тука ставете ги оригиналите што треба да се копираат)*
d.	Излезна фиока за ADF (извадете го продолжетокот кога користите ADF)*
e.	Излезна фиока за ADF (оригиналите се исфрлаат тука како што се копираат)*

Запознавање со производот

f.	Капак за ADF*
g.	Фиока за ЦД/ДВД


* Овој дел е достапен само за Серијата XP-800.



a.	Капак за документи
b.	Фиока 1 (горна фиока)* ¹
c.	Фиока 2 (долна фиока)* ¹
d.	Преден капак* ¹
e.	Контролна табла* ²

*¹ Погледнете ја следната слика за повеќе информации.


*² Контролната табла автоматски се подигнува кога ќе започне печатењето. Рачно спуштете ја ако е потребно. (Серија XP-700/серија XP-800)



a.	Излезна фиока*
b.	Фиока 1
c.	Фиока 2
d.	Преден капак
e.	Странични водичи


* Излезната фиока автоматски се отвора со лизгање кога ќе започне печатењето. Рачно затворете ја ако е потребно. (Серија XP-700/серија XP-800)

Запознавање со производот




a.	Заден отвор за хартија*
b.	Подлога за хартија*

* Овој дел е достапен само за Серијата XP-700 /Серијата XP-800.




a.	Подлога за документи
b.	Стакло на скенерот
c.	Сијаличка за мемориска картичка
d.	Отвори за мемориска картичка*
e.	УСБ-порта со надворешен интерфејс

* Серијата XP-600 има само еден отвор.



Запознавање со производот

a.	Скенер
b.	Глава за печатење / Држач за касети за мастило



a.	Приклучок за наизменична струја
b.	Заден капак
c.	LAN-влез*1
d.	LINE-влез*2
e.	EXT.-влез*2
f.	влез за USB



*1 Овој дел е достапен само за Серијата XP-700 /Серијата XP-800.

*2 Овој дел е достапен само за Серијата XP-800.

Напомени за контролната плоча и излезната тацна

За Серијата XP-700 /Серијата XP-800 контролната плоча и излезната тацна се извлекуваат автоматски кога ќе почне печатењето. Оваа функција не е достапна за Серијата XP-600.

По печатењето, затворете ја излезната тацна и спуштете ја контролната плоча рачно кај сите модели, ако е потребно.




Запознавање со производот

Водич за контролната табла

Белешка:





- ❑ Дизајнот на контролна табла се разликува во зависност од локацијата.
- ❑ Иако дизајнот на контролната табла и тоа што е прикажано на ЛЦД-екранот, како што се имињата на менијата и имињата на опциите, може да се разликува од вашиот производ, начинот на работа е ист.



Копче и ЛЦД


	Копчиња	Функција
a		Го вклучува и го исклучува производот.
b		Го прикажува менијата Home.
c	-	Менија за прикажување на ЛЦД-екранот. Ако вашиот производ има табла за допир, можете да се движите низ екранот со потчукнување на ЛЦД-екранот. Ако подлогата за допир реагира бавно, обидете се малку посилено.
d		Притиснете , , , за да избирате менија. Притиснете OK за да го потврдите поставувањето што сте го избрале и да одите на следниот екран.
e		Го поставува бројот на копии и отпечатени документи.
f		Ја запира тековната операција или ги активира тековните поставувања.


Запознавање со производот

	Копчиња	Функција
g		Притиснете за да се прикаже мениот за етикета за ЦД/ДВД. Производот се подготвува за печатење етикета за ЦД/ДВД.
h		Откажува/се враќа на претходното мени.
i		Започнува со копирање/печатење/скенирање/испраќање факс.
j		Го лизга екранот.



За Auto Selection Mode (Режим за автоматско избирање)

Auto Selection Mode прикажува менија во зависност од вашите дејства.

**Белешка:**

- Auto Selection Mode не е достапен за серијата XP-600.
- Кога ќе ставите мемориска картичка, ќе го отворите го капакот за документи или ќе ставите документ во ADF, ЛЦД-екранот можеби нема да го прикаже мениот што го сакате. Во тој случај, притиснете  за да се прикаже мениот Home.
- За да ја оневозможите оваа функција, исклучете ја секоја од ставките во мениот Auto Selection Mode. **Setup > Guide Functions > Auto Selection Mode.**

Сијалички

Сијалички	Функција
	Вклучено кога е вклучен производот. Трепка при примање податоци, печатење/копирање/скенирање/испраќање факс, замена на касетата со мастило, полнење со мастило или чистење на главата за печатење. Трепка бавно кога производот е во мирување.
	Останува вклучена кога печатачот е поврзан на мрежа. Трепка додека се приспособуваат мрежните поставувања (зелено: Wi-Fi/портокалово: Ethernet). Оваа сијаличка се исклучува во мирување.

Запознавање со производот

Белешка:

Погледнете **Help** на контролната табла за повеќе информации за иконите прикажани на ЛЦД-екранот.

Управување со хартија и медиуми

Вовед во употреба, ставање и складирање медиуми

Можете да постигнете добри резултати со повеќето типови обична хартија. Меѓутоа, обложената хартија овозможува врвни отпечатени примероци бидејќи апсорбира помалку мастило.

Epson нуди специјална хартија формулирана за мастилото што го користат производитите на Epson и ги препорачува овие типови на хартија за обезбедување високо-квалитетни резултати.

При ставање специјална хартија на Epson, прво прочитајте ги упатствата дадени со хартијата и не заборавате ги следните работи.

Белешка:

- Ставете хартија во касетата за хартија со страната за печатење нагоре. Страната на која се печати вообичаено е посјајна или матирана. За повеќе информации, видете ги упатствата спакувани заедно со хартијата. Кај некои типови хартија кошовите се пресечени, за да препознае точната насока на ставање.
- Доколку хартијата е извиткана, пред да ја ставите, измазнете ја или нежно свиткајте ја во спротивна насока. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика размачкување на мастилото врз отпечатените примероци.



Чување на хартијата

Вратете ја неискористената хартија во оригиналното пакување веднаш штом завршите со печатење. Кога ракувате со посебни медиуми, Epson препорачува отпечатените материјали да се чуваат во пластична вреќичка која повторно може да се затвори. Неискористената хартија и отпечатени материјали чувајте ги подалеку од високи температури, влажност и директна сончева светлина.

Избирање хартија

Во табелата подолу е наведена поддржаната хартија. Капацитетите за полнење и можноста за печатење без рабови зависи од хартијата како што е покажано.

Управување со хартија и медиуми

Тип на медиум	Димензија	Капацитет на полнење (листови)			Печатење без рабови*7
		касета 2 (долна касета)	касета 1 (горна касета)	заден отвор за хартија*5*6	
Обична хартија*1	Писмо*2	до 11 мм	-	1	-
	A4*2	до 11 мм	-	1	-
	B5*2	до 11 мм	-	1	-
	A5*2	до 11 мм	-	1	-
	A6*3	до 2 мм	до 2 мм	1	-
	Правно*4	1	-	1	-
	Кориснички дефинирана големина	1	-	1	-
Плико	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило)	A4*3	80	-	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Хартија за мастило со фотографски квалитет)	A4	80	-	1	-
Epson Matte Paper-Heavyweight (Матна хартија - тешка)	A4	20	-	1	✓
Epson Double-Sided Matte Paper (Двострана матна хартија)	A4*4	1	-	1	✓
Epson Photo Paper (Фотографска хартија)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 инчи)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 инчи)	20	20	1	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 инчи)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 инчи)	20	20	1	✓
	16:9 широка (102 × 181mm)	20	20	1	✓

Управување со хартија и медиуми

Тип на медиум	Димензија	Капацитет на полнење (листови)			Печатење без рабови*7
		касета 2 (долна касета)	касета 1 (горна касета)	задан отвор за хартија*5*6	
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Првокласна полусјајна фотографска хартија)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 инчи)	20	20	1	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 инчи)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 инчи)	20	20	1	✓
Epson Glossy Photo Paper (Сјајна фотографска хартија)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 инчи)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 инчи)	20	20	1	✓
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Хартија за лепење на ткаенини со пегла)	A4	1	-	1	-
Epson Photo Stickers (Фотографски налепници)	A6	1	1	1	-

*1 Хартија со тежина од 64 g/m² (17 lb) до 90 g/m² (24 lb).

*2 Капацитетот на ставање за рачно печатење од двете страни е 30 листа.

*3 Капацитетот на ставање за рачно печатење од двете страни е 20 листа.

*4 Капацитетот за ставање за рачно двострано печатење е 1 лист.

*5 Задниот отвор за хартија не е достапен кај некои модели.

*6 Иако можете да печатите на хартија со дебелина од 0,05 до 0,6 мм, можно е некоја потврда хартија да не се стави правилно дури и ако дебелината е во рамките на овој опсег.

*7 Печатењето без рабови не е достапно кај двостраното печатење.

Белешка:

Достапноста за хартија се разликува по локации.

Поставување на типови хартија на ЛЦД-екранот

Производот автоматски се приспособува кон типот хартија што е избран во поставките за печатење. Затоа поставките за тип на хартија се толку значајни. Тие му кажуваат на вашиот производ каков вид хартија користите и соодветно го приспособува обемот на мастило. Во табелата подолу се наведени поставките што треба да ги изберете за вашата хартија.

За оваа хартија	ЛЦД-тип хартија
Обична хартија*	Plain Paper

Управување со хартија и медиуми

Epson Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило)*	Plain Paper
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија)	Prem. Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Првокласна полусјајна фотографска хартија)	Prem. Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Сјајна фотографска хартија)	Glossy
Epson Photo Paper (Фотографска хартија)	Photo Paper
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Хартија за мастило со фотографски квалитет)	Matte
Epson Matte Paper–Heavyweight (Матна хартија - тешка)	Matte
Epson Double-Sided Matte Paper (Двострана матна хартија)	Matte
Epson Photo Stickers (Фотографски налепници)	Photo Sticker

* Со оваа хартија можете да применувате двострано печатење.

Поставувања за тип хартија од драјверот на печатачот

Производот автоматски се приспособува кон типот хартија што е избран во поставките за печатење. Затоа поставките за тип на хартија се толку значајни. Тие му кажуваат на вашиот производ каков вид хартија користите и соодветно го приспособува обемот на мастило. Во табелата подолу се наведени поставките што треба да ги изберете за вашата хартија.

За оваа хартија	Тип хартија - драјвер на печатачот
Обична хартија*	plain papers
Epson Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило)*	plain papers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Хартија за лепење на ткаенини со пегла)	plain papers
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Првокласна полусјајна фотографска хартија)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Сјајна фотографска хартија)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Фотографска хартија)*	Epson Photo
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Хартија за мастило со фотографски квалитет)*	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Matte Paper – Heavyweight (Матна хартија - тешка)*	Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper (Двострана матна хартија)*	Epson Matte
Epson Photo Stickers (Фотографски налепници)*	Epson Photo Stickers

Управување со хартија и медиуми

Пликови	Envelope
---------	----------

* Овие типови на хартија се усогласени со Exif Print и PRINT Image Matching. За повеќе информации, повикајте се на документацијата која доаѓа со Exif Print или PRINT Image Matching компатибилен дигитален фотоапарат.

Белешка:

Достапноста за посебен медиум варира според локација. За најнови информации за хартиите што се достапни во вашата област, обратете се до службата за поддршка на Epson.

➔ „Веб страница за техничка поддршка“ на страница 191


Ставање хартија

Во касетата за хартија

Белешка:


- Иако упатствата во ова поглавје се засноваат врз касетата 2, начинот на работа е ист и за касетата 1.
- Достапните тип и големина хартија, како и капацитетот на полнење се разликува помеѓу касетите 1 и 2. Погледнете го следното поглавје за повеќе информации околу достапноста на хартија.
➔ „Избирање хартија“ на страница 22

1 Отворете го предниот капак.




Белешка:

Ако е исфрлена излезната фиока, затворете ја пред да ја извлечете касетата за хартија.




Управување со хартија и медиуми

- 2** Извлечете ја касетата за хартија.




- 3** Лизнете ги граничните до рабовите на касетата за хартија.




Белешка:

Кога користите хартија со големина Правно, отстранете ја фиоката за ЦД/ДВД, а потоа продолжете ја касетата 2 како што е покажано на сликата.



- 4** Лизнете го граничникот за да приспособите до големината на хартијата што ќе ја користите.




Белешка:

Ако ставате плик, прескокнете го овој чекор.


Управување со хартија и медиуми


5

Ставете хартија кон граничникот со страната за печатење надолу и проверете хартијата да не излегува од крајот на касетата.




Белешка:

- Продувајте ги и порамнете ги рабовите на листовите пред да ги ставите.
- Обичната хартија не ставајте ја над линијата веднаш под знакот со стрелка  во внатрешноста на страничната водилка. За посебните медиуми на Epson, проверете дали бројот на листови е помал од ограничувањето наведено за медиумот.
 - ➔ „Избирање хартија“ на страница 22
- Кога ќе изберете **Cassette 1** > **Cassette 2** како **Paper Source**, ставете ја истата големина и тип хартија во двете касети.
- Кога ставате лист со *Photo Stickers* (Фотографски налепници), свртете го со лицето надолу. Не користете го листот за помош при ставањето што доаѓа со *Photo Stickers* (Фотографски налепници).



Користете ја касетата 2 кога ставате пликови. Ставете ги пликовите со тесниот дел надолу, со капакот свртен нагоре и налево. Потоа, уверете се дека пликовите не излегуваат од крајот на касетата.




Управување со хартија и медиуми

Белешка:

- ❑ Дебелината на пливките и нивната способност за превиткување е различна. Доколку вкупната дебелина на купчето пливки надминува 11 мм, притиснете ги пливките за да ги сплескате пред да ги ставите. Доколку квалитетот на печатење се намали кога е ставен купот пливки, пливките ставајте ги еден по еден.

➔ „Избирање хартија“ на страница 22


- ❑ Не користете извиткани или пресвиткани пливки.
- ❑ Пред ставање, свитканите делови на пливките израмнете ги.




- ❑ Израмнете ја ивицата на пликот пред ставање.
- ❑ Избегнувајте да користите премногу тенки пливки, бидејќи може да се извиткаат при печатењето.
- ❑ Израмнете ги краевите на пливките пред да ги ставите.

6

Клизнете ги граничните до рабовите на хартијата.




Лизнете ги граничните до рабовите на пливките.



7


Држете ја касетата исправено и вратете ја во производот внимателно и полека.



Управување со хартија и медиуми

Белешка:

- ❑ Оставете доволно простор од предната страна на производот, за хартијата да излезе целосно.
- ❑ Не вадете ја и не ставајте ја касетата за хартија додека работи производот.
- ❑ Само кај Серијата XP-600 треба да ја извлечете излезната тацна рачно. Внимавајте и контролната плоча да е крената.



Во задниот отвор за хартија

Белешка:

- ❑ Задниот отвор за ставање хартија не е достапен кај Серијата XP-600.
- ❑ Иако можете да печатите на хартија со дебелина од 0,05 до 0,6 мм, можно е некоја потврда хартија да не се стави правилно дури и ако дебелината е во рамките на овој опсег.

1


Испратете ја работата за печатење до производот (од компјутерот или преку контролната табла).

Белешка:

Пред да ја испратите работата за печатење, не можете да ставите хартија во задниот отвор за хартија.


2

Отворете го капакот на задниот отвор за хартија и извлечете ја подлогата за хартија.




Управување со хартија и медиуми

3 Лизнете го граничникот.




4 Ставете еден лист хартија со страната за печатење свртен нагоре во центарот на задниот отвор за хартија, а потоа поставете го граничникот. Страната за печатење често е побела или посјајна од другата страна.




Белешка:

Ставете ја хартијата така што работ да биде околу 5 см од жлебот во граничниците.




Прво ставете го краткиот раб од пликот со делот за превиткување свртен надолу и на средина од задниот отвор за хартија, а потоа поставете го граничникот.



Управување со хартија и медиуми

Белешка:

- Не користете извиткан или пресвиткан плик.
- Пред ставање, свитканите делови на пливите израмнете ги.



- Израмнете ја ивицата на пликот пред ставање.
- Избегнувајте да користите премногу тенок плик, бидејќи може да се извитка при печатењето.

5 Притиснете .

Белешка:

Хартијата или пликот се исфрлаат автоматски по одреден временски период.

Ставање ЦД/ДВД

! **Важно:**


- Не ставајте ја фиоката за ЦД/ДВД додека работи производот. Производот може да се оштети или површината на ЦД/ДВД може да се извалка или изгребе.
- При вадење/ставање на фиоката за ЦД/ДВД, уверете се дека нема ништо на патот на фиоката.

Белешка:

Исто така можете да печатите и на диск Blu-ray™.

1 Притиснете на контролната табла, а потоа изберете **Load CD/DVD**.


2 Кренете ја таблата колку што дозволува нагоре.



Управување со хартија и медиуми


Белешка:

Ако се отвори фиоката, затворете ја заедно со предниот капак.




3

Извадете ја фиоката за ЦД/ДВД од производот.



4

Ставете ЦД/ДВД на фиоката за ЦД/ДВД со страната за печатење свртена нагоре, а потоа ставете ја фиоката во производот. Уверете се дека знаците ▲ на фиоката и знаците ▼ на производот се совпаѓаат така што линијата на фиоката се порамнува со производот.



5


Притиснете **Done** на ЛЦД-екранот.

Белешка:

Фиоката за ЦД/ДВД се отвора автоматски по одреден временски период.

Вадење ЦД/ДВД

- 1 Извадете ја фиоката за ЦД/ДВД од производот, а потоа извадете го ЦД/ДВД од фиоката.



Внимание:

Внимавајте да не ја изгребете површината на ЦД/ДВД кога го вадите.

- 2 Спуштете ја контролната табла.
- 3 Вратете ја фиоката за ЦД/ДВД назад во отворот на дното од производот.

Ставање мемориска картичка

Можете да печатите слики на мемориска картичка или да зачувате скенирани податоци во мемориска картичка. Поддржани се следниве мемориски картички.

SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash*, Microdrive*

Белешка:


Картичките со ѕвездичка (*) не се достапни за серијата XP-600.

Управување со хартија и медиуми


! Важно

Потребен е адаптер за следниве мемориски картички. Ставете го адаптерот пред да ја ставите картичката во отворот затоа што во спротивно картичката може да се заглави.


- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro




- MMCmobile



- Memory Stick Micro




- 1** Отворете го капакот и ставете една картичка.




Белешка:

Во зависност од серијата, можеби нема да има капак.

- 2** Проверете дали сијаличката свети.



Управување со хартија и медиуми

 = свети,  = трепка



Важно

- Не обидувајте се насила да ја ставите картичката целосно во отворот. Таа не треба да биде ставена докрај.
- Не вадете ја мемориската картичка додека сијаличката трепка. Може да се загубат податоците од мемориската картичка.

Белешка:

- Ако имате повеќе од 999 слики на мемориската картичка, сликите автоматски се делат во групи и се прикажува екранот за избор на групи. Изберете ја групата во којашто се наоѓа сликата што сакате да ја отпечатите. Сликите се сортирани според датумот на сликањето.
- За да изберете друга група за серијата XP-700 / серијата XP-800, изберете **Print Photos** во менито **Home**. Потоа, изберете **Options**, **Select Location**, а потоа **Select Folder** или **Select Group**.
- За да изберете друга група за серијата XP-600, извадете ја и повторно ставете ја мемориската картичка, а потоа изберете ја групата.

Ставање оригинали

Автоматски внесувач на документи (ADF)

Можете да ги ставите оригиналните документи во автоматскиот внесувач на документи (ADF) за да може бргу да копирате, скенирате или испраќате по факс повеќе страници. ADF може да ги скенира двете страни од документите. Изберете ја опцијата во менито за поставување на копирањето за да го направите тоа.

Можете да ги користите следниве оригинали во ADF.

Димензија	A4/Писмо/Правно
Тип	Обична хартија
Тежина	64 г/м ² до 95 г/м ²
Капацитет	30 листови или 3 мм или помалку (A4, писмо)/10 листови (правно)

Кога скенирате двостран документ со користење на ADF, хартијата со големина Правно не е достапна.




Важно:

За да спречите заглавување на хартија, не користете ги следниве документи. За нив користете го стаклото од скенерот.


- Документи споени со спојувалки и сл.
- Документи со селотејп или хартија прикачена на нив.
- Фотографии, снимки или фолии.
- Искината и извиткана хартија или хартија со дупки.

Управување со хартија и медиуми


- 1 Исправете ги оригиналите на рамна површина за да ги израмните рабовите.



- 2 Отворете ја фиоката за ADF, а потоа извадете го продолжетокот.




- 3 Лизнете го лизгачот на Автоматската фиока за документи.



- 4 Ставете ги оригиналите во Автоматската фиока за документи со лицето нагоре и со потесните работи напред, а потоа лизнете го лизгачот додека не се израмни со оригиналите.

Белешка:


Кога оригиналите ќе се стават во автоматскиот внесувач на документи, на екранот се прикажува иконата ADF.



Управување со хартија и медиуми

Белешка:


- За распоред **A4, 2-ур Сору**, ставете ги оригиналите како што е прикажано. Уверете се дека ориентацијата на оригиналите се совпаѓа со поставувањата за Document Orientation.




- Кога ја користите функцијата за копирање со автоматскиот внесувач на документи (ADF), поставувањата за печатење се фиксирани на Reduce/Enlarge - **Actual Size**, Paper Type - **Plain Paper** и Paper Size - **A4**. Отпечатокот е отсечен ако копирате оригинал којшто е поголем од A4.

Стакло на скенерот

- 1 Отворете го капакот за документи.



- 2 Ставете го оригиналот со лицето надолу на стаклото од скенерот и лизнете го до предниот десен агол.



Управување со хартија и медиуми

Белешка:

Погледнете ги следните поглавја ако се појави некаков проблем со областа за скенирање или со насоката за скенирање кога го користите EPSON Scan.

➔ „Рабовите на оригиналот не се скенирани“ на страница 174

➔ „Повеќе документи се скенирани во една датотека“ на страница 175

3


Полека затворете го капакот.

Белешка:

Кога има документ во автоматскиот внесувач на документи (ADF) и на стаклото од скенерот, приоритет му се дава на документот во автоматскиот внесувач на документи (ADF).


Ставање ЦД

Ставете го ЦД-то во центарот.



Ставање фотографии

Ставете ги фотографиите на растојание од 5 мм една од друга.




Белешка:

Можете да копирате една фотографија или повеќе фотографии со различна големина во исто време, сè додека тие се поголеми од 30 x 40 мм.

Управување со хартија и медиуми

Ставање книга

Ставете ја првата страница, а потоа ставете ја втората.



Можете да печатите две страници од книгата на една страна од листот хартија. Изберете **A4, Book/2-up** или **Book/2-Sided** како распоред и ставете ја книгата.

Белешка:

Затворете го капакот за документи за да избегнете директна светлина, како што се флуоресцентни светла при скенирањето. Во спротивно, светлото може да влијае врз резултатот од скенирањето.

Копирање

Копирање документи

Основно копирање

Следете ги чекорите подолу за да копирате документи.

- 1 Ставете хартија во касетата 2.
➔ „Во касетата за хартија“ на страница 26
- 2 Ставете го оригиналот.
➔ „Ставање оригинали“ на страница 36
- 3 Влезете во режимот **Сору** од менито Home.
- 4 Притиснете + или - за да го поставите бројот на копиите.
- 5 Поставете ја бојата.
- 6 Притиснете ▼ за да ги направите поставувањата за копирање.
- 7 Изберете ги соодветните поставувања за копирање како што се големината на хартијата, типот на хартијата и квалитетот на хартијата.

Белешка:

- Во зависност од моделот, можете да направите поставувања за копирање во **Paper and Copy Settings**.
- Можете да ги проверите резултатите од копирањето пред да започнете со копирање.
- Можете да направите копии со различен распоред како што се двострано копирање, две страници на една и слично. Сменете го поставувањата за двострано копирање или за распоредот ако е потребно.

- 8 Притиснете ◇ за да започнете со копирање.

Двострано копирање

Со двостраното копирање, можете да создадете двострани или еднострани копии од двострани или еднострани оригинали. Следете ги упатствата подолу за да можете да копирате двострано.

- 1 Ставете хартија во касетата 2.
➔ „Во касетата за хартија“ на страница 26

Копирање

- 2 Ставете го оригиналот.
➔ „Ставање оригинали“ на страница 36
- 3 Влезете во режимот **Copy** од менито Home.
- 4 Притиснете + или - за да го поставите бројот на копиите.
- 5 Поставете ја бојата.
- 6 Притиснете ▼ за да ги направите поставувањата за копирање.

Белешка:

Во зависност од моделот, можете да направите поставувања за копирање во **Paper and Copy Settings**.

- 7 Изберете **2-Sided Copying**.
- 8 Изберете го типот двострано копирање.

Поставување	Опис
1>1-Sided	Нормално копирање.
1>2-Sided	Два еднострани оригинали се печатат на секоја од страните на еден лист хартија.
2>1-Sided*	Секоја страна од двостран оригинал се печати на една страна од еден лист хартија.
2>2-Sided*	Секоја страна од двостран оригинал се печати на секоја страна од еден лист хартија.

* Зависно од моделот, оваа функција може да не е достапна.

- 9 Направете ги соодветните поставувања за **Document Orientation**, **Binding Direction** или **Binding Margin**.

Поставување	Опис
Document Orientation	Ја наведува ориентацијата на оригиналите.
Binding Direction*	Ја наведува насоката на спојување на оригиналите.
Binding Margin	Ја наведува насоката на спојување на отпечатоците.

* Зависно од моделот, оваа функција може да не е достапна.

Белешка:

Во зависност од поставувањата за **2-Sided Copying** и **Layout**, овие менија можеби нема да бидат достапни.

- 10 Притиснете ◇ за да започнете со копирање.

Копирање распоред

Со функцијата за распоред, можете да копирате два едностранни документи на една страница.

- 1 Ставете хартија во касетата 2.
➔ „Во касетата за хартија“ на страница 26
- 2 Ставете го оригиналот.
➔ „Ставање оригинали“ на страница 36
- 3 Влезете во режимот **Сору** од менито Home.
- 4 Притиснете ▼ за да ги направите поставувањата за копирање.

Белешка:

Во зависност од моделот, можете да направите поставувања за копирање во **Paper and Copy Settings**.

- 5 Изберете **Layout**.
- 6 Изберете **A4, 2-up Сору**.
- 7 Притиснете ◇ за да започнете со копирање.

Список со менија за режимот копирање

Погледнете го поглавјето подолу за списокот со менија на режимот копирање.

- ➔ „Режим за копирање“ на страница 106

Печатење

Основно користење од контролната табла

Печатење фотографии (серија XR-700/серија XR-800)

- 1** Ставете фотографска хартија во касетата за хартија.
➔ „Во касетата за хартија“ на страница 26

- 2** Ставање мемориска картичка.
➔ „Ставање мемориска картичка“ на страница 34

Белешка:

Можете да печатите и фотографии од надворешен УСБ-уред.

- 3** Влезете во режимот **Print Photos** од менито Home.

- 4** Изберете фотографија и притиснете + или - за да го поставите бројот на копиите.

Белешка:

- Можете да ја отсечете и да ја зголемите фотографијата. Притиснете **Edit** и **Crop/Zoom**, а потоа направете ги поставувањата.
- За да изберете повеќе фотографии, притиснете **5** и повторете го чекор 4.
- Ако сакате да ги поправите сликите, притиснете **Edit** и **Photo Adjustments**, а потоа направете ги поставувањата. Лизгајте надолу ако е потребно.

- 5** Притиснете **Settings**, а потоа направете ги поставувањата за печатење. Лизгајте надолу ако е потребно.

- 6** Притиснете **◆** за да започнете со печатење.

Белешка

Погледнете го следното поглавје за повеќе информации за други функции за печатење што се достапни од контролната табла.

➔ „Режим за печатење фотографии“ на страница 106

➔ „Повеќе функции“ на страница 104

Печатење фотографии (серија XR-600)

- 1** Ставете фотографска хартија во касетата за хартија.
➔ „Во касетата за хартија“ на страница 26

Печатење

- Ставање мемориска картичка.
➔ „Ставање мемориска картичка“ на страница 34

Белешка:

Можете да печатите и фотографии од надворешен УСБ-уред.

- Влезете во режимот **Print Photos** од менито Номе.

- Изберете фотографија и притиснете + или - за да го поставите бројот на копиите.

Белешка:

Можете да правите поставувања за печатење и да ја отсекувате/зголемувате фотографијата. Притиснете ▼ и изберете **Print Settings** или **Crop/Zoom**, а потоа направете ги поставувањата.

За да изберете повеќе фотографии, повторете го чекор 4.

Ако сакате да ги поправите сликите, притиснете ▼ и изберете **Photo Adjustments**, а потоа направете ги поставувањата.

- Притиснете ◊ за да започнете со печатење.

Белешка

Погледнете го следното поглавје за повеќе информации за други функции за печатење што се достапни од контролната табла.

➔ „Режим за печатење фотографии“ на страница 106

➔ „Повеќе функции“ на страница 104

Печатење фотографии од дигитален фотоапарат

- Ставете фотографска хартија во касетата за хартија.
➔ „Во касетата за хартија“ на страница 26

- Отстранување мемориска картичка.

- Влезете во режимот **Setup** од менито Номе.


- Влезете во **External Device Setup**. Лизгајте надолу ако е потребно.

- Изберете **Print Settings**.

- Направете ги соодветните поставувања за печатење. Лизгајте надолу ако е потребно.

Печатење

- 7** Поврзете го фотоапаратот со производот преку УСБ-кабел, а потоа вклучете го фотоапаратот.



- 8** Погледнете го упатството за фотоапаратот за печатење.

Компатибилност	PictBridge
Формат на датотека	JPEG
Димензии на слика	80 × 80 пиксели до 9200 × 9200 пиксели

Белешка:

- Во зависност од поставувањата на овој печатач и дигиталниот фотоапарат, можно е да не се поддржани некои комбинации на тип и големина на хартија и распоред.
- Некои поставувања на дигиталниот фотоапарат можеби нема да бидат применети во отпечатениот примерок.

Список со менија на режимот за печатење фотографии

Погледнете го поглавјето подолу за списокот со менија на режимот Print Photos.

➔ „Режим за печатење фотографии“ на [страница 106](#)

Основно користење од компјутерот

Драјвер на печатачот и приказ на состојбата

Драјверот на печатачот ви овозможува да изберете широк спектар на поставки за постигнување најдобри резултати во печатењето. Приказ на состојбата и алатките на печатачот помагаат да го проверите производот и да го одржувате во врвна работна состојба.

Напомена за корисниците на Windows:

- ❑ Драјверот на печатачот автоматски ги пронаоѓа и инсталира најновите верзии на драјвери за печатачи од веб-страницата на Epson. Кликнете на копчето **Software Update (Ажурирање софтвер)** од прозорецот на драјверот на печатачот **Maintenance**, а потоа следете ги упатствата на екранот. Доколку копчето не се појави во прозорецот **Maintenance**, посочете на **All Programs (Сите програми)** или **Programs (Програми)** во мениото **Старт** на Windows и проверете во папката **EPSON**.
- ❑ Доколку сакате да го измените јазикот на драјверот, изберете го саканиот јазик од поставките **Language** во прозорецот **Maintenance** од драјверот на печатачот. Зависно од земјата во која се наоѓате, оваа функција може да не е достапна.

Пристап до драјверот на печатачот за Windows

Може да пристапите до драјверот на печатачот преку повеќето апликации на Windows, преку мениото **Start (Старт)** на Windows или преку **taskbar (лентата за програми)**.

За да направите поставки применливи само за апликацијата што вие ја користите, пристапете му на драјверот на печатачот преку таа апликација.

За да направите поставките да се применуваат на сите ваши апликации во Windows, пристапете до драјверот на печатачот преку мениото **Start (Старт)** или преку **taskbar (лентата за програми)**.

За пристап до драјверот на печатачот, повикајте се на следните делови.

Белешка:

Сликите од прозореците на драјверот на печатачот во ова Упатство за корисникот се од Windows 7.

Од апликации на Windows

- 1** Кликнете на копчето **Print (Печати)** или **Print Setup (Поставки за печатење)** во мениото **File (Папка)**.
- 2** Во прозорецот што се појавува, кликнете на **Printer (Печатач)**, **Setup (Поставување)**, **Options (Опции)**, **Preferences (Приоритети)** или **Properties (Карактеристики)**. (Во зависност од вашата апликација, можеби треба да кликнете на едно или на комбинација од овие копчиња.)

Од мениото Start (Старт)

- ❑ **Windows 7:**
Кликнете на копчето **Старт**, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**. Потоа, десен клик на производот и изберете **Printing preferences (Предности при печатење)**.
- ❑ **Windows Vista:**
Кликнете на копчето **Старт**, изберете **Control Panel (Контролна табла)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**. Потоа изберете го производот и кликнете на **Select printing preferences (Избери приоритети за печатење)**.
- ❑ **Windows XP:**
Кликнете **Start (Старт)**, **Control Panel (Контролна табла)**, (**Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**), потоа **Printers and Faxes (Печатачи и факс уреди)**. Изберете го производот, а потоа кликнете на **Printing Preferences (Приоритети за печатење)** во мениото **File (Папка)**.

Печатење


Од иконата за брз пристап на taskbar (лентата за програми)

Десен клик на иконата на печатачот во taskbar (лентата за програми), а потоа изберете **Printer Settings**.

За да додадете икона за брз пристап на taskbar (лентата за програми) на Windows, прво пристапете до драјверот на печатачот од менито Start (Старт) како што е опишано погоре. Следно, кликнете на картичката **Maintenance**, копчето **Extended Settings (Проширени поставки)** и потоа на копчето **Monitoring Preferences**. Во прозорецот Monitoring Preferences, изберете го полето за избор **Shortcut Icon**.

Добивање информации преку онлајн помош

Во прозорецот за драјверот со печатачот, обидете се со една од следните постапки.


- Десен клик на ставката, а потоа кликнете на **Help**.
- Кликнете на копчето  во горниот десен агол на прозорецот, потоа кликнете на ставката (само за Windows XP).

Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X

Во табелата подолу, опишано е како да пристапите до дијалог-прозорците за драјверот на печатачот.

Дијалог-прозорец	Како да пристапам до него?
Page Setup	Кликнете на Page Setup во менито Датотека од апликацијата. <i>Белешка:</i> <i>Во зависност од апликацијата, менито Page Setup може да не се појави во менито Датотека.</i>
Print	Кликнете Print во менито Датотека на вашата апликација.
Epson Printer Utility 4	За Mac OS X 10.7, кликнете на System Preferences во менито Apple, а потоа кликнете на Print & Scan . Изберете го производот од рамката за избирање Printers, кликнете Options & Supplies, Utility , а потоа кликнете Open Printer Utility . За Mac OS X 10.6, кликнете System Preferences во менито Apple и потоа кликнете Print & Fax . Изберете го производот од рамката за избирање Printers, кликнете Options & Supplies, Utility , а потоа кликнете Open Printer Utility . За Mac OS X 10.5, кликнете System Preferences во менито Apple и потоа кликнете Print & Fax . Изберете го својот производ од рамката за избирање Printers, кликнете Open Print Queue и потоа кликнете на копчето Utility .

Добивање информации преку онлајн помош

Кликнете на копчето  **Help** во дијалог-прозорецот Print.


Основно печатење

Белешка:

- Илустрациите во овој дел може да се разликуваат во зависност од моделот.
- Пред да печатите, правилно ставете ја хартијата.
 - ➔ „Ставање хартија“ на страница 26
- Видете во одделот во продолжение за делот што може да се печати.
 - ➔ „Простор за печатење“ на страница 181
- По завршување на поставките, отпечатете еден тест-примерок и проверете ги резултатите пред да ја отпечатите целата работа.

Основни поставки за производот за Windows

- 1 Отворете ја датотекага што сакате да ја печатите.
- 2 Пристапете до поставките за печатачот.
 - ➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Windows“ на страница 47



- 3 Кликнете на картичката **Main**.
- 4 Изберете соодветна поставка од Source.
 - ➔ „Избирање хартија“ на страница 22

Печатење

- 5 Изберете ја соодветната поставка за Туре.
➔ „Поставувања за тип хартија од драјверот на печатачот“ на страница 25

Белешка:

Квалитетот на печатењето се прилагодува автоматски за избраниот тип хартија.

- 6 Изберете **Borderless** доколку сакате да печатите фотографии без рабови.
➔ „Избирање хартија“ на страница 22

Доколку сакате да ја контролирате големината на сликата што излегува вон рабовите на хартијата, кликнете на картичката **Page Layout**, изберете **Auto Expand** како **Enlargement Method**, а потоа прилагодете го лизгачот **Expansion**.

- 7 Изберете ја соодветната поставка за Size. Може да дефинирате и прилагодена големина на хартија. За повеќе детали, погледнете онлајн помош.

- 8 Изберете **Portrait** (исправено) или **Landscape** (легнато) за да ја смените ориентацијата на отпечатокот.

Белешка:

Изберете **Landscape** кога печатите на пликови.

- 9 Кликнете на **ОК** за да го затворите прозорецот за поставки на печатачот.

Белешка:

За да ги смените напредните поставки, видете во соодветното поглавје.

- 10 Испечатете ја датотеката.

Основни поставки за производот за Mac OS X


Белешка:

Илустрациите на прозорците на драјверот за печатачот во ова поглавје се од Mac OS X 10.7.10.7.

- 1 Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.

Печатење

- 2 Пристапете до дијалог рамката Print.
 ➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48

**Белешка:**

Ако се прикаже поедноставен приказ на состојбата, кликнете на копчето **Show Details** (за Mac OS X 10.7) или на копчето ▼ (за Mac OS X 10.6 или 10.5) за проширување на овој дијалог-прозорец.

- 3 Изберете го производот што го користите како поставка за Printer.

Белешка:

Во зависност од апликацијата, можеби нема да може да изберете некои од ставките дадени во оваа дијалог рамка. Ако е така, кликнете на **Page Setup** во мениото Датотека на апликацијата и потоа направете ги соодветните прилагодувања.

- 4 Изберете соодветна поставка од Paper Size.

Белешка:

Изберете **XXX (Borderless)** за Paper Size ако сакате да печатите фотографии без рамки.
 ➔ „Избирање хартија“ на страница 22

- 5 Изберете соодветна поставка од Orientation.

Белешка:

Изберете легната положба кога печатите плика.

Печатење

- 6** Изберете **Print Settings** од појавното мени.

Printer: EPSON XXXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: All
 From: 1 to: 1
 Selected Page in Sidebar

Paper Size: A4 8.27 by 11.69 inches

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Cassette 2

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

Borderless
Expansion: Max

Grayscale
 Mirror Image

Cancel **Print**

- 7** Изберете соодветна поставка за Paper Source (Извор на хартија).
- 8** Изберете ја соодветната поставка за Media Type.
➔ [„Поставувања за тип хартија од драјверот на печатачот“ на страница 25](#)
- 9** Изберете ја соодветната поставка од Expansion за време на печатењето без рамки за контрола на делот на сликата кој излегува од рабовите на хартијата.
- 10** Кликнете на **Print** за да започнете со печатење.

Откажување на печатење

Доколку треба да откажете наредба за печатење, следете ги упатствата во соодветниот дел подолу.

Употреба на контролната табла

Притиснете за да откажете започнато печатење.

Печатење

За Windows


Белешка:

Не може да откажете наредба за печатење што веќе е целосно испратена до производот. Во овој случај, откажете го печатењето преку производот.

Користење на показателот за напредок

Кога ќе започнете со печатење, на екранот од компјутерот се појавува мерач за напредок.

За да го откажете печатењето, кликнете на копчето **Cancel (Откажи)**.



Користење на EPSON Status Monitor 3

- 1 Пристапете до EPSON Status Monitor 3.
➔ „За Windows“ на [страница 149](#)
- 2 Кликнете на копчето **Print Queue**. Се појавува Windows Spooler.
- 3 Со десното копче на глумчето кликнете на налогот што сакате да го откажете и потоа изберете **Cancel (Затвори)**.


За Mac OS X

Следете ги следните чекори за да откажете наредба за печатење.

- 1 Кликнете на иконата за производот во Dock.
- 2 Во списокот на имиња на документи, изберете го документот што се печати.

Печатење

- 3** За да го откажете печатењето, кликнете на копчето **Delete**.



Други опции

Печатење фотографии на едноставен начин



Epson Easy Photo Print овозможува подготвување и печатење дигитални слики на различни типови хартија. Упатствата што во прозорецот се објаснети чекор-по-чекор, ќе ви овозможат прегходно да ги видите печатените слики и да ги добиете саканите ефекти без да правите некакви сложени поставки.

Користејќи ја функцијата Quick Print, можете да печатите со еден клик преку направените поставки.

Вклучување на Epson Easy Photo Print

За Windows

- Двоен клик на иконата **Epson Easy Photo Print** на работната површина.
- За Windows 7 и Vista:**
Кликнете на копчето Старт, посочете на **All Programs (Сите програми)**, кликнете **Epson Software**, а потоа кликнете **Easy Photo Print**.

За Windows XP:

Кликнете **Start (Старт)**, посочете на **All Programs (Сите програми)**, посочете на **Epson Software**, потоа кликнете **Easy Photo Print**.

За Mac OS X

Кликнете двапати на папката **Applications** во хард дискот на Mac OS X, потоа кликнете двапати редоследно на папките **Epson Software** и **Easy Photo Print** и на крајот кликнете двапати на иконата **Easy Photo Print**.


Печатење на ЦД/ДВД

Epson Print CD ви овозможува да создавате налепници за ЦД/ДВД со текст и слики на компјутер, а потоа да ги отпечатите налепниците директно на ЦД и ДВД од 12 мм.

Белешка:

- Пред да печатите, правилно ставете го ЦД/ДВД.
➔ „Ставање ЦД/ДВД“ на страница 32
- Обидете се да направите тест-печатење на резервно ЦД/ДВД и да ја проверите отпечатената површина по еден целосен ден, особено пред да печатите голема количина ЦД/ДВД.
- Исто така можете да печатите на ЦД/ДВД од контролната табла.
➔ „Повеќе функции“ на страница 104

Белешка за печатење на ЦД/ДВД

- Печатете само на тркалезно ЦД/ДВД.
- Погледнете ја доставената документација за вашето ЦД/ДВД за повеќе информации за ракување со ЦД/ДВД.
- Не печатете на ЦД/ДВД пред да ги напишете податоците на него. Ако го сторите тоа, отпечатоците од прсти, прашина или гребаниците на површината можат да предизвикаат грешки при пишувањето на податоците.
- Ставете ја фиоката за ЦД/ДВД во долниот отвор на производот. Извиткана или оштетена фиока за ЦД/ДВД може да предизвика прекин на нормалното работење на производот.
- Ако фиоката се исфрли или не се затвори правилно кога ќе започнете со работа за печатење на ЦД/ДВД, проверете дали сте ја ставиле правилно.
➔ „Ставање ЦД/ДВД“ на страница 32
- Ако фиоката се исфрли кога ќе започнете со работа за печатење на ЦД/ДВД, тогаш производот не е подготвен. Причекајте додека се прикаже порака на екранот од компјутерот што бара од вас да ја ставите фиоката. Потоа повторно ставете ја фиоката и притиснете .
- Откако ќе завршите со печатење на ЦД/ДВД, извадете ја фиоката за ЦД/ДВД.

Печатење

- Користете само ЦД/ДВД кои имаат ознака дека се соодветни за печатење, на пример „Printable on the label surface“ (Може да се печати на површината од налепницата) или „Printable with ink jet printers“ (Може да се печати на печатачи со мастило).
- Во зависност од типот на ЦД/ДВД, може да се појави замачкување во зависност од нивото на заситеност на бои.
- Влага на површината за печатење може да предизвика замачкување.
- Ако се отпечати на фиоката за ЦД/ДВД или на внатрешниот просирен дел, веднаш избришете го мастилото.
- Повторното печатење на истото ЦД/ДВД можеби нема да го подобри квалитетот на печатењето.
- Ако изберете **CD/DVD Premium Surface** како поставка за Media Type во драјверот за печатачот и користите висококвалитетно ЦД/ДВД, можете да создадете висококвалитетни налепници за ЦД/ДВД.
- Оставете ги ЦД и ДВД да се исушат целосно подалеку од директна сончева светлина пред да ги користите или да ја допирате отпечатената површина.
- Ако отпечатената површина е леплива и откако ќе се исуши, можно е нивото на заситеност на боите да е превисоко. Во тој случај, намалете го нивото на заситеност на боите во Epson Print CD.
- Ако мастилото замачкува, приспособете ја заситеноста на боите преку Epson Print CD.
- Поставете ја областа за печатење да се совпаѓа со областа за печатење на ЦД/ДВД.
- За повеќе информации околу областа за печатење, видете во следните упатства.
➔ „Простор за печатење“ на страница 181
- Може да се печати само едно ЦД или ДВД во исто време. Кога поставувањето за Copies е поставено на 2 или повеќе, извадете го секое ЦД или ДВД од фиоката откако ќе се отпечати, а потоа ставете го следното ЦД или ДВД во фиоката. Следете ги упатствата на екранот.

Вклучување на Epson Print CD

За Windows

- Двоен клик на иконата **Epson Print CD** на работната површина.
- За **Windows 7** и **Vista**:
Кликнете на копчето Старт, посочете на **All Programs (Сите програми)**, кликнете **Epson Software**, а потоа кликнете **Print CD**.
- За **Windows XP**:
Кликнете Старт, посочете на **All Programs (Сите програми)**, посочете на **Epson Software**, а потоа кликнете **Print CD**.

За Mac OS X

Кликнете двапати на папката **Applications** во хард дискот на Mac OS X, потоа кликнете двапати редоследно на папките **Epson Software** и **Print CD** и на крајот кликнете двапати на иконата **Print CD**.

Печатење на ЦД/ДВД со комерцијален софтверски пакет

Кога печатите на ЦД/ДВД со комерцијален софтверски пакет што поддржува печатење на ЦД/ДВД, мора да ги направите следниве поставувања.

Димензија	A4
Ориентација	Портрет
Извор (Windows)	ЦД/ДВД
Тип	ЦД/ДВД или ЦД/ДВД Premium Surface
Тип фиока*1	Тип фиока Epson 2*2

*1 Мора да се наведе во зависност од софтверот.

*2 Името е различно во зависност од софтверот.

Однапред поставени програми (само за Windows)


Драјверот на печатачот со однапред поставени програми го прави печатењето многу лесно. Исто така можете да креирате сопствени програми.

Поставки за производот за Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Windows“ на страница 47
- 2 Изберете Printing Presets (Пред-поставки за печатење) во картичката Shortcuts. Поставките за производот автоматски се поставуваат на вредностите прикажани во скок-прозорецот.

Двострано печатење

Користете го драјверот на печатачот за двострано печатење на хартијата.



За корисници на: Windows

Достапни се четири типови двострано печатење: автоматски стандардно, автоматски преклопена брошура, рачно стандардно и рачно преклопена брошура.

За корисници на: Mac OS X

Mac OS X поддржува само автоматско двострано печатење.

Печатење

Автоматското двострано печатење е достапно само за следните хартии и големини.

Хартија	Димензија
Обична хартија	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило)	A4
Epson Double-Sided Matte Paper (Двострана матна хартија)	A4

* Само за рачно двострано печатење.

Белешка:

- Оваа карактеристика не е достапна кај задно внесување хартија.
- Оваа одлика може да е недостапна при одредени поставки.
- Рачното двострано печатење може да не е достапно кога до производот се пристапува преку мрежа или се користи како споделен печатач.
- Ако мастилото се потроши за време на автоматското двострано печатење, производот запира со печатењето и мастилото треба да се замени. Кога ќе завршите со замената на мастилото, производот почнува повторно да печати, но може да има некои испуштени делови во отпечатениот примерок. Ако се случи ова, отпечатете ја повторно страницата на која недостасуваат некои делови.
- Капацитетот на ставање се разликува во текот на двостраното печатење.
➔ „Избирање хартија“ на страница 22
- Користете само хартија соодветна за двострано печатење. Во спротивност, квалитетот на отпечатениот примерок може да не задоволува.
- Во зависност од хартијата и количината на мастило што се користат за печатење на текстови и слики, хартијата може да пропушти мастило од другата страна од хартијата.
- За време на двостраното печатење, површината на хартијата може да се размачка.

Белешка за Windows:

- Рачното двострано печатење е достапно само кога е овозможен EPSON Status Monitor 3. За да го вклучите следењето на состојбата, отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)**. Во прозорецот **Extended Settings (Проширени поставки)**, итиклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Вклучи EPSON Status Monitor 3)**.
- Кога се извршува автоматско двострано печатење, печатењето може да биде бавно во зависност од комбинацијата на опции кои се избрани за **Select Document Type** во прозорецот **Print Density Adjustment** и за **Paper & Quality Options** во прозорецот **Advanced**.

Напомена за Mac OS X:

Кога се извршува автоматско двострано печатење, печатењето може да биде бавно во зависност од комбинацијата на опции кои се избрани за **Document Type** во **Two-sided Printing Settings** и за **Print Quality** во **Print Settings**.

Поставки за производот за Windows

1

Пристапете до поставките за печатачот.

➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Windows“ на страница 47

Печатење

- Изберете ја саканата опција за 2-sided printing во картичката Page Layout. За печатење превиткани брошури, изберете **Folded Booklet**.

Белешка:

Кога користите автоматско печатење, проверете дали е избрано **Auto**.

- Кликнете **Settings** и направете ги соодветните поставувања.

- Проверете ги другите поставки и започнете со печатење.

Белешка:

- Кога печатите автоматски и ако печатите податоци со голема густина како што се фотографии или графикони, препорачуваме да ги направите поставувањата во прозорецот *Print Density Adjustment*.
- Самите маргините за спојување може да се разликуваат од наведените маргини, во зависност од вашата апликација. Пред печатење на целата работа, за да ги проверите резултатите, испробајте со неколку листови.
- Рачното двострано печатење ви овозможува прво да ги отпечатите парните страници. Кога ги печатите парните страници, на крајот од работата за печатење излегува празен лист хартија.
- Кога печатите рачно, проверете дали мастилото е сосема исушено пред повторно да ја ставите хартијата.

Поставки за производот за Mac OS X

- Пристапете до дијалог рамката Print.
➔ [„Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48](#)

- Направете ги соодветните поставувања во окното Two-sided Printing Settings.


- Проверете ги другите поставки и започнете со печатење.

Белешка:

Кога печатите податоци со голема густина како што се фотографии или графикони, препорачуваме рачно да ги приспособите поставувањата за *Print Density* и *Increased Ink Drying Time*.

Печатење приспособено на страницата

Овозможува автоматско зголемување или намалување на големината на документот, за да одговара на големината на хартијата избрана во драјверот на печатачот.

**Белешка:**

Оваа одлика може да е недостапна при одредени поставки.

Поставки за производот за Windows


- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Windows“ на страница 47
- 2 Изберете **Reduce/Enlarge Document** и **By Output Paper Size** во картичката Page Layout и потоа изберете ја големината на хартијата што ја користите од паѓачкото мени.
- 3 Проверете ги другите поставки и започнете со печатење.

Поставки за производот за Mac OS X

- 1 Пристапете до дијалог рамката Print.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48
- 2 Изберете **Scale to fit paper size** за Destination Paper Size во окното Paper Handling и изберете ја големината на хартијата што ја користите од скок-менито.
- 3 Проверете ги другите поставки и започнете со печатење.

Печатење Pages per sheet (Pages Per Sheet)

Овозможува користење на драјверот на печатачот за печатење на две или четири страници на еден лист хартија.

**Белешка:**

Оваа одлика може да е недостапна при одредени поставки.

Поставки за производот за Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Windows“ на страница 47
- 2 Изберете **Multi-Page** и потоа изберете **Pages per Sheet (Pages Per Sheet)** во картичката Page Layout.
- 3 Изберете го саканиот број и редоследот на страници.
- 4 Проверете ги другите поставки и започнете со печатење.

Поставки за производот за Mac OS X

- 1 Пристапете до дијалог рамката Print.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48
- 2 Изберете го саканиот број Pages per Sheet и Layout Direction (редослед на страници) во окното Layout.
- 3 Проверете ги другите поставки и започнете со печатење.

Споделување на производот за печатење

Поставки за Windows

Овие упатства ви кажуваат како да ги направите поставките на производот за да може да го користат и други корисници во мрежата.

Прво, производот го поставувате како печатач што се споделува на компјутерот на кој директно е поврзан. Потоа, производот го додавате кај сите компјутери од мрежата што имаат пристап до него.

Белешка:

- Овие упатства се само за мали мрежи. За споделување на производот во голема мрежа, консултирајте се со администраторот на мрежата.
- Снимките од екранот во следното поглавје се од Windows 7.

Поставки за производот како споделен печатач

Белешка:

- За да го поставите производот како споделен во Windows 7 или Vista, ќе ви треба сметка со администраторски привилегии и лозинка ако се пријавите како стандарден корисник.
- За да го поставите производот како споделен во Windows XP, мора да се пријавите со сметка на Computer Administrator.

Следете ги чекорите дадени подолу на компјутер што е директно поврзан со производот:

1**Windows 7:**

Кликнете на копчето **Старт**, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.

Windows Vista:

Кликнете на копчето **Старт**, изберете **Control Panel (Контролна табла)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.

Windows XP:

Кликнете на **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролна табла)**, а потоа, од категоријата **Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**, изберете **Printers and Faxes (Печатачи и факс уреди)**.

2**Windows 7:**

Кликнете со десното копче на глумчето на иконата на производот и кликнете на **Printer properties (Својства на печатачот)**, а потоа кликнете на **Sharing (Сподели)**. Потоа кликнете на копчето **Change Sharing Options (Измени опции за споделување)**.

Windows Vista:

Десен клик на иконата на производот, а потоа кликнете на **Sharing (Сподели)**. Кликнете на копчето **Change sharing options (Измени опции за споделување)**, а потоа кликнете на **Continue (Продолжи)**.

Windows XP:


Десен клик на иконата на производот, а потоа кликнете на **Sharing (Сподели)**.

Печатење

- 3** Изберете **Share this printer (Сподели го овој печатач)**, а потоа напишете Име за споделување.

Белешка:

Не користете растојание или тире во заедничкото име.



Ако сакате автоматски да се преземаат драјвери за печатачот за компјутерите што извршуваат различни верзии на Windows, кликнете на **Additional Drivers (Дополнителни драјвери)** и изберете ги средината и оперативните системи за другите компјутери. Кликнете **ОК**, а потоа вметнете го дискот со софтверот за производот.

- 4** Кликнете на **ОК** или **Close (Затвори)** (доколку имате инсталирано дополнителни драјвери).

Додавање на производот на други мрежни компјутери

Следете ги овие чекори за да го додадете производот на секој компјутер од мрежата што има пристап до него.

Белешка:

Пред да се пристапи на производот од друг компјутерот, тој мора да биде поставен како печатач за споделување на компјутерот на кој е поврзан.

➔ „Поставки за производот како споделен печатач“ на страница 62

Печатење

1

Windows 7:

Кликнете на копчето Старт, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.

Windows Vista:

Кликнете на копчето Старт, изберете **Control Panel (Контролна табла)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.

Windows XP:

Кликнете на **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролна табла)**, а потоа, од категоријата **Printers and Faxes (Печатачи и факс уреди)**, изберете **Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**.

2

Windows 7 и Vista:

Кликнете на копчето **Add a printer (Додади печатач)**.

Windows XP:

Кликнете на копчето **Add a printer (Додади печатач)**. Се појавува Add Printer Wizard. Кликнете на копчето **Next (Следно)**.


3

Windows 7 и Vista:

Кликнете на **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Додај мрежен, безжичен или Bluetooth печатач)**, а потоа кликнете на **Next (Следно)**.

Windows XP:

Изберете **A network printer, or a printer attached to another computer (Мрежен печатач или печатач поврзан на друг компјутер)**, а потоа кликнете на **Next (Следно)**.



4

Следете ги упатствата на екранот за да го изберете производот што сакате да го користите.

Белешка:

Во зависност од оперативниот систем и конфигурацијата на компјутерот на кој е поврзан производот, Add Printer Wizard може да побара да се инсталираат драјверот на печатачот од дискот со софтверот за производот. Кликнете на копчето **Have Disk** и следете ги упатствата на екранот.

Поставка за Mac OS X

За да го поставите производот за мрежа на Mac OS X, користете ја поставката Printer Sharing. За детали, погледнете во документацијата за Macintosh.


Скенирање

Да се обидеме со скенирање

Започнување на скенирање


Да скенираме документ за да се навикнете на процесот.

- 1** Ставете го оригиналот на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање оригинали“ на страница 36
- 2** Вклучете Epson Scan.
 - Windows:
Двоен клик на иконата **Epson Scan** на работната површина.
 - Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3** Изберете **Home Mode**.




Скенирање


- 4 Изберете **Text/Line Art** како поставка за **Document Type**.



- 5 Кликнете **Preview**.




- 6 Кликнете **Scan**.



Скенирање

7 Кликнете ОК.





Скенираната слика е зачувана.






Функции за прилагодување на сликата

Epson Scan нуди разновидни поставки за подобрување на бојата, острината, контрастот и другите аспекти кои влијаат на квалитетот на сликата.






За повеќе детали за Epson Scan погледнете во Помош.

<p>Histogram</p>	<p>Обезбедува графички интерфејс за прилагодување на светло, сенка и гама нивоата поединечно.</p> 
<p>Tone Correction</p>	<p>Обезбедува графички интерфејс за прилагодување на поединечните нијанси на тон.</p> 

Скенирање

<p>Image Adjustment</p>	<p>Ги прилагодува светлината и контрастот и рамномерноста на црвената, зелената и сината боја на целата слика.</p> 
<p>Color Palette</p>	<p>Обезбедува графички интерфејс за прилагодување на средни нијанси на тонови, како што е тен на кожа, без да влијае на светлоста и сенките на сликата.</p> 
<p>Unsharp Mask</p>	<p>Ги изострува краевите од деловите на сликата за целосен појасен изглед на сликата.</p> 
<p>Descreening</p>	<p>Ги отстранува брановидните шаблони (познати како moiré) што можат да се појават во дискретно исенчените области на сликата како на пример бојата на кожата.</p> 
<p>Color Restoration</p>	<p>Автоматски ги обновува боите во избледените фотографии.</p> 

Скенирање


<p>Backlight Correction</p>	<p>Ги отстранува сенките од фотографиите што имаат премногу светлост на позадината.</p> 
<p>Dust Removal</p>	<p>Автоматски ја отстранува права од оригиналите.</p> 
<p>Text Enhancement</p>	<p>Се изострува текстот кога се скенираат текстуални документи.</p> 
<p>Auto Area Segmentation</p>	<p>Ги прави црно-белите слики појасни и препознавањето текст поточно така што го одделува текстот од графиката.</p> 
<p>Color Enhance</p>	<p>Подобрување на одредена боја. Можете да изберете помеѓу црвена, сина или зелена.</p> 


Основно скенирање од контролната табла

Можете да скенирате документи и да испраќате скенирани слики од производот на мемориска картичка или на поврзан компјутер.

Скенирање

Белешка:

- Ако сакате да ги скенирате вашите податоци на мемориска картичка, прво ставете ја мемориската картичка.
 - ➔ „Ставање мемориска картичка“ на страница 34
- Ако сакате да ја користите услугата Scan to Cloud, кликнете двапати на иконата за брз пристап  на работната површина или проверете во водичот Epson Connect.

- 1** Поставете го оригиналот.
 - ➔ „Ставање оригинали“ на страница 36
- 2** Влезете во режимот **Scan** од менито Home.
- 3** Изберете ставка од менито за скенирање.
 - ➔ „Режим за скенирање“ на страница 108
- 4** Ако изберете **Scan to Memory Card**, можете да ги направите поставувањата за скенирање. Ако изберете **Scan to PC**, изберете го вашиот компјутер.
- 5** Притиснете  за да започнете со скенирање.

Скенираната слика е зачувана.

Список со менија за режимот за скенирање

Погледнете го поглавјето подолу за списокот со менија на режимот Scan.

- ➔ „Режим за скенирање“ на страница 108

Основно скенирање од компјутерот

Скенирање во Full Auto Mode

Full Auto Mode овозможува да скенирате брзо и лесно, без да избирате поставки или преглед на сликата. Овој режим е корисен кога треба да ги скенирате оригиналите на 100% големина.

Белешка:


- Овој режим е недостапен кога е инсталиран автоматскиот внесувач на документи.
- Погледнете во Помош за повеќе детали за Epson Scan.

- 1** Поставете го оригиналот.
- 2** Вклучете Epson Scan.
 - ➔ „Стартување на драјверот за Epson Scan“ на страница 88

Скенирање

3

Изберете **Full Auto Mode** од списокот Mode.




Белешка:

Ако полето за избор **Show this dialog box before next scan** не е избрано, Epson Scan веднаш почнува со скенирање без да го прикажува овој екран. За да се вратите на овој екран, во текот на скенирањето кликнете **Cancel** во дијалог-рамката Скенирање.

Скенирање

4

Кликнете **Scan**. Epson Scan го вклучува скенирањето во Full Auto Mode.



Epson Scan ја прегледува секоја слика, открива за каков тип на оригинал станува збор и автоматски ги избира поставките за скенирање.

Скенираната слика е зачувана.

Скенирање во Home Mode

Home Mode овозможува да прилагодите некои поставки за скенирање и во прегледот на сликата да ги проверите направените измени. Овој режим е корисен за основно скенирање фотографии и графика.

Белешка:

- Во Home Mode, можете да скенирате само од стаклото од скенерот.
- За повеќе детали за Epson Scan погледнете во Помош.

1


Поставете го оригиналот.

➔ „[Стакло на скенерот](#)“ на страница 38

Скенирање

2 Вклучете Epson Scan.
➔ „Стартување на драјверот за Epson Scan“ на страница 88

3 Изберете **Home Mode** од списокот Mode.



4 Изберете ја поставката Document Type.

5 Изберете ја поставката Image Type.

6 Кликнете **Preview**.
➔ „Преглед и прилагодување на просторот за скенирање“ на страница 79

7 Прилагодете ја експозицијата, осветленоста и другите поставки за квалитетот на сликата.

8 Кликнете **Scan**.

Скенирање

9

Во прозорецот File Save Settings, изберете ја поставката Type и потоа кликнете ОК.

Белешка:

Ако полето за избор **Show this dialog box before next scan** не е избрано, Epson Scan веднаш почнува со скенирање без да го прикажува прозорецот File Save Settings.

Скенираната слика е зачувана.

Скенирање во Office Mode

Office Mode ви овозможува брзо скенирање на текстуални документи без прегледување на сликата.

Белешка:

За повеќе детали за Epson Scan погледнете во Помош.

1

Поставете го оригиналот.

➔ „Ставање оригинали“ на страница 36

Белешка за автоматскиот внесувач на документи (ADF):

Не ставајте хартија над линијата веднаш под знакот со стрелка ▼ на ADF.


2

Вклучете Epson Scan.

➔ „Стартување на драјверот за Epson Scan“ на страница 88

Скенирање

- 3 Изберете **Office Mode** од списокот Mode.



- 4 Изберете ја поставката Image Type.
- 5 Изберете ја поставката Document Source.
- 6 Изберете ја големината на оригиналот како поставка за Size.
- 7 Изберете соодветна резолуција за оригиналот како поставка за Resolution.
- 8 Кликнете **Scan**.

Скенирање

- 9** Во прозорецот File Save Settings, изберете ја поставката Type и потоа кликнете **ОК**.

Белешка:

Ако полето за избор **Show this dialog box before next scan** не е избрано, Epson Scan веднаш почнува со скенирање без да го прикажува прозорецот File Save Settings.

Скенираната слика е зачувана.

Скенирање во Professional Mode

Professional Mode ви дава целосна контрола на поставките за скенирање и во прегледот на сликата ви овозможува да ги проверите направените измени. Овој режим е препорачан за напредни корисници.


Белешка:

За повеќе детали за Epson Scan погледнете во Помош.

- 1** Поставете го оригиналот.
➔ „Ставање оригинали“ на страница 36
- 2** Вклучете Epson Scan.
➔ „Стартување на драјверот за Epson Scan“ на страница 88

Скенирање

- 3 Изберете **Professional Mode** од списокот Mode.



- 4 Изберете го типот на оригинал(и) што го скенирате како поставка за Document Type.

- 5 Изберете ја поставката Document Source.

- 6 Ако изберете **Reflective** како поставка за Document Type, изберете **Photo** или **Document** како поставка за Auto Exposure Type.

Скенирање

- 7 Изберете ја поставката Image Type.
- 8 Изберете соодветна резолуција за оригиналот како поставка за Resolution.
- 9 Кликнете **Preview** за преглед на сликата(ите). Се отвора прозорецот Preview и ја прикажува сликата(ите).
➔ „Преглед и прилагодување на просторот за скенирање“ на страница 79

Белешка за автоматскиот внесувач на документи (ADF):

- ADF ја вчитува првата страница на документот, а потоа Epson Scan ја претскенира и ја прикажува во прозорецот Preview. ADF потоа ја исфрла првата страница.
Поставете ја првата страница на документот на врвот од останатите страници, а потоа вчитајте го целиот документ во ADF.
- Не ставајте хартија над линијата веднаш под знакот со стрелка ▼ на ADF.

- 10 Изберете ја големината на скенираната слика(и) како поставка за Target Size ако е потребно. Можете да ги скенирате сликите во нивната оригинална големина или можете да ја намалите или зголемите нивната големина со избор на Target Size.
- 11 Прилагодете го квалитетот на сликата ако е потребно.
➔ „Функции за прилагодување на сликата“ на страница 68

Белешка:

Направените поставки можете да ги зачувате како група од прилагодени поставки со **Name** и кога ќе скенирате подоцна, да ги примените овие прилагодени поставки. Вашите прилагодени поставки се достапни и во Epson Event Manager.

Погледнете во Помош за повеќе детали за Epson Event Manager.

- 12 Кликнете **Scan**.
- 13 Во прозорецот File Save Settings, изберете ја поставката Type и потоа кликнете **OK**.

Белешка:

Ако полето за избор **Show this dialog box before next scan** не е избрано, Epson Scan веднаш почнува со скенирање без да го прикажува прозорецот File Save Settings.

Скенираната слика е зачувана.

Преглед и прилагодување на просторот за скенирање

Избор на режим за преглед

Откако сте ги избрале основните поставки и резолуцијата, можете да ја прегледате сликата и да изберете или да го прилагодите просторот на сликата во прозорецот Preview. Постојат два типа на преглед.

Скенирање

- Normal преглед ги прикажува прегледаните слики во целост. Можете да го изберете просторот за скенирање и рачно да го прилагодите квалитетот на сликите.
- Thumbnail преглед ги прикажува прегледаните слики како сликички. Epson Scan автоматски ги пронаоѓа рабовите на просторот за скенирање, ги применува поставките за автоматска експозиција на сликите и ги ротира сликите ако е потребно.

Белешка:

- Некои од поставките што сте ги измениле по прегледувањето на сликата ќе се ресетираат ако го измените режимот на преглед.
- Во зависност од типот на документот и од режимот на Epson Scan што го користите, можеби не ќе можете да го измените типот на преглед.
- Ако ги прегледувате сликите без прикажан дијалог Preview, сликите се прикажани во стандардниот режим на преглед. Ако прегледувате со прикажан дијалог Preview, сликите се прикажуваат во режимот на преглед што бил прикажан непосредно пред прегледувањето.
- За да ја смените големината на прозорецот Preview, кликнете и влечете го аголот на прозорецот Preview.
- За повеќе детали за Epson Scan погледнете во Помош.


Создавање рамка

Рамката е подвижна испрекината линија која се појавува на краевите на прегледот на слика за да го означи просторот за скенирање.

Направете нешто од следново за да нацртате рамка.

- За да ја нацртате рамката рачно, поставете го покажувачот во просторот каде што сакате да е аголот на рамката и кликнете. Влечете ги линиите преку сликата до спротивниот агол на делот што сакате да го скенирате.








- За да ја нацртате, кликнете на иконата автоматско лоцирање . Можете да ја користите оваа икона само кога гледате во обичен преглед и имате само еден документ на стаклото од скенерот.
- За да ја нацртате рамката во одредена големина, впишете нова ширина и висина во поставките Document Size.
- За најдобри резултати и осветленост на сликата, проверете дали сите страни од рамката се поставени внатре во прегледот на сликата. Во рамката не вклучувајте го просторот околу прегледот на сликата.

Скенирање

Прилагодување рамка

Можете да ја преместите рамката и да ги прилагодите нејзините димензии. Ако гледате во обичен преглед, можете да создадете повеќе рамки (до 50) на секоја слика за да скенирате различни простори за скенирање како одделни датотеки за скенирање.

	За движење на рамката, поставете го курсорот внатре во рамката. Показувачот се претвора во рака. Кликнете и влечете ја рамката до саканата локација.
	За да ја измените големината на рамката, поставете го курсорот врз крајот или аголот на рамката. Показувачот се претвора во права или аглеста двојна стрелка. Кликнете и влечете го крајот или аголот до саканата големина.
	За да креирате дополнителни рамки со истата големина, кликнете на оваа икона.
	За да избришете рамка, кликнете во неа и кликнете на оваа икона.
	За да ги активирате сите рамки, кликнете на оваа икона.

Белешка:


- За да се ограничи движењето на рамката само вертикално или хоризонтално, држете го копчето **Shift** додека ја движите рамката.
- За да се ограничи големината на рамката на тековните пропорции, држете го копчето **Shift** додека ја менувате големината на рамката.
- Ако нацртате повеќе рамки, проверете дали сте кликнуле на **All** во прозорецот *Preview* пред да скенирате. Во спротивно, само областа која е внатре во последната рамка што сте ја направиле, ќе се скенира.

Различни видови скенирање

Скенирање списание

Прво, поставете го списанието и вклучете Epson Scan.


➔ „Започнување на скенирање“ на страница 66



- 1 Изберете **Home Mode** од списокот Mode.
- 2 Изберете **Magazine** како поставка за Document Type.
- 3 Кликнете **Preview**.
- 4 Прилагодете ја експозицијата, осветленоста и другите поставки за квалитетот на сликата.
За повеќе детали за Epson Scan погледнете во Помош.

Скенирање

5 Кликнете **Scan**.




6 Изберете **PDF** како поставка за Туре, а потоа кликнете **OK**.

Скенираната слика е зачувана.

Скенирање повеќе документи во PDF датотека

Прво, поставете го документот и вклучете Epson Scan.

➔ „Започнување на скенирање“ на страница 66




1 Изберете **Professional Mode** од списокот Mode.

2 Изберете ја поставката Document Source.

3 Кликнете **Preview**.

Белешка за автоматскиот внесувач на документи (ADF):

- Страницата на документот исфрлена од ADF се уште не е скенирана. Повторно ставете го целиот документ во ADF.




- Не ставајте хартија над линијата веднаш под знакот со стрелка ▼ на ADF.

Скенирање

- 4** Прилагодете ја експозицијата, осветленоста и другите поставки за квалитетот на сликата.
За повеќе детали за Epson Scan погледнете во Помош.

- 5** Кликнете **Scan**.




- 6** Изберете **PDF** како поставка за **Type**, а потоа кликнете **OK**.

Белешка:

Ако полето за избор **Show Add Page dialog after scanning** не е избрано, Epson Scan автоматски го зачувува документот без да го прикажува прозорецот **Add Page Confirmation**.

- 7** Epson Scan го вклучува скенирањето на документот.




- 8** Ако сакате да скенирате уште страници, кликнете **Add page**.
Ставете го документот и скенирајте повторно, повторувајќи колку што е потребно за секоја страница.

Ако сте завршиле со скенирањето, појдете на чекор 9.

Скенирање

9

Кликнете **Edit page** или **Save File**.


<p>Edit page</p>	<p>Изберете го ова копче ако сакате да избришете или да го смените редоследот на некоја од страниците. Потоа користете ги иконите на дното од прозорецот Editing Page за да изберете, ротирате, смените редослед и бришете страници. За повеќе детали за Epson Scan погледнете во Помош.</p>  <p>Кликнете ОК кога ќе завршите со уредувањето на страниците.</p>
<p>Save File</p>	<p>Изберете го ова копче кога ќе завршите.</p>

Страниците се зачувани во една PDF датотека.

Скенирање фотографија

Прво, поставете ја фотографијата на стаклото од скенерот и вклучете Epson Scan.


➔ „Започнување на скенирање“ на страница 66



- 1 Изберете **Home Mode** од списокот Mode.
- 2 Изберете **Photograph** како поставка за Document Type.
- 3 Кликнете **Preview**.
- 4 Прилагодете ја експозицијата, осветленоста и другите поставки за квалитетот на сликата.
За повеќе детали за Epson Scan погледнете во Помош.

Скенирање

- 5** Кликнете **Scan**.



- 6** Изберете **JPEG** како поставка за **Type**, а потоа кликнете **OK**.

Скенираната слика е зачувана.

Информации за софтверот

Стартување на драјверот за Epson Scan

Овој софтвер ви овозможува да ги контролирате сите аспекти на скенирањето. Можете да го користите како самостојна програма или да го користите со друга TWAIN-компатибилна програма за скенирање.

Како да започнете

- Windows:
Двоен клик на иконата **EPSON Scan** што се наоѓа на работната површина.
Или изберете ја иконата на копчето **Старт** или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми) или Programs (Програми) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

Како да пристапите до помошта

Кликнете на копчето **Help** на драјверот Epson Scan.

Вклучување друг софтвер за скенирање

Белешка:

Некој софтвер за скенирање може да не биде вклучен во некои земји.


Epson Event Manager

Ова ви овозможува на кое било од копчињата на производот да му доделите функција за отворање на програмата за скенирање. Можете и да ги зачувате често користените поставки за скенирање, што навистина може да ги забрза проектите за скенирање.

Како да започнете

- Windows:
Изберете го копчето Старт или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми) или Programs (Програми) > Epson Software > Event Manager.**
- Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software**, а потоа кликнете двапати на иконата **Launch Event Manager.**

Како да пристапите до помошта

- Windows:
Кликнете на иконата  во горниот десен агол на екранот.
- Mac OS X:
Кликнете **menu > Help > Epson Event Manager Help.**

ABBYY FineReader

Овој софтвер ви овозможува да скенирате документ и да го претворите текстот во податоци кои можат да се уредуваат со програма за обработка на текст.

Софтверот за препознавање текст - OCR не може да препознае или со тешкотии ги препознава следниве видови документи или текст.

- Рачно пишувани знаци
- Примероци кои биле копирани од други копии
- Факсови
- Текст со мал простор помеѓу знаците или нивото на линиите
- Текст кој е во табели или подвлечен
- Коси или курзивни фонтови и димензии на фонт помал од 8
- Превиткани или набрани документи

За повеќе детали погледнете во ABBYY FineReader помош.

Скенирање

Како да започнете

- Windows:
Изберете го копчето Старт или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми)** или **Programs (Програми) > папката ABBYY FineReader > ABBYY FineReader.**
- Mac OS X:
Изберете **Applications** и потоа двоен клик **ABBYY FineReader.**

Presto! PageManager

Овој софтвер ви овозможува да скенирате, управувате и споделувате фотографии или документи.

Како да започнете

- Windows:
Изберете го копчето Старт или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми)** или **Programs (Програми) > папката Presto! PageManager > Presto! PageManager.**
- Mac OS X:
Изберете **Application > Presto! PageManager** и потоа двоен клик на иконата **Presto! PageManager.**

Испраќање факс

Вовед во услужната програма FAX

Услужната програма FAX е софтвер којшто е способен за пренесување податоци како што се документи, цртежи и табели создадени со апликации за обработка на текст или табеларни пресметки директно преку факс, без печатење. Користете ја следнава постапка за да ја користите услужната програма.

Windows

Кликнете на копчето **старт** (Windows 7 и Vista) или кликнете **Start (Старт)** (Windows XP), посочете кон **All Programs (Сите програми)**, изберете **Epson Software**, а потоа кликнете **FAX Utility**.

Mac OS X

Кликнете **System Preference**, кликнете **Print & Fax** или **Print & Scan**, а потоа изберете **FAX** (вашиот производ) од **Printer**. Потоа кликнете по следниов редослед;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies - Utility - Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue - Utility**

Белешка:

За повеќе информации, погледнете ја помошта на интернет за услужната програма FAX.

Поврзување на телефонска линија

За телефонскиот кабел


Користете телефонски кабел со следните спецификации за интерфејс.

- Телефонска линија RJ-11
- Поврзување со телефонски апарат RJ-11

Во зависност од областа, со производот може да биде вклучен и телефонски кабел. Ако има, користете го тој кабел.

Користење на телефонската линија само за факс

- 1 Поврзете телефонски кабел од ѕидниот телефонски приклучок во портата LINE.



- 2 Проверете дали **Auto Answer** е поставено на **On**.
➔ „Поставување за автоматско примање факсови“ на страница 101




Важно:


Ако не поврзвате надворешен телефон на производот, проверете дали сте го вклучиле автоматскиот одговор. Во спротивно, нема да можете да примате факсови.

Делење линија со телефон

- 1 Поврзете телефонски кабел од ѕидниот телефонски приклучок во портата LINE.




- 2 Отстранете го капакот.



Испраќање факс


3 Поврзете телефон или телефонска секретарка на портата EXT.



Белешка:


- Погледнете ги следниве информации за други начини на поврзување.
- За повеќе информации, погледнете ја документацијата што доаѓа со вашите уреди.

Поврзување со DSL



a	Сиден телефонски приклучок
b	Разделник
c	DSL-модем


Поврзување со ISDN (еден телефонски број)



d	сиден приклучок за ISDN
e	Адаптер за терминал или ISDN-насочувач

Испраќање факс

Поврзување на ISDN (два телефонски броја)



d	Сиден приклучок за ISDN
e	Адаптер за терминал или ISDN-насочувач

Проверка на врската за факс

Можете да проверите дали производот е подготвен за испраќање или примање факс.

- 1 Ставете празен лист А4-хартија во касетата.
➔ „Ставање хартија“ на страница 26
- 2 Влезете во режимот **Setup** од менито Home.
- 3 Изберете **Fax Settings**.
- 4 Изберете **Check Fax Connection**.
- 5 Притиснете \diamond за да го отпечатите извештајот.

Белешка:

Ако се пријават грешки, обидете се со решенијата од извештајот.

Известувања кога напојувањето е исклучено

Кога производот е исклучен, следните податоци кои се зачувани во привремената меморија на производот се бришат.

- Примени податоци за факс
- Податоци за факс закажани за испраќање подоцна
- Податоци за факс што автоматски се пренесуваат

Исто така, кога нема напојување подолго време, може да се ресетира и часовникот. Проверете го часовникот кога ќе го вклучите напојувањето повторно.

Испраќање факс

Ако производот се исклучи заради проблем со напојувањето, тој автоматски се рестартира и испушта звук кога напојувањето ќе се врати. Ако сте поставиле да примате факсови автоматски (**Auto Answer - On**), ќе се обнови и поставувањето. Во зависност од околностите пред проблемите со напојувањето, производот можеби нема да се рестартира.

Поставување на одликите за факс

Поставување записи за брзо избирање

Можете да создадете список за брзо избирање што ќе ви овозможи бргу да ги избирате примателите на факсот кога го испраќате. Можат да се регистрираат најмногу 60 комбинирани записи за брз избор или групно избирање.

- 1 Влезете во режимот **Fax** од менито **Home**.
- 2 Притиснете **Contacts**.
- 3 Изберете **Add/Edit Contacts**.
- 4 Изберете **Speed Dial Setup**. Ќе ги видите достапните броеви за брзо избирање.
- 5 Изберете го бројот за брзо избирање што сакате да го регистрирате. Можете да регистрирате најмногу 60 записи.
- 6 Внесете телефонски број. Можете да внесете најмногу 64 цифри.

Белешка:

Цртичката („-“) предизвикува кратка пауза при избирањето. Користете ја во телефонските броеви само кога паузата е неопходна. Празните места внесени меѓу броевите се игнорираат при избирањето.

- 7 Изберете **Done**.
- 8 Внесете име за да го идентификувате записот за брзо избирање. Можете да внесете најмногу 30 знаци.
- 9 Изберете **Done** за да го регистрирате името.

Поставување записи за групно избирање

Можете да додадете записи за брзо избирање во група и на тој начин да испратите факс до повеќе приматели истовремено. Можат да се внесат најмногу 60 комбинирани записи за брз избор или групно избирање.

- 1 Влезете во режимот **Fax** од менито **Home**.

Испраќање факс

- 2 Изберете **Contacts**.
- 3 Изберете **Edit Contacts**.
- 4 Изберете **Group Dial Setup**. Ќе ги видите достапните броеви за групно избирање.
- 5 Изберете го бројот за групно избирање што сакате да го регистрирате.
- 6 Внесете име за да го идентификувате записот за групно избирање. Можете да внесете најмногу 30 знаци.
- 7 Изберете **Done** за да го регистрирате името.
- 8 Изберете го бројот за брзо избирање што сакате да го регистрирате во списокот за групно избирање.
- 9 Повторете го чекорот 8 за да додадете други записи за брзо избирање во списокот за групно избирање. Можете да регистрирате најмногу 30 записи за брзо избирање во групно избирање.
- 10 Изберете **Done** за да го завршите создавањето список за групно избирање.

Создавање информации во заглавие

Можете да создадете заглавие на факсот со додавање информации како што се вашиот телефонски број или име.

Белешка:

Проверете дали точно сте го поставиле часовникот.

➔ „Поставување/промена на време и регион“ на страница 134

- 1 Влезете во режимот **Setup** од менито Home.
- 2 Изберете **Fax Settings**.
- 3 Изберете **Communication**.
- 4 Изберете **Header**.
- 5 Изберете **Fax Header**.
- 6 Внесете ги информациите за заглавието. Можете да внесете најмногу 40 знаци.

Испраќање факс

- 7 Изберете **Done**.
- 8 Изберете **Your Phone Number**.
- 9 Внесете го вашиот телефонски број. Можете да внесете најмногу 20 цифри.

Белешка:

Притиснете го копчето # за да внесете знак (+) што претставува префикс за меѓународен повик. Имајте предвид дека ѕвездичката (*) не е достапна.

- 10 Изберете **Done** за да ја регистрирате информацијата за заглавието.

Испраќање факсови

Испраќање факсови со внесување број

- 1 Ставете го оригиналот во Автоматскиот внесувач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање оригинали“ на страница 36
- 2 Влезете во режимот **Fax** од менито **Home**.
- 3 Допрете ја областа **Enter Fax Number** на ЛЦД-екранот.
- 4 Внесете го бројот на факсот, а потоа изберете **Done**. Можете да внесете најмногу 64 цифри.

Белешка:

- За да се прикаже последниот број на факс што сте го користеле, притиснете **Redial**.
- Проверете дали сте ја внесле информацијата за заглавието. Некои факс-уреди автоматски одбиваат дојдовни факсови кои не содржат информација во заглавието.

- 5 Притиснете ▼, изберете **Color** или **B&W**, а потоа сменете ги другите поставувања ако е потребно.
- 6 Притиснете ◆ за да започнете со испраќање.

Белешка:

Ако бројот на факсот е зафатен или има некој проблем, овој производ ќе избира повторно по една минута. Притиснете **Redial** за да изберете повторно веднаш.

Испраќање факсови со користење на брзо избирање/групно избирање

Следете ги упатствата подолу за да испраќате факсови со користење на брзо избирање/групно избирање.

Белешка:

Кога користите групно избирање, можете да испраќате само црно-бели факсови.

- 1 Ставете го оригиналот во Автоматскиот внесувач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање оригинали“ на страница 36
- 2 Влезете во режимот **Fax** од менито **Home**.
- 3 Притиснете **Contacts**.
- 4 Изберете го бројот за испраќање.
- 5 Притиснете ▼, изберете **Color** или **B&W**, а потоа сменете ги другите поставувања ако е потребно.

Белешка:

За да ги скенирате и да ги испратите по факс двете страни од оригиналот, ставете го оригиналот во **ADF**, а потоа изберете **2-Sided Faxing - On**.

- 6 Притиснете ◆ за да започнете со испраќање.

Испраќање факсови преку емитување

Емитувањето ви овозможува лесно да го испратите истиот факс до повеќе броеви (најмногу 30) со користење на брзо избирање/групно избирање или со внесување броеви од факсови. Следете ги упатствата подолу за да испраќате факсови преку емитување.

Белешка:

Можете да испраќате само црно-бели факсови.

- 1 Ставете го оригиналот во Автоматскиот внесувач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање оригинали“ на страница 36
- 2 Влезете во режимот **Fax** од менито **Home**.
- 3 Изберете **Advanced Options**.

Испраќање факс

4 Изберете **Broadcast Fax**.

Белешка:

За да изберете приматели од списокот за брзо или групно избирање, одете на чекор 8.

5 Изберете **Add New**.

6 Изберете **Enter Fax Number**.

7 Внесете број на факс, а потоа изберете **Done**.

Белешка:

За да додадете друг број, повторете ги чекорите од 5 до 7.

Ако не треба да додавате приматели од списоците за брзо/групно избирање, изберете **Done**, а потоа одете на чекор 13.

8 Изберете **Add New**.

9 Изберете **Select from Contacts**.

10 Изберете го бројот на записот.

11 Изберете **Done**.

12 Изберете **Done**.

13 Притиснете **◆** за да започнете со испраќање.

Испраќање факс во одредено време

Следете ги упатствата подолу за да испратите факс во одредено време.

Белешка:

- Проверете дали точно сте го поставиле часовникот.
➔ „Поставување/промена на време и регион“ на страница 134
- Можете да испраќате само црно-бели факсови.

1 Ставете го оригиналот во Автоматскиот внесувач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање оригинали“ на страница 36

2 Влезете во режимот **Fax** од менито **Home**.

Испраќање факс

- 3 Внесете број на факс. Исто така, можете да користите повторно избирање или списоци за брзо или групно избирање за да изберете броеви на факсови.
- 4 Изберете **Advanced Options**.
- 5 Изберете **Send Fax Later**.
- 6 Изберете **On**.
- 7 Поставете го времето во кое сакате да го испратите факсот, а потоа изберете **Done**.
- 8 Притиснете \diamond за да започнете со скенирање. Скенираната слика се испраќа во наведеното време.


Белешка:

Ако треба да го откажете испраќањето факс во одредено време, притиснете \odot .

Испраќање факс од поврзан телефон

Ако примателот има ист број за телефон и факс, можете да испратите факс по телефонскиот разговор со него без да ја прекинувате врската.

- 1 Ставете го оригиналот во Автоматскиот внесувач на документи или на стаклото од скенерот.
➔ „Ставање оригинали“ на страница 36
- 2 Изберете број од телефонот за да го поврзете производот.



- 3 Изберете **Send** на контролната табла од производот.
- 4 Притиснете \diamond за да испратите факс.
- 5 Спуштете ја слушалката.



Примање факсови

Поставување за автоматско примање факсови

Следете ги чекорите подолу за да ги направите поставувањата за автоматско примање факсови.

- 1 Ставете празен лист А4-хартија во касетата.
➔ „Ставање хартија“ на страница 26
- 2 Проверете дали **Auto Answer** е поставено на **On**.
Setup > Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On

Белешка:

- Кога телефонската секретарка е директно поврзана за производот, проверете дали правилно сте го поставиле **Rings to Answer** со следнава постапка.
- Во зависност од регионот, **Rings to Answer** можно е да не е достапно.

- 3 Влезете во режимот **Setup** од менито Home.
- 4 Изберете **Fax Settings**.
- 5 Изберете **Communication**.
- 6 Изберете **Rings to Answer**.
- 7 Притиснете + или - за да изберете број или свонења, а потоа изберете **Done**.



Важно:

Изберете повеќе свонења од потребното за телефонската секретарка да одговори. Ако е поставена да одговори на петтото свонење, поставете го производот да одговори на петтото или подоцна. Во спротивно, телефонската секретарка нема да може да прима гласовни повици.

Белешка:

Кога добивате повик и другата страна е факс, производот го прима факсот автоматски, дури и кога телефонската секретарка одговорила на повикот. Ако вие одговорите на повикот, причекајте додека ЛЦД-екранот прикаже порака дека поврзувањето е направено пред да ја спуштите слушалката. Ако другата страна е повикувач, телефонот може да се користи на вообичаен начин или може да се остави порака на телефонската секретарка.

Рачно примање факсови

Ако вашиот телефон е поврзан со производот и режимот за автоматско одговарање е исклучен, можете да примате податоци преку факс откако ќе се воспостави поврзувањето.

Испраќање факс

- 1 Ставете празен лист А4-хартија во касетата.
➔ „Ставање хартија“ на страница 26
- 2 Кога телефонот ќе засвони, јавете се на телефонот поврзан со производот.



- 3 Кога ќе слушнете сигнал за факс, изберете **Receive**.
- 4 Притиснете **◆** за да го примите факсот, а потоа повторно спуштете ја слушалката.
- 5 Притиснете **◆** за да ги отпечатите факсовите.

Примање факс на барање

Тоа ви овозможува да примате факс од услугата за информации преку факс којашто сте ја повикале.

Следете ги упатствата подолу за да примате факс на барање.

- 1 Ставете празен лист А4-хартија во касетата.
➔ „Ставање хартија“ на страница 26
- 2 Влезете во режимот **Fax** од менито **Home**.
- 3 Изберете **Advanced Options**.
- 4 Изберете **Polling**, а потоа изберете **On**.
- 5 Внесете го бројот на факсот.
- 6 Притиснете **◆** за да примите факс.
- 7 Притиснете **◆** за да го отпечатите примениот факс.

Извештаи за печатење

Следете ги упатствата подолу за да отпечатите извештај за факс.

Испраќање факс

- 1 Ставете празен лист А4-хартија во касетата.
➔ „Ставање хартија“ на страница 26
- 2 Влезете во режимот **Fax** од менито **Home**.
- 3 Изберете **Advanced Options**.
- 4 Изберете **Fax Report**.
- 5 Изберете ја ставката што сакате да ја печатите.

Белешка:

На екранот може да се види само **Fax Log**.

- 6 Притиснете **◆** за да го отпечатите извештајот што сте го избрале.






Список со менија за режимот за факсови

Погледнете го поглавјето подолу за списокот со менија на режимот за факсови.



➔ „Режим за факс“ на страница 109

Повеќе функции

More Functions ви нуди многу специјални менија што печатењето го прават лесно и забавно! За повеќе информации, изберете More Functions, изберете го секое од менијата, а потоа следете ги упатствата на ЛЦД-екранот.

Мени		Функции
Copy/Restore Photos		Можете да правите верни копии на вашите оригинали. Ако вашата оригинална фотографија е избледена, можете да ја вратите бојата и да ја вратите во живот.
Photo Layout Sheet		Можете да ги печатите фотографиите од мемориска картичка во различен распоред.
Greeting Card		Можете да создавате приспособени картички со рачно напишани пораки со користење на шаблон А4. Прво отпечатете шаблон, напишете ја пораката, а потоа скенирајте го шаблонот за да ги отпечатите картичките.
Copy to CD/DVD		Можете да ги копирате вашите фотографии или налепници за ЦД/ДВД на налепница за ЦД/ДВД. Сликата автоматски се отсекува и големината се сменува за да се смести на налепницата за ЦД/ДВД.
Print on CD/DVD		Можете да создавате налепници за ЦД/ДВД од фотографии на мемориска картичка без користење компјутер.

Повеќе функции

Мени		Функции
Print Ruled Papers		<p>Можете да печатите на подготвена хартија или хартија со графикони со или без фотографија поставена како заднина.</p>
Coloring Book*		<p>Можете да создадете боенка од вашите фотографии или цртежи.</p>

* Користете ја функцијата **Coloring Book** само за цртежи и слики што сте ги создале вие. Кога користите материјали со авторски права, проверете дали сте во рамките на законите за печатење за лична употреба.

Список со менија на контролната табла

Овој производ можете да го користите како печатач, фотокопир, скенер и факс. Кога користите една од овие функции, освен функцијата за печатење, изберете ја саканата функција со притискање на соодветното копче за Режим на контролната табла. Со изборот на режимот, се појавува главниот екран за секој режим.

Режим за копирање

Белешка:

Зависно од моделот, некои функции може да не се достапни.

Поставувања за хартија и копирање

Мени	Поставување и опции
2-Sided Copying	1>1-Sided, 2>2-Sided, 1>2-Sided, 2>1-Sided
Layout	With Border, Borderless*, A4, 2-up Copy, A4, Book/2-up, Book/2-Sided
Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
Paper Size	A4, A5, 10x15cm(4x6 in), 13x18cm(5x7 in)
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2
Document Type	Text, Text & Image, Photo
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Document Orientation	Portrait, Landscape
Binding Direction	Left, Top
Binding Margin	Left, Top
Expansion	Standard, Medium, Minimum
Dry Time	Standard, Long, Longer
Clear All Settings	

* Вашата слика е малку зголемена и отсечена за да го исполни листот хартија. Квалитетот на печатење може да се намали во горниот и долниот дел од отпечатениот примерок или делот може да се размачка при печатење.

Режим за печатење фотографии

Белешка:

Зависно од моделот, некои функции може да не се достапни.

Список со менија на контролната табла

Серија XP-700/серија XP-800

Мени	Поставување и опции	
Select Photos	Select All Photos	
	Select by Date	
	Cancel Photo Selection	
Select Location	Select Folder	
	Select Group	
Print Settings	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 wide, A4, 100x148mm
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte, Photo Sticker
	Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2, Rear Paper Feed Slot
	Borderless	Borderless*, With Border
	Quality	Draft, Standard Quality, Best
	Expansion	Standard, Medium, Minimum
	Date	Off, yyyy.mm.dd, mm.dd.yyyy, dd.mm.yyyy
	Print Info. On Photos	Off, Camera Settings, Camera Text, Landmark
	Fit Frame	On, Off
	Bidirectional	On, Off
	Clear All Settings	
Edit Photos	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Crop/Zoom	

* Вашата слика е малку зголемена и отсечена за да го исполни листот хартија. Квалитетот на печатење може да се намали во горниот и долниот дел од отпечатениот примерок или делот може да се размачка при печатење.

Серија XP-600

Мени	Поставување и опции	
Select Photos	Select All Photos	
	Select by Date	
	Cancel Photo Selection	

Список со менија на контролната табла

Мени	Поставување и опции	
Display Mode	1-up	
	1-up without Information	
	9-up	
Print Settings	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 wide, A4, 100x148mm
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte, Photo Sticker
	Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2
	Borderless	Borderless*, With Border
	Quality	Draft, Standard Quality, Best
	Expansion	Standard, Medium, Minimum
	Date	Off, yyyy.mm.dd, mm.dd.yyyy, dd.mm.yyyy
	Print Info. On Photos	Off, Camera Text, Landmark
	Fit Frame	On, Off
	Bidirectional	On, Off
Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation	
Crop/Zoom		

* Вашата слика е малку зголемена и отсечена за да го исполни листот хартија. Квалитетот на печатење може да се намали во горниот и долниот дел од отпечатениот примерок или делот може да се размачка при печатење.

Режим за скенирање

Белешка:

Зависно од моделот, некои функции може да не се достапни.

Список со менија на контролната табла

Мени	Поставувања и опции	
Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	Color	Color, B&W
	2-Sided Scanning	Off, On
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	-4 на +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
	Binding Direction	Left, Top
	Clear All Settings	
Scan to Cloud*1		
Scan to PC	2-Sided Scanning	Off, On
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)*2		

*1 За упатства за Scan to Cloud, погледнете го упатството Epson Connect.

➔ „Користење на услугата Epson Connect“ на страница 9

*2 Достапно кај компјутерите со англиски верзии на Windows 7 или Vista.

Режим за факс

Белешка:

Овие функции се достапни само за моделите со можност за факс.

Мени	Опис	
Resolution	Изберете ја оваа опција за да ја смените резолуцијата за факс податоците што ги испраќате.	
Contrast	Изберете ја оваа опција за да го смените контрастот за факс податоците што ги испраќате.	
2-Sided Faxing	Вклучете ја кога испраќате двострани оригинали во ADF.	
Clear All Settings		
Send Fax Later	-	➔ Види „Испраќање факс во одредено време“ на страница 99
Broadcast Fax	-	➔ Види „Испраќање факсови преку емитување“ на страница 98

Список со менија на контролната табла

Мени	Опис	
Polling	-	➔ Види „Примање факс на барање“ на страница 102
Fax Report	Fax Log	Ја печати или ја прикажува евиденцијата за комуникацијата.
	Last Transmission	Ја печати евидентираната комуникацијата за претходното пренесување или претходните примени резултати на барање.
	Contact List	Го печати списокот Contact.
	Speed Dial List	Го печати списокот за брзо избирање.
	Group Dial List	Го печати списокот за групно избирање.
	Reprint Faxes	Повторно го печати последниот примен факс. Кога меморијата е полна, прво се брише најстариот факс.
	Protocol Trace	Го печати протоколот за последната комуникација.

Режим за повеќе функции

Белешка:

Зависно од моделот, некои функции може да не се достапни.

Серија XP-700/серија XP-800

Мени	Поставување и опции	
Copy/Restore Photos* ¹	Off, On	
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Borderless* ² , Expansion
	Photo Adjustments	Enhance, Filter
	Crop/Zoom	

Список со менија на контролната табла

Мени	Поставување и опции	
Photo Layout Sheet* ¹	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, Sticker 16-up, Upper 1/2, Lower 1/2, Photo ID, Jewel Upper, Jewel Index, P.I.F.	
	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 wide, A4, A6, 100x148mm
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte, Photo Sticker, PhotoSticker16
	Automatic layout, Place photos manually	
	Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Crop/Zoom	
	Print Settings	Quality, Expansion, Date, Print Info. On Photos, Fit Frame, Bidirectional, Paper Source
Greeting Card* ¹	Select Location	Select Folder, Select Group
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Paper Size	10x15cm(4x6in)
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
	Layout	Borderless* ² , Upper 1/2, Lower 1/2
	Frame	Off, Oval, Oval - Soft Edge
Copy to CD/DVD* ¹	Document Type	Text&Image, Photo
	Quality	Standard Quality, Best
Print on CD/DVD* ¹	Print Layout	CD/DVD 1-up, CD/DVD 4-up, CD/DVD Variety
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Sharpness, Saturation
	Crop/Zoom	
	Print Settings	CD Density
Print Ruled Papers	Wide Rule Only, Thin Rule Only, Graph Paper Only, Watermark without Rule, Watermark Horizontal Rule, Watermark Vertical Rule	
Coloring Book	Print Settings	Paper Settings, Paper Source, Density, Line Detection

*1 Хиерархијата на менијата зависи од производот.

*2 Вашата слика е малку зголемена и отсечена за да го исполни листот хартија. Квалитетот на печатење може да се намали во горниот и долниот дел од отпечатениот примерок или делот може да се размачка при печатење.

Список со менија на контролната табла

Серија XP-600

Мени	Поставување и опции	
Copy/Restore Photos* ¹	Color Restoration	Off, On
	Display Mode	1-up, 1-up without Information
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Borderless* ² , Expansion
	Photo Adjustments	Enhance, Filter
	Crop/Zoom	
Photo Layout Sheet* ¹	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, Sticker 16-up, Upper 1/2, Lower 1/2, Photo ID, Jewel Upper, Jewel Index, P.I.F.	
	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 wide, A4, A6, 100x148mm
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte, Photo Sticker, PhotoSticker16
	Layout Method	Automatic layout, Place photos manually
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Crop/Zoom	
	Print Settings	Quality, Expansion, Date, Print Info. On Photos, Fit Frame, Bidirectional, Paper Source
Print Photo Greeting Card* ¹	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Paper Size	10x15cm(4x6in)
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
	Layout	Borderless* ² , Upper 1/2, Lower 1/2
	Frame	Off, Oval, Oval - Soft Edge
Copy to CD/DVD* ¹	Document Type	Text&Image, Photo
	Quality	Standard Quality, Best
Print on CD/DVD* ¹	CD/DVD 1-up, CD/DVD 4-up, CD/DVD Variety	
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Sharpness, Saturation
	Crop/Zoom	
	Print Settings	CD Density

Список со менија на контролната табла

Мени	Поставување и опции	
Print Ruled Papers	Wide Rule Only, Thin Rule Only, Graph Paper Only, Watermark without Rule, Watermark Horizontal Rule, Watermark Vertical Rule	
Coloring Book	Print Settings	Paper Settings, Paper Source, Density, Line Detection

*1 Хиерархијата на менијата зависи од производот.

*2 Вашата слика е малку зголемена и отсечена за да го исполни листот хартија. Квалитетот на печатење може да се намали во горниот и долниот дел од отпечатениот примерок или делот може да се размачка при печатење.

Режим за поставување Wi-Fi

Белешка:

Зависно од моделот, некои функции може да не се достапни.

Мени	Поставување и опции
Wi-Fi Auto Connect	За повеќе информации за поставување ставки, погледнете го документот Мрежно упатство на интернет.
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup (WPS)	
PIN Code Setup (WPS)	
Wi-Fi Direct Connection Setup	
Wi-Fi/Network Status	
Wi-Fi Status	
Disable Wi-Fi	

Режим за поставување

Белешка:

Зависно од моделот, некои функции може да не се достапни.

Мени	Поставување ставка	Опис
Ink Levels	-	Ја проверува состојбата на касетите со мастило.

Список со менија на контролната табла

Мени	Поставување ставка	Опис
Maintenance	Nozzle Check	Печати шаблон за проверка на прскалката за да се провери состојбата на главата за печатење.
	Head Cleaning	Ја чисти главата за печатење за да ја подобри состојбата на главата за печатење.
	Print Head Alignment	Го приспособува порамнувањето на главата за печатење.
	Ink Cartridge Replacement	Ги заменува касетите со мастило.
Printer Setup	CD/DVD	Ја приспособува положбата за печатење.
	Stickers	Ја приспособува положбата за печатење.
	Thick Paper	Се вклучува кога се печати на дебела хартија.
	Sound	Button Press, Error Notification, Completion Notice, Volume
	Screen Saver	Off, Memory Card Data
	Power Off Timer	➔Види „Употреба на контролната табла“ на страница 130
	Sleep Timer	
	Clear All Settings	
Basic Setup	Date/Time	➔Види „Поставување/промена на време и регион“ на страница 134
	Daylight Saving Time	Off, On
	Country/Region	➔Види „Поставување/промена на време и регион“ на страница 134
	Language	-
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	Погледнете го документот Мрежно упатство на интернет. Можете да пристапите до менијата за Wi-Fi Setup директно преку избирање на Wi-Fi Setup на ЛЦД-екранот.
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Можете да ја проверите состојбата на мрежното поврзување и да го отпечатите извештајот. Ако има некаков проблем со поврзувањето, извештајот ви помага да најдете решение.
	Wi-Fi/Network Status	Можете да ги погледнете тековните мрежни поставувања и да отпечатите лист за состојбата на мрежата.

Список со менија на контролната табла

Мени	Поставување ставка	Опис
Wi-Fi Settings	Wi-Fi Setup	Погледнете го документот Мрежно упатство на интернет. Можете да пристапите до менијата за Wi-Fi Setup директно преку избирање на Wi-Fi Setup на ЛЦД-екранот.
	Manual Wi-Fi Setup	
	Connection Check	Можете да ја проверите состојбата на мрежното поврзување и да го отпечатите извештајот. Ако има некаков проблем со поврзувањето, извештајот ви помага да најдете решение.
	Wi-Fi Status	Можете да ги погледнете тековните мрежни поставувања и да отпечатите лист за состојбата на мрежата.
Epson Connect Services	За инструкции како да ги користите овие менија, погледнете го упатството за Epson Connect. ➔ „Користење на услугата Epson Connect“ на страница 9	
Google Cloud Print Services		
File Sharing Setup	За повеќе информации за поставување ставки, погледнете го документот Мрежно упатство на интернет.	
Home NW Print Settings	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Quality, Bidirectional, CD Inner/Outer, CD Density, Clear All Settings
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Clear All Settings

Список со менија на контролната табла

Мени	Поставување ставка	Опис
Fax Settings	Send Settings	<p>Resolution: Изберете ја оваа опција за да ја смените резолуцијата за факс податоците што ги испраќате.</p> <p>Contrast: Изберете ја оваа опција за да го промените контрастот на факс податоците што ги испраќате.</p> <p>2-Sided Faxing: Вклучете го кога испраќате двострани оригинали во ADF.</p> <p>Last Transmission Report: Показува дали и кога производот печател извештај за излезни факсови. Изберете Off за да го исклучите печатењето извештаи, изберете On Error за да печатите извештаи само во случај на грешка или изберете On Send за да печатите извештаи за секој факс што ќе го испратите.</p>
	Receive Settings	<p>Auto Answer: Вклучете го за автоматски да ги примате факсовите.</p> <p>Auto Reduction: Показува дали големи примени факсови се намалени за да ги собере на A4-големина или се отпечатени во нивната оригинална големина на повеќе листови.</p>
	Communication	<p>DRD: Го покажува типот на свонење што сакате да го користите за примање факсови. За да изберете опција различна од All (или Off), мора да го поставите телефонскиот систем да користи различни типови свонења. Оваа опција може да биде On или Off во зависност од регионот.</p> <p>ECM: Показува дали да се користи или да не се користи режимот за поправање грешки за автоматски да се поправаат факс податоците што се испраќаат/примаат со грешки поради проблеми со линијата или други проблеми. Факсови во боја не можат да се испраќаат/примаат кога ECM е исклучено.</p> <p>Fax Speed: Ја покажува брзината со којашто се пренесуваат и се примаат факсовите.</p> <p>Rings to Answer: Го покажува бројот на свонења што мора да се случат пред производот автоматски да прими факс. Зависно од регионот во кој се наоѓате, ова поставување може да не е прикажано.</p> <p>Dial Tone Detection: Кога ова е поставено на On, производот започнува да избира откако ќе открие тон за избирање. Можно е да не може да открие тон за избирање кога е поврзано PBX (Private Branch Exchange) или TA (Terminal Adapter). Во тој случај, поставете го на Off. Сепак, на тој начин можно е да се прескокне првата цифра од бројот на факсот и да се испрати факсот до погрешен број.</p> <p>Dial Mode: Го покажува типот на телефонскиот систем на којшто сте го поврзале производот. Зависно од регионот во кој се наоѓате, ова поставување може да не е прикажано.</p> <p>Header: ➔ Погледнете „Создавање информации во заглавие“ на страница 96</p>
	Check Fax Connection	116

Список со менија на контролната табла

Мени	Поставување ставка	Опис
External Device Setup	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Layout, Quality, Expansion, Date, Print Info. On Photos, Fit Frame, Bidirectional, CD Inner/Outer, CD Density, Clear All Settings
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Clear All Settings
Guide Functions	Paper Size Alert	On, Off
	Document Alert	On, Off
	Auto Selection Mode	Memory Card, Document Cover, Auto Document Feeder
	All Functions	On, Off
	Clear All Settings	
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Ги поставува поставувањата за испраќање/примање факсови на стандардните фабрички поставувања.
	Fax Data Settings	Ги поставува поставувањата за факс податоци на стандардните фабрички поставувања.
	Wi-Fi/Network Settings	Ги активира поставувањата за Wi-Fi/мрежа на стандардните фабрички поставувања.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Ги активира сите поставувања освен поставувањата за Wi-Fi/мрежа и факс на стандардните фабрички поставувања.
	All Settings	Ги активира сите поставувања на стандардните фабрички поставувања.

Режим за помош

Белешка:

Зависно од моделот, некои функции може да не се достапни.

Список со менија на контролната табла

Мени	Опции
How to ...	Navigate Using the Touch Screen
	Load Paper in the Rear Paper Feed Slot
	Load Paper in the Paper Cassette
	Load an Envelope in the Rear Paper Feed Slot
	Load Envelopes in the Paper Cassette
	Load a CD/DVD
	Place a Document in the ADF
	Place a Document on the Scanner Glass
	Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive
	Adjust the Angle of the Control Panel
Ink Cartridges	Check Ink Cartridge Status
	Replace Ink Cartridges
Troubleshooting	Cannot Connect to a Wi-Fi
	Paper Feeding Incorrectly
	Poor Print Quality
	Cannot Send or Receive Fax
	Cannot Scan to PC
Icon List	


Замена на касети со мастило

Безбедносни упатства, мерки на претпазливост и спецификации за касетите за мастило

Безбедносни упатства

Внимавајте на следново при ракување со касетите за мастило:

- Чувајте ги касетите за мастило надвор од дофат на деца.
- Внимавајте кога ракувате со употребени касети за мастило, може да има малку мастило околу влезот за снабдување со мастило.
Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја со сапун и вода.
Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку по темелното плакнење продолжи непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш посетете лекар.
Доколку ви влезе мастило во устата, веднаш плукнете го и појдете на лекар.
- Ако ја отстраните касетата од производот за да ја користите подоцна или за да ја фрлите, повторно ставете го капачето на отворот за мастило за да спречите засушување на мастилото или за да спречите мастилото да се размачка наоколу.
- Не туркајте силно и не стискајте ги касетите со мастило и бидете внимателни за да не ви паднат. Така може да предизвикате истекување на мастилото.
- Не расклопувајте ја и не преиначувајте ја касетата за мастило, инаку може да не бидете во состојба да печатите нормално.
- Не допирајте ги деловите што се прикажани на сликата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



- Не оставајте го производот со отстранети касети за мастило или не исклучувајте го производот во текот на замената на касетата. Во спротивно, преостанатото мастило во отворите од главата на печатачот ќе се исуши и можеби нема да можете да печатите.

Мерки за претпазливост при замена на касета со мастило

Пред замена на касетите со мастило, прочитајте ги сите упатства од овој дел.

Замена на касети со мастило

- Epson препорачува употреба на оригинални касети со мастило на Epson. Epson не гарантира за квалитетот и довербата на неоригинално мастило. Употребата на неоригинално мастило може да предизвика штета која не ја покрива гаранцијата на Epson, а во одредени услови, може да предизвика и чудно однесување на производот. Информациите за нивото на неоригиналното мастило може да не се прикажат.
- Нежно протресете ја касетата со црно мастило четири или пет пати пред да го отворите пакувањето. За касетите во боја и касетата со фотографска црна боја не е потребно протресување.
- Не протресувајте ги касетите со мастило премногу силно; инаку може да истече мастило од нив.
- Овој производ користи касети со мастило опремени со чип IC којшто ги надгледува информациите како што се количината на преостанато мастило за секоја касета. Ова значи дека дури и ако касетата е отстранета од производот пред да се потроши, сè уште можете да ја користите касетата по повторното ставање во производот. Меѓутоа, при повторно ставање касета, може да биде потрошено малку мастило за да се гарантираат перформансите на производот.
- За одржување оптимални перформанси на главата на печатачот, малку мастило се троши од сите касети не само во текот на печатењето туку и во текот на операциите за одржување како што се замена на касетите за мастило и чистење на главата на печатачот.
- Внимавајте да не дозволите прашина или други предмети да влезат во држачот за касетата со мастило. Сè што се наоѓа во држачот може негативно да влијае врз резултатите од печатењето или да го спречи печатењето.
- За максимална ефикасност на мастилото, касетата со мастило отстранете ја само кога сте подготвени истата да ја замените. Касетите со мастило со ниска состојба на мастило не може да се користат кога се преинсталирани.
- Не отворајте го пакувањето со касета за мастило сè додека не сте подготвени да ја ставите во производот. Касетата е спакувана под вакуум за да ја задржи нејзината сигурност. Доколку ја оставите касетата отпакувана подолго време пред да ја употребите, може нема да можете да печатите нормално.
- Инсталирајте ги сите касети со мастило; во спротивно не можете да печатите.
- Ако касетата со мастило е при крај, подгответе нова касета.
- Откако ќе ја земете касетата за мастило од ладно место за чување, почекајте да се загрее на собна температура најмалку три часа пред употреба.
- Чувајте ги касетите за мастило на суво и темно место.
- Не можете да ги користите касетите што доаѓаат со вашиот производ за замена.

Спецификации на касети за мастило

- Epson препорачува касетата со мастило да ја искористете пред истекот на датумот отпечатен на нејзината амбалажа.
- При почетното поставување, касетите за мастило спакувани со вашиот производ делумно се потрошени. Со цел да се добие висококвалитетно печатење, главата на производот треба да биде целосно наполнета со мастило. При овој првичен процес се троши извесно количество мастило и затоа овие касети може да испечатат помалку страници во споредба со наредните.

Замена на касети со мастило

- Наведените количини може да варираат во зависност од сликите шти ги печатите, типот на хартија што ја користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови како што е температурата.
- За сигурно печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата на печатачот, во касетите останува различна количина мастило како резерва, кога вашиот производ покажува дека треба да се замени касетата со мастило. Наведените количини не ја вклучуваат оваа резерва.
- Иако касетите за мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае врз функционирањето или перформансите.
- Кога се печати во сиво или еднобојно, може да се користат мастила во боја наместо црно, во зависност од типот на хартија или поставките за квалитетот на печатењето. Тоа е затоа што се користи мешавина на мастила во боја за да се создаде црна.

Проверка на состојбата на касетата со мастило

За Windows

Белешка:

- Epson не гарантира за квалитетот и довербата на неоригинално мастило. Доколку се инсталирани касети за мастило кои не се оригинални, можно е состојбата на касетата со мастило да не се појави.*
- Кога касетата со мастило е при крај, на екранот автоматски се појавува Low Ink Reminder. Исто така, состојбата на касетата со мастило може да се провери и од овој екран. Доколку не сакате да се прикажува овој екран, прво пристапете до драјверот на печатачот, а потоа кликнете на картичката **Maintenance**, потоа на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)**, а потоа на копчето **Monitoring Preferences**. На екранот за Monitoring Preferences, отиштиклирајте го полето **See Low Ink Reminder alerts**.*
- Ако касетата со мастило е при крај, подговете нова касета.*

За да ја проверите состојбата на касетата со мастило, сторете нешто од следното:

- Кликнете двапати на иконата за брз пристап до производот на taskbar (лентата за програми) во Windows. Погледнете го следниот дел за да додадете икона за брз пристап во taskbar (лентата за програми):
 - ➔ „[Од иконата за брз пристап на taskbar \(лентата за програми\)](#)“ на [страница 48](#)

Замена на касети со мастило

- Отворете го драјверот за печатачот, кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа кликнете на копчето **EPSON Status Monitor 3**. Состојбата на касетата со мастило се прикажува графички.



Белешка:

- Ако не се појави EPSON Status Monitor 3 отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)**. Во прозорецот **Extended Settings (Проширени поставки)**, итиклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Вклучи EPSON Status Monitor 3)**.
- Прикажаните нивоа на мастилото се приближен показател.

За Mac OS X

Белешка:

Ако касетата со мастило е при крај, подгответе нова касета.


Состојбата на касетата со мастило може да се провери преку EPSON Status Monitor. Следете ги чекорите дадени подолу.

- 1 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48

Замена на касети со мастило

2

Кликнете на иконата **EPSON Status Monitor**. Се појавува EPSON Status Monitor.



Белешка:

- Состојбата на касетите со мастило се прикажува графички кога за првпат ќе се отвори EPSON Status Monitor. За ажурирање на состојбата на касетите со мастило, кликнете на **Update**.
- Epson не гарантира за квалитетот и довербата на неоригинално мастило. Доколку се инсталирани касети за мастило кои не се оригинални, можно е состојбата на касетата со мастило да не се појави.
- Прикажаните нивоа на мастилото се приближен показател.

Употреба на контролната табла

1

Влезете во режимот **Setup** од менито Home.

2


Изберете **Ink Levels**.

Белешка:

Прикажаните нивоа на мастилото се приближен показател.

Зачувување на црното мастило кога касетата е при крај (само за Windows)

Кога црното мастило се троши и има повеќе мастило во боја отколку црно, се појавува прозорецот подолу. Тој се појавува само кога е избрано **plain papers** како вид на хартија и кога е избрано **Text** како Quality Option.




Овој прозорец ви овозможува да продолжите со нормална употреба на црното мастило или да го зачувате црното мастило преку мешање на мастилата во боја и мастилото за фотографска црна за да се добие црна.

- Кликнете на копчето **Yes (Да)** за користење на комбинација на мастила во боја и на мастилото за фотографска црна за да добиете црна. Истиот прозорец ќе се прикаже и следниот пат кога ќе печатите слична работа.
- Кликнете на копчето **No (Не)** за да продолжите со користење на преостанатото црно мастило за работата што ја печатите. Истиот прозорец се појавува и следниот пат кога печатите слична работа, и повторно имате можност за зачувување на црното мастило.
- Кликнете на **Disable this feature** за да продолжите со користење на преостанатото црно мастило.


Замена на касета со мастило

Белешка:

Уверете се дека фиоката за ЦД/ДВД не е ставена во производот и дека сијаличката  е вклучена, но не трепка.

Замена на касети со мастило


- 1** За најдобри резултати, нежно протресете ја само новата касета со црно мастило четири или пет пати пред да го отворите пакувањето.



Белешка:


- Нема потреба да ги протресувате касетите со мастило во боја и касетата со фотографска црна.
- Не протресувајте ги касетите откако ќе го отворите пакувањето затоа што можат да протечат.

- 2** Извадете ја касетата од пакувањето и отстранете го капачето од дното на касетата.




Белешка:

Не допирајте ги деловите што се прикажани на сликата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



Замена на касети со мастило

- 3** Отворете го скенерот. Држачот за касети со мастило се поставува во положба за заменување на касетата со мастило.



Важно:

Не допирајте го рамниот бел кабел што е поврзан за држачот за касетата со мастило.



Белешка:

- ❑ Ако држачот за касетата со мастило не се постави во положба за замена на касетата со мастило, следете го следново упатство.

Home > Setup > Maintenance > Ink Cartridge Replacement

- ❑ Не поместувајте го држачот за касетата со рака, инаку може да го оштетите производот.

- 4** Турнете го јазичето за да го отклучите држачот за касетата и дијагонално извадете ја касетата.




Белешка:


Сликата покажува замена на првата касета одлево. Сменете ја касетата што треба да се замени.

Замена на касети со мастило


- 5** Прво ставете го отворот на касетата со мастило во држачот за касетата. Потоа турнете го долниот дел од касетата надолу додека не кликне на место.



- 6** Вратете го капачето на отворот од извадената касета со мастило. Правилно фрлете ја искористената касета.




- 7** Затворете го делот за скенирање. Држачот за касетата се враќа во првобитната положба.



- 8** Следете го упатството на екранот.

Замена на касети со мастило

Белешка:

- Сијаличката  продолжува да трепка кога производот полни мастило. Не исклучувајте го производот додека се полни мастилото. Ако полнењето мастило е нецелосно, може да не можете да печатите.
- Не ставајте ја фиоката за ЦД/ДВД додека не заврши полнењето.

Одржување на производот и софтверот

Проверка на отворите на главата за печатење

Доколку забележите дека отпечатениот примерок е неочекувано блед или недостасуваат пиксели, проблемот можете да го идентификувате со проверка на отворите од главата на печатачот.

Прскалките од главата за печатење може да ги проверите преку компјутерот, со користење на Nozzle Check или со користење на копчињата на производот.

Употреба на алатката Nozzle Check за Windows

Следете ги чекорите подолу за користење на алатката Nozzle Check.

- 1 Уверете се дека нема прикажано предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот, дека фиоката за ЦД/ДВД е извадена и дека излезната фиока е извадена.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во касетата 2.
- 3 Со десен клик, кликнете на иконата за производот од taskbar (лентата за програми), а потоа изберете **Nozzle Check**.

Доколку иконата на производот не се појави, погледнете го следното поглавје за да додадете икона.
➔ [„Од иконата за брз пристап на taskbar \(лентата за програми\)“ на страница 48](#)
- 4 Следете ги упатствата на екранот.

Користење на алатката Nozzle Check за Mac OS X

Следете ги чекорите подолу за користење на алатката Nozzle Check.

- 1 Уверете се дека нема прикажано предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот, дека фиоката за ЦД/ДВД е извадена и дека излезната фиока е извадена.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во касетата 2.
- 3 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ [„Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48](#)
- 4 Кликнете на иконата **Nozzle Check**.
- 5 Следете ги упатствата на екранот.


Употреба на контролната табла

Следете ги чекорите во продолжение за да ги проверите прскалките на главата за печатење преку контролната табла на производот.


- 1 Проверете дали има предупредувања или грешки што се прикажани на контролната табла.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во касетата за хартија.
- 3 Влезете во режимот **Setup** од менито Home.
- 4 Изберете **Maintenance**.
- 5 Изберете **Nozzle Check**.
- 6 Притиснете \diamond за да отпечатите шаблон за проверка на прскалките.

Во продолжение има два примерока од шарата на отворите за проверка.

Споредете го квалитетот на испечатената страница за проверка со примерокот прикажан во продолжение. Доколку нема проблеми со квалитетот на печатењето, како што се празнини или делови што недостасуваат во линиите за тестирање, главата за печатење е во ред.



Доколку недостасуваат делови од испечатените линии, како што е прикажано во продолжение, тоа може да упатува на згрудчено мастило во отворот или несоодветно поставена глава за печатење.



- ➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 130
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 132

Чистење на главата за печатење

Доколку забелешите дека отпечатениот примерок е неочекувано блед или недостасуваат точки, проблемот може да го да го решите со чистење на главата, што гарантира дека отворите правилно го пренесуваат мастилото.

Одржување на производот и софтверот

Главата за печатење можете да ја исчистите преку компјутерот, со користење на услужната програма Head Cleaning од драјверот на печатачот или преку производот со користење на копчињата.



Важно:

- Не исклучувајте го производот додека се врши чистење на главата. Ако чистење на главата е нецелосно, можеби не ќе можете да печатите.
- Не ставајте ја фиоката за ЦД/ДВД додека не заврши чистењето на главата.

Белешка:

- Не отворајте го скенерот додека се врши чистењето на главата.
- Најпрво користете ја услужната програма Nozzle Check за да проверите дали има потреба од чистење на главата за печатење. Со ова се штеди мастило.
- Препорачуваме повремено печатење на неколку страници за одржување на квалитетот на печатењето.
- Главата на печатачот користи малку мастило од сите касети, чистете ја само доколку квалитетот на печатење опадне; на пример, доколку отпечатениот примерок е заматен или бојата не е вистинската или недостасува.
- Кога има малку мастило, можеби нема да бидете во можност да ја исчистите главата на печатачот. Главата на печатачот не може да се исчисти кога мастилото е потрошено. Најпрво заменете ја соодветна касета со мастило.

Белешка само за производите со функција за факс:

Доколку квалитетот на печатење не се подобри откако постапката ќе се повтори околу двапати, оставете го производот вклучен и почекајте најмалку шест часа. Потоа, повторете ја проверката на отворите и, ако има потреба, повторно исчистете ја главата. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, обратете се до службата за поддршка на Epson.

Белешка само за производите без функција за факс:

Доколку квалитетот на печатење не се подобри откако постапката ќе се повтори околу двапати, исклучете го производот и почекајте најмалку шест часа. Потоа, повторете ја проверката на отворите и, ако има потреба, повторно исчистете ја главата. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, обратете се до службата за поддршка на Epson.

Користење на услужната програма Head Cleaning за Windows

Следете ги чекорите дадени подолу за чистење на главата за печатење со користење на услужната програма Head Cleaning.

1

Уверете се дека нема прикажано предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот, дека фиоката за ЦД/ДВД е извадена и дека излезната фиока е извадена.

2

Со десен клик кликнете на иконата за производот од taskbar (лентата за програми), а потоа изберете **Head Cleaning**.

Доколку иконата на производот не се појави, погледнете го следното поглавје за да додадете икона.

➔ „Од иконата за брз пристап на taskbar (лентата за програми)“ на страница 48

- 3 Следете ги упатствата на екранот.

Користење на услужната програма Head Cleaning за Mac OS X

Следете ги чекорите дадени подолу за чистење на главата за печатење со користење на услужната програма Head Cleaning.

- 1 Уверете се дека нема прикажано предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот, дека фиоката за ЦД/ДВД е извадена и дека излезната фиока е извадена.
- 2 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48
- 3 Кликнете на иконата **Head Cleaning**.
- 4 Следете ги упатствата на екранот.

Употреба на контролната табла

Следете ги чекорите во продолжение за да ја исчистите главата за печатење преку контролната табла на производот.


- 1 Проверете дали има предупредувања или грешки што се прикажани на контролната табла.
- 2 Влезете во режимот **Setup** од менито Home.
- 3 Изберете **Maintenance**.
- 4 Изберете **Head Cleaning**.
- 5 Притиснете \diamond за да ја исчистите главата за печатење.

Порамнување на главата за печатење

Ако забележите нееднакво порамнување на вертикалните или хоризонталните линии, овој проблем може да се реши со користење на услужната програма Print Head Alignment од драјверот на печатачот или со користење на копчињата на производот.

Повикајте се на соодветниот дел подолу.

Белешка:

Не притискајте го копчето  за да откажете печатење додека печатите тест примерок со услужната програма Print Head Alignment.

Користење на услужната програма Print Head Alignment за Windows

Следете ги чекорите дадени подолу за порамнување на главата за печатење со користење на услужната програма Print Head Alignment.

- 1 Уверете се дека нема прикажано предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот, дека фиоката за ЦД/ДВД е извадена и дека излезната фиока е извадена.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во касетата 2.
- 3 Со десен клик, кликнете на иконата за производот во taskbar (лентата за програми), а потоа изберете **Print Head Alignment**.

Доколку иконата на производот не се појави, погледнете го следното поглавје за да додадете икона.
➔ „Од иконата за брз пристап на taskbar (лентата за програми)“ на страница 48
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да порамнување на главата на печатачот.

Користење на услужната програма Print Head Alignment за Mac OS X


Следете ги чекорите дадени подолу за порамнување на главата за печатење со користење на услужната програма Print Head Alignment.

- 1 Уверете се дека нема прикажано предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот, дека фиоката за ЦД/ДВД е извадена и дека излезната фиока е извадена.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во касетата 2.
- 3 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48
- 4 Кликнете на иконата **Print Head Alignment**.
- 5 Следете ги упатствата на екранот за да порамнување на главата на печатачот.

Употреба на контролната табла

Следете ги чекорите во продолжение за да ја порамните главата за печатење преку контролната табла на производот.

- 1 Проверете дали има предупредувања или грешки што се прикажани на контролната табла.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во касетата за хартија.
- 3 Влезете во режимот **Setup** од менито Home.
- 4 Изберете **Maintenance**.
- 5 Изберете **Print Head Alignment**.
- 6 Притиснете \diamond за да ги отпечатите шаблоните.
- 7 Најдете го најдобриот шаблон во секоја од групите од #1 до #5.



- 8 Внесете го бројот на шаблонот за најдобриот шаблон во групата #1.
- 9 Повторете го чекор 8 за другите групи (од #2 до #5).
- 10 Завршете со порамнување на главата за печатење.

Поставување/промена на време и регион

Следете ги чекорите во продолжение за да ги поставите времето и регионот со користење на контролната табла на производот.

Белешка:

Овие функции се достапни само за моделите со можност за факс.

- 1 Влезете во режимот **Setup** од менито Home.

Одржување на производот и софтверот

2 Изберете **Basic Setup**.

3 Изберете **Date/Time**.

4 Изберете го форматот за датум.

5 Поставете го датумот.

6 Изберете го форматот за време.

7 Поставете го времето.

Белешка:

За да изберете летно сметање на времето, поставете го **Daylight Saving Time** на **On**.

8 Изберете **Country/Region**.

9 Изберете го регионот.

10 Изберете **Yes**.

Белешка:

Кога нема напојување подолго време, може да се ресетира и часовникот. Проверете го часовникот кога ќе го вклучите напојувањето повторно.

Штедење енергија

Белешка само за производите со функција за факс:

- ЛЦД-екранот станува црн ако нема активност во определен временски период.
- Автоматската функција за исклучување на производот не е достапна.

Белешка само за производите без функција за факс:

Производот влегува во режим на мирување или се исклучува автоматски ако нема активност во определен временски период.

Може да го приспособите времето пред да се примени управувањето со енергијата. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Ве молиме водете грижа за животната средина пред да направите каква било промена.

Следете ги чекорите во продолжение за да го приспособите времето.

Одржување на производот и софтверот

3а Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Windows“ на страница 47
- 2 Кликнете на картичката **Maintenance** и потоа кликнете на копчето **Printer and Option Information**.
- 3 Изберете **Off, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours** или **12 hours** како поставка за Power Off Timer.
- 4 Изберете **3 minutes, 5 minutes, 10 minutes** или **15 minutes** како поставување за Sleep Timer.
- 5 Кликнете го копчето **ОК**.

3а Mac OS X

- 1 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48
- 2 Кликнете на копчето **Printer Settings**. Се појавува приказот Printer Settings.
- 3 Изберете **Off, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours** или **12 hours** како поставка за Power Off Timer.
- 4 Изберете **3 minutes, 5 minutes, 10 minutes** или **15 minutes** како поставување за Sleep Timer.
- 5 Кликнете на копчето **Apply**.

Употреба на контролната табла

- 1 Влезете во режимот **Setup** од менито Home.
- 2 Изберете **Printer Setup**.
- 3 Изберете **Power Off Timer**.
- 4 Изберете **Off, 30 minutes, 1h, 2h, 4h, 8h** или **12h**.
- 5 Изберете **Sleep Timer**.

6

Изберете 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes или 15 minutes.

Чистење на производот

Чистење на надворешноста на производот

За да го одржувате производот да работи најдобро што може, детално исчистете го неколку пати во текот на годината следејќи ги следниве инструкции.



Важно:

Никогаши не употребувајте алкохол или разредувач за да го исчистите производот. Овие хемикалии може да го оштетат производот.


Белешка само за производите со функција за факс:

Затворете го капакот на задниот отвор за хартија и фиоката за ADF кога не го користите производот за да го заштитите производот од прашина.

Белешка само за производите без функција за факс:

Затворете го капакот на задниот отвор за хартија излезната фиока кога не го користите производот за да го заштитите производот од прашина.


- Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите таблата на допир/подлогата на допир. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- Користете мека, сува и чиста крпа за да ја исчистите површината на стаклото од скенерот. Ако се појават прави линии на отпечатениот примерок или на скенираните податоци, внимателно исчистете ја левата страна од стаклото на скенерот.




- Доколку стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.

Одржување на производот и софтверот


- ❑ Отворете го капакот за ADF и користете мека, сува и чиста крпа за да ги исчистите валјакот и внатрешноста на ADF (само за производи со функцијата за ADF).



- ❑ Не притискајте силно на површината од стаклото од скенерот.
- ❑ Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површина на стаклото од скенерот и не употребувајте тврда или абразивна четка за да ја исчистите. Оштетената стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.
- ❑ Отстранете ја подлогата за документи како што е прикажано на сликата (само за производи со функција за ADF).



- ❑ Користете мека, сува и чиста крпа за да ја исчистите внатрешната страна од подлогата за документи (само за производи со функција за ADF).



Чистење на внатрешноста на производот

За да имате најдобри резултати при печатењето, исчистете го валјакот внатре следејќи ја следнава постапка.

Одржување на производот и софтверот



Внимание:

Не допирајте ги деловите внатре во производот.



Важно:

- Пазете ги електричните делови од натупување со вода.
- Не прскајте во внатрешноста на производот со средства за подмачкување.
- Несоодветни масла за подмачкување може да го оштетат механизмот. Доколку ви треба средство за подмачкување, контактирајте го вашиот добавувач или стручно лице.

- 1 Уверете се дека нема прикажано предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот, дека фиоката за ЦД/ДВД е извадена и дека излезната фиока е извадена.
- 2 Ставете неколку листови обична хартија со димензија А4 во касетата 2.
- 3 Влезете во режимот **Сору** од менито Home.
- 4 Притиснете \diamond за да направите копија без поставување документ на стаклото од скенерот.
- 5 Повторете го чекор 4 се додека хартија не е замачкана со мастило.

Пренесување на производот


Ако го пренесувате некаде производот, треба да го подготвите за транспорт во неговата оригинална кутија или во некоја со слична големина.



Важно:


- При складирање или пренесување на производот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; во спротивно, може да протече мастило.
- Оставете ги инсталирани касетите за мастило. Отстранувањето на касетите може да ја исуши главата на печатачот и да не дозволи производот да работи.

- 1 Приклучете го производот и вклучете го. Причекајте додека држачот за касетата се врати во првобитната положба.



Одржување на производот и софтверот

- 2** Прицврстете го држачот на касетата со мастило на куќиштето со лента како што е прикажано, а потоа полка затворете го скенерот.




- 3** Исклучете го печатачот и откачете го кабелот од струја.

- 4** Исклучете ги сите кабли од производот.

- 5** Отстранете ја целата хартија од задниот отвор за хартија.

- 6** Затворете го капакот од задниот отвор за хартија, излезната фиока, фиоката за внесување за ADF и продолжетокот на излезната фиока за ADF. Потоа наведнете ја контролната табла за да се спакува.




- 7** Отстранете ја целата хартија од касетата за хартија и повторно ставете ја касетата во производот.

- 8** Повторно спакувајте го производот во кутијата, користејќи ги заштитните материјали кои доаѓаат со него.



Важно:

Кога го ставате овој производ во кутија, ставете го така што контролната табла нема да се оштети.



Одржување на производот и софтверот

Белешка:

- Држете го производот во хоризонтална положба во текот на транспортот.
- Проверете дали сте ги отстраниле заштитните материјали од производот пред да го користите повторно.

Проверка и инсталирање на софтверот

Проверка на софтверот инсталиран на Вашиот компјутер

За да се користат функциите опишани во ова Упатство за корисникот, треба да го инсталирате следниов софтвер.

- Epson Driver and Utilities (Драјвер и алатки Epson)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Print CD
- Epson Event Manager

Следете ги чекорите подолу за да проверите дали софтверот е инсталиран на компјутерот.

За Windows

- 1** **Windows 7 и Vista:** Кликнете на копчето **Старт** и изберете **Control Panel (Контролна табла)**.
Windows XP: Кликнете **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролна табла)**.
- 2** **Windows 7 и Vista:** Кликнете **Uninstall a program (Деинсталирај програма)** од категоријата **Programs (Програми)**.
Windows XP: Кликнете двапати на иконата **Add or Remove Programs (Додади или отстрани програми)**.
- 3** Проверете го списокот на тековно инсталирани програми.

За Mac OS X

- 1** Двоен клик на **Macintosh HD**.
- 2** Двоен клик на папката **Epson Software** во папката **Applications** и проверете ја содржината.

Одржување на производот и софтверот

Белешка:

- Папката *Applications* содржи софтвер обезбеден од трети страни.
- За да проверите дали е инсталиран драјверот за печатачот, кликнете **System Preferences** во менито *Apple*, а потоа кликнете **Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5). Потоа пронајдете го производот во рамката за избирање *Printers*.

Инсталирање на софтверот

Ставете го дискот со софтверот за печатачот што доаѓа со производот и на екранот *Software Select* (Избирање програми) изберете го софтверот што сакате да го инсталирате.

Деинсталирање на софтверот

Можеби ќе треба да го деинсталирате и потоа да го преинсталирате софтверот за да решите одредени проблеми или кога го надградувате оперативниот систем.

Погледнете го следниот пасус за информации за утврдување кои апликации се инсталирани.

➔ „Проверка на софтверот инсталиран на Вашиот компјутер“ на страница 141

За Windows

Белешка:

- За *Windows 7* и *Vista*, ви треба администраторска сметка и лозинка доколку се пријавите како стандарден корисник.
- За *Windows XP*, мора да се пријавите со сметка на *Computer Administrator*.

1 Исклучете го производот.

2 Откачете го кабелот за поврзување на производот од компјутерот.

3 Направете нешто од следново.

Windows 7 и Vista: Кликнете на копчето **Старт** и изберете **Control Panel** (Контролна табла).

Windows XP: Кликнете **Start** (Старт) и изберете **Control Panel** (Контролна табла).

4 Направете нешто од следново.

Windows 7 и Vista: Кликнете **Uninstall a program** (Деинсталирај програма) од категоријата *Programs* (Програми).

Windows XP: Кликнете двапати на иконата **Add or Remove Programs** (Додади или отстрани програми).

5 Изберете го софтверот што сакате да го деинсталирате, на пример драјверот и апликацијата за вашиот производ, од прикажаната листа.

Одржување на производот и софтверот

6 Направете нешто од следново.

Windows 7: Кликнете **Uninstall/Change** (Деинсталирај/Измени) или **Uninstall** (Деинсталирај).

Windows Vista: Кликнете **Uninstall/Change** (Деинсталирај/Измени) или **Uninstall** (Деинсталирај), а потоа кликнете **Continue** (Продолжи) во прозорецот User Account Control (Контрола на сметка на корисникот).

Windows XP: Кликнете **Change/Remove** (Измени/Отстрани) или **Remove** (Отстрани).

Белешка:

Ако сте избрале да го деинсталирате драјверот на производот во чекорот 5, изберете ја иконата на производот и потоа кликнете **ОК**.

7 Кога ќе се појави прозорецот за потврдување, кликнете **Yes** (Да) или **Next** (Следно).

8 Следете ги упатствата на екранот.

Во некои случаи, може да се појави порака за да ве потсети да го рестартирате компјутерот. Ако е така, проверете дали е избрано **I want to restart my computer now** (Сакам да го рестартирам компјутерот веднаш) и кликнете **Finish** (Заврши).

За Mac OS X

Белешка:

- За да го деинсталирате софтверот за производот, треба да преземете *Uninstaller*. Пристапете до локацијата на: <http://www.epson.com> Следно, изберете го делот за поддршка од вашата локална веб-локација на Epson.
- За деинсталирање апликации, мора да се пријавите со сметка на *Computer Administrator*. Не може да деинсталирате програми ако се пријавите како корисник со ограничена сметка.
- Во зависност од апликацијата, програмата за инсталирање може да биде одделена од програмата за деинсталирање.

1 Затворете ги сите апликации што работат.

2 Кликнете двапати на иконата **Uninstaller** во папката Mac OS X на хард дискот.

3 Изберете ги полињата за избор за софтверот што сакате да го деинсталирате, како на пример драјверот на производот и апликацијата, од прикажаниот список.

4 Кликнете на **Uninstall** (Деинсталирај).

5 Следете ги упатствата на екранот.

Одржување на производот и софтверот

Ако не можете да го најдете софтверот што сакате да го деинсталирате во прозорецот на Uninstaller, кликнете двапати на папката **Applications** на тврдиот диск на Mac OS X, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате и повлечете ја на иконата **Trash**.

Белешка:

Ако го деинсталирате драјверот за печатачот и името на производот остане во прозорецот *Print & Scan* (за Mac OS X 10.7) или *Print & Fax* (за Mac OS X 10.6 или 10.5), изберете го името на производот и кликнете на копчето - **remove** (отстрани).

Пренесување податоци со користење надворешен уред за складирање

Отворите за мемориска картичка или отворот за надворешен УСБ на производот може да се користат за копирање датотеки на компјутерот поврзан со производот. Може да се користат и за копирање датотеки од компјутерот на уред за складирање.

Мерки на претпазливост за уреди за складирање

Внимавајте на следново при копирање датотеки помеѓу уредот за складирање и компјутерот:

- Проверете ја документацијата издадена со уредот за складирање и за другите адаптери што може да се користат за упатства за ракување.
- Не копирајте датотеки на уредот за складирање додека печатите од него.
- Екранот на производот не ги ажурира информациите за уредот за складирање по копирање на него или бришење датотеки од него. За да ги ажурирате прикажаните информации, извадете го и повторно ставете го уредот за складирање.
- Не вадете ја мемориската картичка и не исклучувајте го производот додека трепка сијаличката за мемориска картичка за да не ги изгубите податоците.

Копирање датотеки меѓу уредот за складирање и компјутерот

Копирање датотеки на компјутерот

1 Проверете дали производот е вклучен и уредот за складирање е ставен или поврзан.

2 **Windows 7 и Vista:**
Кликнете на копчето **Старт** и изберете **Computer (Компјутер)**.

Windows XP:
Кликнете **Start (Старт)** и изберете **My Computer (Мој компјутер)**.

Mac OS X:
Иконата за пренослив диск () автоматски се појавува на desktop.

Пренесување податоци со користење надворешен уред за складирање

- 3** Двоен клик на иконата за пренослив диск, а потоа изберете ја папката во која датотеките се зачувани.

Белешка:

Ако сте поставиле ознака на единицата, ознаката се прикажува како име на дискот. Ако не сте поставиле ознака на единицата, како име на дискот се појавува „пренослив диск“ во Windows XP.

- 4** Изберете ги датотеките што сакате да ги копирате и одвлечете ги во папка на тврдиот диск од вашиот компјутер.



Важно:

За корисниците на Mac OS X

Кога го отстранувате уредот за складирање, секогаш повлечете ја иконата за уредот за складирање од работната површина во корпата за отпадоци пред да го извадите уредот за складирање затоа што во спротивно можете да ги изгубите податоците од уредот.

Зачувување податоци за уред за складирање

Пред да ја вметнете мемориската картичка, проверете копчето за заштита на записите да биде поставено така што запишувањето на мемориската картичка е овозможено.

Белешка:

Откако ќе копирате датотека на мемориска картичка од компјутер Macintosh, можно е постар дигитален апарат да не може да ја прочита картичката.

- 1** Проверете дали производот е вклучен и уредот за складирање е ставен или поврзан.


2 Windows 7 и Vista:

Кликнете на копчето Старт и изберете **Computer (Компјутер)**.

Windows XP:

Кликнете **Start (Старт)** и изберете **My Computer (Мој компјутер)**.

Mac OS X:

Иконата за пренослив диск () автоматски се појавува на desktop.

- 3** Двоен клик на иконата за пренослив диск, а потоа изберете ја папката во која сакате да ги зачувате датотеките.

Белешка:

Ако сте поставиле ознака на единицата, ознаката се прикажува како име на дискот. Ако не сте поставиле ознака на единицата, како име на дискот се појавува „пренослив диск“ во Windows XP.

Пренесување податоци со користење надворешен уред за складирање

- 4 Изберете ја папката од тврдиот диск на компјутерот во која се наоѓаат датотеките што сакате да ги копирате. Потоа изберете ги датотеките и влечете ги во папката на уредот за складирање.



Важно:


За корисниците на Mac OS X

Кога го отстранувате уредот за складирање, секогаш повлечете ја иконата за уредот за складирање од работната површина во корпата за отпадоци пред да го извадите уредот за складирање затоа што во спротивно можете да ги изгубите податоците од уредот.

Показатели на грешки

Пораки за грешки на контролната табла

Ова поглавје го објаснува значењето на пораките што се прикажуваат на ЛЦД-екранот.

Пораки за грешки	Решенија
Заглавена хартија	➔ Види „Заглавена хартија“ на страница 152
Нема хартија	➔ Види „Ставање хартија“ на страница 26
Photos not recognized. Place the photos correctly on the scanner glass.	➔ Види „Стакло на скенерот“ на страница 38
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Исклучете го и повторно вклучете го производот. Уверете се дека во производот нема хартија. Ако пораката за грешка продолжи да се појавува, контактирајте со поддршката на Epson.
Communication error. Check if a computer is connected.	Проверете дали компјутерот е поврзан правилно. Ако пораката за грешка продолжи да се појавува, проверете дали е инсталиран софтверот за скенирање на вашиот компјутер и дали поставувањата на софтверот се точни.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Притиснете  за да продолжите со печатење. Пораката ќе се прикажува сè додека не ја замените подлогата за мастило. Контактирајте со поддршката на Epson за да ги замените подлогите за мастило пред да откажат. Кога перничињата за мастило се натопени докрај, печатачот престанува со работа и потребна е поддршката на Epson за да се продолжи со печатење.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Контактирајте со одделението за поддршка на Epson за замена на перничињата за мастило.
Memory card or external device not recognized.	Проверете дали мемориската картичка или надворешниот уред се ставени правилно.
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	Проверете дали телефонскиот кабел е поврзан правилно и дали телефонската линија работи. ➔ Види „Поврзување на телефонска линија“ на страница 91 Ако го поврзете производот на телефонска линија PBX (Private Branch Exchange) или на адаптер Terminal Adapter, исклучете Dial Tone Detection . Изберете Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection > Off .
Combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Погледнете го документот Мрежно упатство на интернет.
Recovery Mode	Ажурирањето на фирмверот не успеа. Ќе треба повторно да се обидете да го ажурирате фирмверот. Подгответе го USB-кабелот и посетете ја интернет-страницата на Epson за дополнителни упатства.

Решавање проблеми за печатење/ копирање

Утврдување на проблем

Откривањето проблеми кај производот најдобро се изведува во два чекора: проблемот прво се утврдува, а потоа се применуваат решенија се додека не се реши.

Информациите потребни за утврдување и решавање на највообичаените проблеми се дадени преку електронското решавање проблеми, контролната табла или приказот на состојбата. Повикајте се на соодветниот дел подолу.

Доколку имате конкретен проблем поврзан со квалитетот на печатењето, проблем со печатењето што не е поврзан со квалитетот на печатењето, проблем со дотур на хартија или пак производот воопшто не печати, погледнете го соодветното поглавје.

За да го решите проблемот, можеби ќе треба да ја откажете наредбата за печатење.

➔ [„Откажување на печатење“ на страница 52](#)

Проверка на состојбата на производот

Доколку дојде до проблем за време на печатењето, на прозорецот за приказ на состојбата се појавува порака за грешка.

Ако се појави порака за грешка што укажува дека перничињата за мастило на производот се при крај на работниот век, контактирајте со поддршката на Epson за да ги замените. Пораката ќе се прикажува во редовни интервали сè додека перничињата за мастило не се заменат. Кога перничињата за мастило се натопени докрај, производот престанува со работа и потребна е поддршката на Epson за да се продолжи со печатење.

За Windows

Постојат два начина за пристап до EPSON Status Monitor 3:

- Кликнете двапати на иконата за брз пристап до производот на лентата со задачи на Windows. Погледнете го следното поглавје за да додадете икона за брз пристап во лентата со задачи:
 - ➔ [„Од иконата за брз пристап на taskbar \(лентата за програми\)“ на страница 48](#)
- Отворете го драјверот за печатачот, кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа кликнете на копчето **EPSON Status Monitor 3**.

Решавање проблеми за печатење/копирање

Кога пристапувате до EPSON Status Monitor 3, се појавува следниов прозорец:



Белешка:

Ако не се појави EPSON Status Monitor 3 отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)**. Во прозорецот **Extended Settings (Проширени поставки)**, итиклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Вклучи EPSON Status Monitor 3)**.

EPSON Status Monitor 3 ги нуди следниве информации:


- Тековна состојба:**
Ако масилото е при крај или е потрошено, копчето **How to** се појавува во прозорецот EPSON Status Monitor 3. Со кликување на **How to** се прикажуваат упатствата за заменување на касетите со мастило.
- Ink Levels:**
EPSON Status Monitor 3 обезбедува графички приказ на состојбата на касетите со мастило.
- Information:**
Со кликување на **Information** може да видите информации за инсталираните касети со мастило.
- Technical Support:**
Кликнете **Technical Support** за да пристапите до веб-локацијата за техничка поддршка на Epson.
- Print Queue:**
Windows Spooler можете да го видите со кликување на **Print Queue**.

За Mac OS X

За пристап до EPSON Status Monitor, следете ги овие чекори.

Решавање проблеми за печатење/копирање

- 1 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48
- 2 Кликнете на иконата **EPSON Status Monitor**. Се појавува EPSON Status Monitor.



Оваа алатка можете да ја користите и за да ја проверите состојбата на касетите со боја пред печатење. EPSON Status Monitor ја прикажува состојбата на касетите со мастило во времето кога е отворен. За ажурирање на состојбата на касетите со мастило, кликнете на **Update**.

Решавање проблеми за печатење/копирање

Кога мастилото е при крај или е потрошено се појавува копчето **How to**. Кликнете на копчето **How to** и EPSON Status Monitor ве води чекор по чекор низ постапката за замена на касетите со мастило.



Заглавена хартија



Внимание:


Никогаши не допирајте ги копчињата на контролната табла кога раката ви е во внатрешноста на производот.

Белешка:


- Откажете го печатењето ако тоа се побара преку порака на ЛЦД-екранот или од драјверот на печатачот.
- Откако ќе ја извадите заглавената хартија, притиснете го копчето што е прикажано на ЛЦД-екранот.

Отстранување заглавена хартија од задниот капак


- 1 Извлечете го задниот капак и внимателно извадете ја заглавената хартија.




- 2 Внимателно отстранете ја заглавената хартија.



- 3 Отворете го задниот капак и внимателно извадете ја заглавената хартија.




- 4 Вратете го задниот капак.




Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на производот

- 1 Внимателно отстранете ја заглавената хартија.




- 2 Отворете го скенерот. Потоа, отстранете ја хартијата однатре, вклучувајќи ги и искинатите парчиња.




! **Важно:**
Не допирајте го рамниот бел кабел што е поврзан за држачот за касетата со мастило.

- 3 Затворете го делот за скенирање полека.




Отстранување заглавена хартија од касетата за хартија

- 1 Извлечете ја касетата за хартија. Потоа внимателно отстранете ја заглавената хартија.



- 2 Отстранете ја заглавената хартија од касетата.

- 3 Израмнете ги краевите на хартијата.



- 4 Држете ја касетата рамно и полака и внимателно вратете ја докрај во производот.

Отстранување заглавена хартија од автоматскиот внесувач на документи (ADF)


Достапноста на оваа функција зависи од производот.

- 1 Отстранете ја хартијата од влезната фиока на ADF.

Решавање проблеми за печатење/копирање

2

Отворете го капакот за ADF. Потоа внимателно отстранете ја заглавената хартија.




Важно:

Проверете дали сте го отворите капакот за ADF пред да ја отстраните заглавената хартија. Ако не го отворите капакот, можете да го оштетите производот.


3

Отворете го капакот за документи.




4

Отстранете ја подлогата за документи.




Решавање проблеми за печатење/копирање

- 5** Внимателно отстранете ја заглавената хартија.




- 6** Вратете ја подлогата за документи и затворете го капакот за документи.

- 7** Отворете го автоматскиот внесувач на документи (ADF).



- 8** Внимателно отстранете ја заглавената хартија.



- 9** Затворете го автоматскиот внесувач на документи (ADF).

Спречување заглавување на хартијата

Ако хартијата често се заглавува, проверете го следното.

- Хартијата е мазна, не е извиткана или набрана.
- Користите високо квалитетна хартија.
- Страната за печатење на хартијата е свртена надолу во касетата за хартија.
- Страната за печатење на хартијата е свртена нагоре во задниот отвор за хартија.

Решавање проблеми за печатење/копирање

- ❑ Листовите од купот хартија се разделени пред да бидат стават внатре.
- ❑ Обичната хартија не ставајте ја над линијата веднаш под знакот со стрелка ▼ или ≡ во внатрешноста на страничната водилка.
За посебните медиуми на Epson, проверете дали бројот на листови е помал од ограничувањето наведено за медиумот.
➔ „Избирање хартија“ на страница 22
- ❑ Страничните водилка се потпрени до рабовите на хартијата.
- ❑ Производот е на рамна, стабилна површина која е поголема од основата на печатачот. Производот нема да работи правилно доколку е накривен.

Повторно печатење по заглавување хартија (само за Windows)






Откако ќе го откажете печатењето поради заглавена хартија, може повторно да го испечатите истото без печатење на веќе испечатените страници.

- 1 Одглавете ја хартијата.
➔ „Заглавена хартија“ на страница 152
- 2 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Windows“ на страница 47
- 3 Штиклирајте го полето **Print Preview** во прозорецот Main или во прозорецот Advanced на драјверот за печатачот.
- 4 Направете ги поставките што сакате да ги користите за печатење.
- 5 Кликнете **ОК** за да ги затворите поставките на печатачот, а потоа испечатете го фајлот. Се отвора прозорецот Print Preview.
- 6 Изберете веќе испечатена страница од рамката со листата страници одлево, а потоа изберете **Remove Page** од менито Print Options. Повторете го истото за сите страници што се веќе испечатени.
- 7 Кликнете **Print** во прозорецот Print Preview.

Помош околу квалитетот на печатење

Доколку имате проблеми со квалитетот на печатење, споредете ги со илустрациите подолу. Кликнете на насловот под илустрацијата која најмногу наликува на вашиот отпечатен примерок.

Решавање проблеми за печатење/копирање

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>Добар примерок</p>	 <p>Добар примерок</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>➔ „Хоризонтални линии“ на страница 159</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>➔ „Вертикални ленти или нееднакво порамнување“ на страница 160</p>
 <p>➔ „Хоризонтални линии“ на страница 159</p>	 <p>➔ „Вертикални ленти или нееднакво порамнување“ на страница 160</p>
 <p>➔ „Несоодветни бои или недостасуваат бои“ на страница 160</p>	 <p>➔ „Нејасен или размачкан отпечатен примерок“ на страница 161</p>

Хоризонтални линии

- Проверете дали страната за печатење (побелата и посветлата страна) од хартијата е свртена нагоре во задниот отвор за хартија.
- Проверете дали страната за печатење (побелата и посветлата страна) од хартијата е свртена надолу во касетата за хартија.
- Активирајте ја услужната програма Head Cleaning за да се исчистат затнатите отвори за мастило.
 - ➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 130
- За да добиете најдобар резултат, касетата со мастило искористете ја во текот на шест месеци од отворањето на амбалажата.
- Користете оригинални касети со мастило на Epson.

Решавање проблеми за печатење/копирање

- ❑ Проверете дали типот хартија избран кај ЛЦД-екранот или кај драјверот на печатачот одговара на типот хартија во производот.
 - ➔ „Избирање хартија“ на страница 22
- ❑ Ако линиите се појавуваат на растојание од 2,5 см, вклучете ја услужната програма Print Head Alignment.
 - ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 132
- ❑ Ако на вашата копија се појават брановидни преливи, сменете го поставувањето **Reduce/Enlarge** во ЛЦД-менито или сменете ја положбата на оригиналот.
- ❑ Ако има проблем со квалитетот на копијата, исчистете ја надворешноста од производот.
 - ➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 137

Вертикални ленти или нееднакво порамнување

- ❑ Проверете дали страната за печатење (побелата и посветлата страна) од хартијата е свртена нагоре во задниот отвор за хартија.
- ❑ Проверете дали страната за печатење (побелата и посветлата страна) од хартијата е свртена надолу во касетата за хартија.
- ❑ Активирајте ја услужната програма Head Cleaning за да се исчистат затнатите отвори за мастило.
 - ➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 130
- ❑ Активирајте ја услужната програма Print Head Alignment.
 - ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 132
- ❑ За Windows, исчистете го полето за избор **High Speed** од прозорецот Advanced во драјверот за печатачот. За детали, видете онлајн помош.
За Mac OS X, изберете **Off** од High Speed Printing. За приказ на High Speed Printing, кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашиот производ (во списокот Printers), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.
- ❑ Проверете дали типот хартија избран кај ЛЦД-екранот или кај драјверот на печатачот одговара на типот хартија во производот.
 - ➔ „Избирање хартија“ на страница 22
- ❑ Ако има проблем со квалитетот на копијата, исчистете ја надворешноста од производот.
 - ➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 137

Несоодветни бои или недостасуваат бои

- ❑ За Windows, избришете ја поставката **Grayscale** во прозорецот Advanced на драјверот за печатачот. За Mac OS X, исчистете ја поставката **Grayscale** во Print Settings во дијалог рамката Print во драјверот на печатачот.
За детали, видете онлајн помош.
- ❑ Прилагодете ги поставките за бои во вашата апликација или кај поставките за драјверот на печатачот. За Windows, изберете го прозорецот Advanced.
За Mac OS X, изберете ја дијалог рамката Color Options од дијалог рамката Print.
За детали, видете онлајн помош.

Решавање проблеми за печатење/копирање

- Активирајте ја услужната програма Head Cleaning за да се исчистат затнатите отвори за мастило.
➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 130
- Проверете го рокот на траење втиснат на кутијата ако штотуку сте ја замениле касетата со мастило. Epson препорачува да ги замените касетите со мастило доколку не сте го користеле производот подолго време.
➔ „Замена на касета со мастило“ на страница 124
- Користете оригинални касети со мастило од Epson и хартија што ја препорачува Epson.

Нејасен или размачкан отпечатен примерок

- Користете оригинални касети со мастило од Epson и хартија што ја препорачува Epson.
- Проверете дали печатачот стои на рамна, стабилна површина која се наоѓа целосно под основата на печатачот. Производот нема да работи правилно доколку е накривен.
- Проверете хартијата да не е оштетена, извалкана или премногу стара.
- Проверете дали хартијата е сува и дали страната за печатење (побелата и посветлата страна) од хартијата е свртена нагоре во задниот отвор за хартија.
- Проверете дали хартијата е сува и дали страната за печатење (побелата и посветлата страна) од хартијата е свртена надолу во касетата за хартија.
- Доколку хартијата е извиткана кон страната на која се печати, измазнете ја или малку свиткајте ја во спротивна насока.
- Проверете дали типот хартија избран кај ЛЦД-екранот или кај драјверот на печатачот одговара на типот хартија во производот.
➔ „Избирање хартија“ на страница 22
- Откако листот е испечатен, отстранете го од излезната фиока.
- Не допирајте ја и не дозволувајте ништо да ја допре отпечатената страна на сјајно обложената хартијата. За ракување со примероците, следете ги упатствата на хартијата.
- Активирајте ја услужната програма Head Cleaning.
➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 130
- Активирајте ја услужната програма Print Head Alignment.
➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 132
- исчистете ја внатрешноста на производот ако хартијата е замачкана со мастило по печатење.
➔ „Чистење на внатрешноста на производот“ на страница 138
- Ако печатите податоци со голема густина на обична хартија со користење автоматско двострано печатење, намалете **Print Density** и изберете подолго **Increased Ink Drying Time** во прозорецот Print Density Adjustment (за Windows) или во Two-sided Printing Settings (за Mac OS X) на драјверот за печатачот.
➔ „Двострано печатење“ на страница 57
- Ако има проблем со квалитетот на копијата, исчистете ја надворешноста од производот.
➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 137

Разновидни проблеми со отпечатени примероци

Неправилни или погрешно отпечатени знаци

- Избришете ги сите запрени задачи за печатење.
➔ „Откажување на печатење“ на страница 52
- Исклучете ги производот и компјутерот. Проверете дали кабелот за поврзување од производот е добро приклучен.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ „Деинсталирање на софтверот“ на страница 142

Неправилни маргини

- Проверете дали хартијата е правилно ставена во задниот отвор за хартија или во касетата за хартија.
➔ „Ставање хартија“ на страница 26
- Проверете ги поставките за маргините во вашата апликација. Проверете дали маргините се во рамките на просторот од страницата што може да печати.
➔ „Простор за печатење“ на страница 181
- Проверете дали поставките за драјверот на печатачот се соодветни на големината на хартијата што ја користите.
За Windows, проверете го прозорецот Main.
За Mac OS X, проверете ја дијалог рамката Page Setup или дијалог рамката Print.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ „Деинсталирање на софтверот“ на страница 142

Отпечатениот примерок е закосен малку.

- Проверете дали хартијата е правилно ставена во задниот отвор за хартија или во касетата за хартија.
➔ „Ставање хартија“ на страница 26
- Ако **Fast Economy** е избрано за **Paper & Quality Options** во прозорецот Advanced на драјверот на печатачот (Windows) или за **Print Quality** (Mac OS X) во **Print Settings**, изберете друга поставка.

Големината или положбата на копираната слика е неправилна

- Проверете дали големината на хартијата, распоредот или избраното поставување за намалување/зголемување во контролната табла е соодветно за хартијата што се користи.
- Ако рабовите од копијата се отсечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.
- Исчистете го стаклото од скенерот.
➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 137

Превртена слика

- ❑ За Windows, исчистете го полето за избор **Mirror Image** од прозорецот Page Layout на драјверот на печатачот или исклучете ја поставката Mirror Image во апликацијата.
За Mac OS X, исчистете го полето за избор **Mirror Image** во **Print Settings** во дијалог рамката Print на драјверот на печатачот или исклучете ја поставката Mirror Image во апликацијата.
За упатства, видете онлајн помош за вашиот драјвер за печатач или за вашата апликација.
- ❑ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ [„Деинсталирање на софтверот“ на страница 142](#)

Хартијата или ЦД/ДВД се отпечатени само до половина или се празни

- ❑ Ако скенерот е отворен одредено време, ако приемот на податоци се прекине одредено време или, во зависност од компјутерот или податоците, производот може да престане да печати на половина од работата и да ја исфрли хартијата или ЦД/ДВД. Ако скенерот е отворен, затворете го. Производот може да го продолжи печатењето, но ако не го продолжи, обидете се да отпечатите повторно.
- ❑ Проверете дали поставките за драјверот на печатачот се соодветни на големината на хартијата што ја користите.
За Windows, проверете го прозорецот Main.
За Mac OS X, проверете ја дијалог рамката Page Setup или дијалог рамката Print.
- ❑ За Windows, штиклирајте ја поставката **Skip Blank Page** кликајќи на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)** во прозорецот Maintenance на драјверот на печатачот.
За Mac OS X, изберете **On** од Skip Blank Page. За приказ на Skip Blank Page, кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашиот производ (во списокот Printers), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.
- ❑ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ [„Деинсталирање на софтверот“ на страница 142](#)

Отпечатената страна е размачкана или изгребана

- ❑ Доколку хартијата е извиткана кон страната на која се печати, измазнете ја или малку свиткајте ја во спротивна насока.
- ❑ За Windows, изберете **Thick paper and envelopes** од **Printer and Option Information** во прозорецот Maintenance на драјверот за печатачот.
За Mac OS X 10.5 или понов, изберете **On** од Thick paper and envelopes. За приказ на Thick paper and envelopes, кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашиот производ (во списокот Printers), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.
- ❑ Направете неколку копии без поставување документ на стаклото од скенерот.
➔ [„Чистење на внатрешноста на производот“ на страница 138](#)
- ❑ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ [„Деинсталирање на софтверот“ на страница 142](#)

Премногу бавно печатење

- Проверете дали типот хартија избран кај ЛЦД-екранот или кај драјверот на печатачот одговара на типот хартија во производот.
 - ➔ „Избирање хартија“ на страница 22
- За Windows, поништете го изборот на сите вообичаени поставки и изберете **Text** како Quality Option од прозорецот Main на драјверот на печатачот.
За Mac OS X, изберете помал Print Quality во дијалог рамката Print Settings од дијалог рамката Print на драјверот на печатачот.
 - ➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Windows“ на страница 47
 - ➔ „Пристап до драјверот на печатачот за Mac OS X“ на страница 48
- Затворете ги сите непотребни апликации.
- Ако печатите постојано подолго време, печатењето може да биде многу бавно. Ова е за да се намали брзината на печатење и да се спречи прегревање и оштетување на механизмот на производот. Ако се случи ова, може да продолжите со печатење, но препорачуваме да прекинете и да го оставите вклучен производот во мирување најмалку 30 минути. (Производот нема да се врати во нормална состојба ако е исклучен.) Кога ќе продолжите со печатење, производот работи со нормална брзина.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
 - ➔ „Деинсталирање на софтверот“ на страница 142

Доколку не можете да го решите проблемот откако сте ги примениле сите начини дадени погоре, видете го следното:

- ➔ „Зголемување на брзината за печатење (само за Windows)“ на страница 168

Хартијата не се внесува правилно или фиоката за ЦД/ДВД не е ставена правилно

Нема дотур на хартија

Отстранете го купот хартија и проверете го следното:

- Сте ја ставиле касетата за хартија докрај во производот.
- Хартијата не е извиткана или набрана.
- Хартијата не е многу стара. За повеќе информации, видете ги упатствата дадени на самата хартија.
- Обичната хартија не ставајте ја над линијата веднаш под знакот со стрелка ▼ или ▲☰ во внатрешноста на страничната водилка.
За посебните медиуми на Epson, проверете дали бројот на листови е помал од ограничувањето наведено за медиумот.
 - ➔ „Избирање хартија“ на страница 22
- Хартијата не е заглавена внатре во производот. Доколку е, отстранете ја искината хартија.
 - ➔ „Заглавена хартија“ на страница 152

Решавање проблеми за печатење/копирање

- Касетите за мастило не се испразнети. Доколку некоја касета за мастило е испразнета, заменете ја.
➔ „Замена на касета со мастило“ на страница 124
- Ги следевте сите посебни упатства за ставање хартија дадени со неа.

Дотур на повеќе страници

- Обичната хартија не ставајте ја над линијата веднаш под знакот со стрелка ▼ или ▲☰ во внатрешноста на страницната водилка.
За посебните медиуми на Epson, проверете дали бројот на листови е помал од ограничувањето наведено за медиумот.
➔ „Избирање хартија“ на страница 22
- Проверете дали граничните се потпрени до рабовите на хартијата.
- Проверете дали хартијата е извиткана или свиткана. Ако е, пред да ја ставите, израмнете ја или нежно свиткајте ја кон спротивната страна.
- Отстранете го купот хартија и проверете дали хартијата е премногу тенка.
➔ „Хартија“ на страница 179
- Извртете ги краевите од купот за да ги одделите листовите, и пак ставете ја хартијата.
- Доколку се печатат премногу копии од датотека, проверете ја поставката Copies во драјверот на печатачот како што е прикажано, а проверете и во апликацијата.
За Windows, проверете ја поставката Copies во прозорецот Page Layout.
Mac OS X, штиклирајте ја поставката Copies во дијалог-прозорецот Print.

Хартијата не е ставена правилно

Ако хартијата е премногу далеку од механизмот за дотур на хартија, производот не може правилно да врши дотур на хартијата. Исклучете го производот и отстранете ја хартијата внимателно. Потоа вклучете го производот и правилно ставете ја хартијата.


Хартијата не излегува целосно или е извиткана

- Ако хартијата не се исфрли целосно, притиснете ⬄ за исфрлање на хартијата. Ако хартијата е заглавена внатре во производот, отстранете ја според упатството во следното поглавје
➔ „Заглавена хартија“ на страница 152
- Доколку хартијата е набрана кога излегува, можеби е влажна или премногу тенка. Ставете нов куп хартија.

Белешка:


Неискористената хартија чувајте ја на суво место, во оригиналното пакување.

Фиоката за ЦД/ДВД се исфрла или не е правилно ставена кога се испраќа работа за печатење на ЦД/ДВД

- Правилно ставете ја фиоката за ЦД/ДВД.
➔ „Ставање ЦД/ДВД“ на страница 32
- Ако фиоката се исфрли кога ќе започнете со работа за печатење на ЦД/ДВД, тогаш производот не е подготвен. Причекајте додека се прикаже порака на екранот што бара од вас да ја ставите фиоката. Потоа повторно ставете ја фиоката и притиснете .

Производот не печати

Сите сијалички се исклучени

- Притиснете  за да бидете сигурни дека производот е вклучен.
- Осигурете се дека кабелот за струја е сигурносно приклучен.
- Проверете дали приклучокот работи и дали е контролиран од сиден прекинувач или релеј.

Сијаличките светнале, па се изгаснале

Можеби напонот на производот не одговара на јачината на приклучокот. Изгасете го производот и веднаш исклучете го од струја. Потоа, проверете ја налепницата на задната страна од производот.

**Внимание:**

Доколку напонот не одговара, НЕ ВКЛУЧУВАЈТЕ ГО ПРОИЗВОДОТ ПОВТОРНО ВО СТРУЈА.
Контактирајте со вашиот добавувач.

Само сијаличката за вклучување свети


- Исклучете ги производот и компјутерот. Проверете дали кабелот за поврзување од производот е добро приклучен.
- Ако користите интерфејс за USB, проверете дали вашиот кабел ги задоволува стандардите за USB или за USB со големи брзини.
- Ако го поврзвате производот со компјутерот преку јазол за УСБ, поврзете го производот со првиот приклучок од компјутерот. Ако драјверот за печатачот сепак не се препознае на компјутерот, обидете се со директно поврзување на производот со компјутерот, без јазолот за УСБ.
- Ако го поврзвате производот со компјутерот преку јазол за УСБ, проверете дали компјутерот го препознава јазолот.
- Доколку се обидувате да отпечатите голема слика, можеби во компјутерот нема доволно меморија. Обидете се да ја намалите резолуцијата на сликата или сликата да ја испечатите со помала големина. Можеби ќе треба да инсталирате повеќе меморија во компјутерот.

Решавање проблеми за печатење/копирање

- ❑ Корисниците на Windows можат да ги избришат запрените задачи за печатење преку Windows Spooler.
➔ „Откажување на печатење“ на страница 52
- ❑ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ „Деинсталирање на софтверот“ на страница 142

По замена на касета со мастило, се појавува грешка кај мастилото

- 1 Отворете го скенерот.



Важно:


Не допирајте го белиот кабел во внатрешноста на производот.

- 2 Проверете дали држачот за касети со мастило се наоѓа во положба за замена на касета со мастило.

Белешка:

Ако држачот за касети со мастило се наоѓа сосема десно, влезете во режимот **Setup** од менито **Home**, изберете **Maintenance**, а потоа изберете **Ink Cartridge Replacement**.

- 3 Отстранете ја и повторно вметнете ја касетата со мастило, а потоа продолжете со инсталирање на касетата со мастило.




- 4 Затворете го делот за скенирање полека.


- 5 Следете го упатството на екранот.

Зголемување на брзината за печатење (само за Windows)

Кога печатењето е бавно, брзината на печатењето може да се зголеми со избирање одредени поставки во прозорецот Extended Settings (Проширени поставки). Кликнете на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)** во прозорецот Maintenance на драјверот на печатачот.



Се појавува следниот дијалог-прозорец.



Решавање проблеми за печатење/копирање

Изберете ги следниве полиња за избор и брзината на печатење може да се зголеми.

- High Speed Copies
- Always spool RAW datatype (Always Spool RAW Datatype)
- Page Rendering Mode
- Print as Bitmap

за повеќе детали за секоја точка, видете онлајн помош.

Друг проблем

Тивко печатење на обична хартија

Кога за избор на хартија е избрана обична хартија и за квалитет во драјверот на печатачот е избрано Standard (Стандардно) (Windows) или Normal (Mac OS X), производот печати со најголема брзина. Изберете Quiet Mode за потивко работење, со што се намалува брзината на печатењето.

За Windows, штиклирајте го полето Quiet Mode во прозорецот Advanced на драјверот на печатачот.

За Mac OS X, изберете **On** од Quiet Mode. За приказ на Quiet Mode, кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашиот производ (во списокот Printers), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.

Решавање проблеми со скенирање

Проблеми покажани со пораки на ЛЦД-екранот или со статусната сијаличка

- Проверете дали производот е правилно поврзан на компјутерот.
- Исклучете го производот и вклучете го повторно. Ако проблемот не е решен, производот можеби е во дефект или можеби светлосниот извор во скенерот треба да се замени. Контактирајте со вашиот продавач.
- Проверете дали софтверот за скенирање е целосно инсталиран. Видете го печатениот прирачник за упатства за инсталирање на софтверот за скенирање.

Проблеми при започнување на скенирањето

- Проверете ја статусната сијаличка и проверете дали производот е подготвен за скенирање.
- Проверете дали каблите се цврсто поврзан со производот и со исправен штекер. Доколку е потребно, тестирајте го АС адаптерот на својот производ со приклучување во друг електричен уред и вклучувајќи го.
- Исклучете ги производот и компјутерот, а потоа проверете ја врската на кабелот за интерфејс помеѓу нив .
- Проверете дали сте го избрале правилниот производ ако се појави список со скенери кога ќе почнете со скенирање.

Windows:

Кога ќе го вклучите Epson Scan користејќи ја иконата EPSON Scan и прикажан е списокот Select Scanner, проверете дали сте го избрале моделот на својот производ.

Mac OS X:

Кога ќе го вклучите Epson Scan од папката Applications и прикажан е списокот Select Scanner, проверете дали сте го избрале моделот на својот производ.

- Поврзете го производот директно со надворешната USB-порта на компјутерот или само преку еден USB-хаб. Производот можеби нема да работи правилно доколку е поврзан со компјутерот преку повеќе USB-хабови. Ако проблемот опстојува, пробајте да го поврзете производот директно со компјутерот.
- Ако повеќе производи се поврзани со компјутерот, тие можеби нема да работат. Поврзете го само производот што сакате да го користите, а потоа обидете се да скенирате повторно.
- Ако софтверот за скенирање не работи правилно, прво деинсталирајте го софтверот, а потоа преинсталирајте го како што е опишано во печатениот прирачник.
 - ➔ „Деинсталирање на софтверот“ на страница 142

Користење на автоматскиот внесувач на документи (ADF)

- Ако капакот за документи или капакот на ADF е отворен, затворете го и обидете се да скенирате повторно.
- Проверете дали сте избрале **Office Mode** или **Professional Mode** во Epson Scan.
- Проверете дали каблите се цврсто поврзан со производот и со исправен штекер.

Користење на копчето

Белешка:

Во зависност од производот, функцијата за скенирање може да не е достапна кога се користи копчето.

- Проверете дали сте доделиле програма на копчето.
 - ➔ „Epson Event Manager“ на страница 89
- Проверете дали Epson Scan и Epson Event Manager се инсталирани правилно.
- Ако сте кликнале на копчето **Keep Blocking (Продолжи да блокираш)** во прозорецот Windows Security Alert (Безбедносно предупредување на Windows) за време или после инсталацијата на Epson Software, деблокирајте го Epson Event Manager.
 - ➔ „Како да се деблокира Epson Event Manager“ на страница 171
- Mac OS X:
Проверете дали сте пријавени како корисник кој го инсталирал софтверот за скенирање. Другите корисници мора прво да го вклучат Epson Scanner Monitor во папката Applications и потоа да го притиснат копчето за скенирање.

Како да се деблокира Epson Event Manager

- 1** Кликнете **Start (Старт)** или на копчето Старт и потоа посочете на **Control Panel (Контролна табла)**.
- 2** Направете нешто од следново.
 - Windows 7:
Изберете **System and Security (Систем и безбедност)**.
 - Windows Vista:
Изберете **Security (Безбедност)**.
 - Windows XP:
Изберете **Security Center (Центар за безбедност)**.
- 3** Направете нешто од следново.
 - Windows 7 и Windows Vista:
Изберете **Allow a program through Windows Firewall (Дозволете програма низ Windows Firewall)**.

Решавање проблеми со скенирање

- Windows XP:
Изберете **Windows Firewall**.

4

Направете нешто од следново.

- Windows 7:
Потврдете дека полето за избор за **EEventManager Application** е избрано во списокот Allowed programs and features (Дозволени програми и можности).
- Windows Vista:
Кликнете на картичката **Exceptions (Исклучоци)**, а потоа потврдете дека полето за избор за **EEventManager Application** е избрано во списокот Program or port (Програма или порта).
- Windows XP:
Кликнете на картичката **Exceptions (Исклучоци)**, а потоа потврдете дека полето за избор за **EEventManager Application** е избрано во списокот Program or port (Програма или порта).

5

Кликнете ОК.

Користење софтвер за скенирање различен од драјверот Epson Scan

- Ако користите TWAIN-компатибилни програми, како на пример Adobe Photoshop Elements, проверете дали е избран правилниот производ како поставка за Scanner или Извор.
- Ако не можете да скенирате користејќи TWAIN-компатибилни програми за скенирање, како на пример Adobe Photoshop Elements, деинсталирајте ја TWAIN-компатибилната програма за скенирање и потоа преинсталирајте ја.
 - ➔ [„Деинсталирање на софтверот“ на страница 142](#)

Проблеми со внесување хартија

Хартијата се валка

Можеби треба да го исчистите производот.

- ➔ [„Чистење на производот“ на страница 137](#)

Внесени се повеќе листови хартија

- Ако ставате неподдржана хартија, производот може да внесе истовремено повеќе од еден лист хартија.
 - ➔ [„Спецификации за автоматскиот внесувач на документи \(ADF\)“ на страница 183](#)
- Можеби треба да го исчистите производот.
 - ➔ [„Чистење на производот“ на страница 137](#)

Заглавена хартија во автоматскиот внесувач на документи (ADF)

Отстранете ја хартијата што е заглавена во ADF.

➔ „Отстранување заглавена хартија од автоматскиот внесувач на документи (ADF)“ на страница 155

Проблеми со времето на скенирање

- Компјутерите со надворешни USB порти со голема брзина, можат да скенираат побрзо од оние со надворешни USB порти. Ако со вашиот производ користите надворешна USB порта со голема брзина, проверете дали ги исполнува системските барања.
 - ➔ „Барања на системот“ на страница 178
- Скенирањето во висока резолуција трае долго време.

Проблеми со скенираните слики

Квалитетот на скенирање е незадоволителен

Квалитетот на скенирањето може да се подобри со менување на тековните поставки или со прилагодување на скенираната слика.

➔ „Функции за прилагодување на сликата“ на страница 68

Слика на задниот дел од вашиот оригинал се појавува на скенираната слика

Доколку оригиналот е печатен на тенка хартија, сликите на позадината може да се видливи за производот и се појавуваат на скенираната слика. Обидете се со скенирање на оригиналот и парче црна хартија поставено на неговата позадина. Проверете и дали поставките Document Type и Image Type се соодветни за оригиналот.

Знаците се искривени или заматени

- Во Office Mode или Home Mode, изберете го полето за избор **Text Enhancement**.
- Прилагодете ја поставката Threshold.

Home Mode:

Изберете **Black&White** како поставка за Image Type, кликнете на копчето **Brightness**, а потоа обидете се да ја прилагодите поставката Threshold.

Office Mode:

Изберете **Black&White** како поставка за Image Type, а потоа обидете се да ја прилагодите поставката Threshold.

Professional Mode:

Изберете **Black & White** како поставување за Image Type и кликнете на копчето + (Windows) или ► (Mac OS X) веднаш до **Image Type**. Направете го потребното поставување за Image Option, а потоа обидете се да го приспособите поставувањето за Threshold.

- Зголемете ја поставката за резолуција.

Знаците не се препознаваат правилно кога се претворени во текст што може да се уредува (OCR)

Поставете го документот за да биде право на стаклото од скенерот. Ако документот е искривен, може да не биде правилно препознаен.

На скенираната слика се појавуваат брановидни линии

Брановиден или шрафиран шаблон (познат како moiré) може да се појави на скенирана слика во печатен документ.



- Ротирајте го оригиналниот документ.
- Ротирајте ја скенираната слика користејќи го апликацискиот софтвер после скенирањето.
- Изберете го полето за избор **Desccreening**.
- Во Professional Mode, изменете ја поставката за резолуција и скенирајте повторно.

Нерамномерна боја, дамки, точки или прави линии се појавуваат на сликата


Можеби треба да ја исчистите внатрешноста на производот.

➔ [„Чистење на производот“ на страница 137](#)

Просторот или правецот на скенирање се незадоволителни

Рабовите на оригиналот не се скенирани


- Ако скенирате во Full Auto Mode или користите преглед на сликички во Home Mode или Professional Mode, преместете го документот или фотографијата 6 мм (0,2 инча) подалеку од хоризонталните и вертикалните рабови на стаклото од скенерот за да го избегнете потсекувањето.
- Ако скенирате користејќи го копчето или обичен преглед во Office Mode, Home Mode или Professional Mode, преместете го документот или фотографијата околу 3 мм (0,12 инча) подалеку од хоризонталните и вертикалните рабови на стаклото од скенерот за да го избегнете потсекувањето.



Решавање проблеми со скенирање

Повеќе документи се скенирани во една датотека

Поставете ги документите на меѓусебно растојание од најмалку 20 мм (0,8 инча) на стаклото од скенерот.



Не може да се скенира саканиот простор

Во зависност од документите, можеби нема да можете да го скенирате саканиот простор. Користете обичен преглед во Office Mode, Home Mode или Professional Mode и создајте рамки на просторот што сакате да го скенирате.

Не може да се скенира саканиот правец

Кликнете **Configuration**, изберете ја картичката **Preview** и исчистете го полето за избор **Auto Photo Orientation**. Потоа, поставете ги документите правилно.

Проблеми што остануваат по испробување на сите решенија

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, иницијализирајте ги поставките на Epson Scan.

Кликнете **Configuration**, изберете ја картичката **Other**, а потоа кликнете **Reset All**.

Решавање проблеми со факс

Не може да се испрати или да се прими факс

- ❑ Проверете дали телефонскиот кабел е поврзан правилно и дали телефонската линија работи. Можете да ја проверите состојбата на телефонската линија со користење на функцијата **Check Fax Connection**.
➔ „Поврзување на телефонска линија“ на страница 91
- ❑ Ако факсот не може да се испрати, проверете дали факс уредот на примателот е вклучен и работи.
- ❑ Ако производот не е поврзан на телефон, а сакате автоматски да примате факс, вклучете го автоматскиот одговор.
➔ „Примање факсови“ на страница 101
- ❑ Ако сте го поврзале производот на DSL телефонска линија, мора да ставите DSL филтер на линијата затоа што во спротивно нема да можете да користите факс. Контакттирајте со давателот на DSL за потребниот филтер.
- ❑ Ако го поврзете производот на телефонска линија PBX (Private Branch Exchange) или на адаптер Terminal Adapter, исклучете **Dial Tone Detection**.
➔ „Режим за поставување“ на страница 113
- ❑ Брзината на преносот може да биде причината за овој проблем. Намалете го поставувањето за **Fax speed**.
➔ „Режим за поставување“ на страница 113
- ❑ Проверете дали ЕСМ е вклучено. Факсови во боја не можат да се испраќаат и примаат кога ЕСМ е исклучено.
➔ „Режим за поставување“ на страница 113

Проблеми со квалитетот (испраќање)

- ❑ Чистење на стаклото од скенерот и автоматскиот внесувач на документи (ADF).
➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 137
- ❑ Ако факсот што сте го испратиле бил матен или нејасен, сменете ја **Resolution** (или **Quality** во зависност од моделот) или **Contrast** во менито за поставувањата за факс.
➔ „Режим за поставување“ на страница 113
- ❑ Проверете дали ЕСМ е вклучено.
➔ „Режим за поставување“ на страница 113

Проблеми со квалитетот (примање)

- ❑ Проверете дали ЕСМ е вклучено.
➔ „Режим за поставување“ на страница 113

Телефонската секретарка не може да одговори на гласовни повици

- ❑ Кога автоматското одговарање е вклучено и телефонската секретарка е поврзана на истата телефонска линија со производот, поставете го бројот на свонења за одговор за примање на факсови на поголем број од бројот на свонења за телефонската секретарка.
 - ➔ „Примање факсови“ на страница 101

Погрешно време

- ❑ Часовникот може да оди напред/назад или да се ресетира по исклучување од струја или ако нема напојување долго време. Поставете го точното време.
 - ➔ „Поставување/промена на време и регион“ на страница 134

Информации за производ

Касети за мастило

Со овој производ може да ги користите следниве касети за мастило:

Касета за мастило	Број на делот		
		XP-600 XP-605 XP-700 XP-800	За Австралија / Нов Зеланд XP-600 XP-700 XP-800
Black (Црна)	26/26XL	273/273XL	255
Photo Black (Фотографска црна)	26/26XL	273/273XL	256
Суан (Тиркизна)	26/26XL	273/273XL	256
Magenta (Розова)	26/26XL	273/273XL	256
Yellow (Жолта)	26/26XL	273/273XL	256

Белешка:

Сите касети не се достапни во сите региони.

Боја	Black (Црна), Photo Black (Фотографска црна), Суан (Тиркизна), Yellow (Жолта), Magenta (Розова)
Рок на употреба на касетата за мастило	За да добиете најдобар резултат, касетата со мастило искористете ја во текот на шест месеци од отворањето на амбалажата.
Температура	<p>Чување: -20 до 40 °Ц (-4 до 104 °Ф)</p> <p>1 месец на 40 °Ц (104 °Ф)</p> <p>Смрзнување:*</p> <p>-16 °Ц (3,2 °Ф)</p>

* Мاستилото се одмрзнува и може да се користи по приближно 3 часа на температура од 25 °Ц (77 °Ф).

Барања на системот

За Windows

Систем	Интерфејс на компјутерот
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 или понов (32-bit), или XP Professional x64 Edition	USB со големи брзини

Информации за производ

За Mac OS X

Систем	Интерфејс на компјутерот
Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x	USB со големи брзини

Белешка:

UNIX File System (UFS) за Mac OS X не е поддржан.

Технички спецификации

Белешка:

Спецификациите може да се променат без претходно известување.

Спецификации на печатачот

Движење на хартијата	Касета за хартија 1 и 2, преден влез Заден отвор за хартија*1, горен влез
Капацитет	6,0 мм за касета 1 и 11,0 мм за касета 2 0,05 мм до 0,6 мм за задниот отвор за хартија*1*2

*1 Достапноста на оваа функција зависи од производот.

*2 Можно е некоја тврда хартија да не се внесе правилно, дури и кога дебелината е во рамките на наведената.

Хартија


Белешка:

- Бидејќи квалитетот на која било марка или тип на хартија може да се промени во кое било време, Epson не може да го атестира квалитетот на која било марка или тип на хартија произведена од други производители. Секогаш тестирајте примероци од хартијата што ја имате на залиха пред да набавите големи количини или да печатите многу документи.
- Хартија со слаб квалитет може да го намали квалитетот на печатењето и да предизвика кинење на хартијата или други проблеми. Доколку имате проблеми, преминете на хартија со повисок квалитет.

Ако се исполнети условите наведени подолу, издупчена хартија со дупки за спојување може да се користи за овој производ:

Извор на хартија	Заден отвор за хартија
Положба на дупките	Двете страни се достапни.

Информации за производ



Белешка:

Приспособете ја големината на датотеката за да избегнете печатење врз дупките за спојување.

Единечни листови:

Димензија	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 инчи) 13 × 18 cm (5 × 7 инчи) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3.5 × 5 инчи) 13 × 20 cm (5 × 8 инчи) 20 × 25 cm (8 × 10 инчи) 16:9 широка (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 инчи Legal 8 1/2 × 14 инчи
Типови на хартија	Обична хартија или специјална хартија од Epson
Дебелина (за обична хартија)	0,08 до 0,11 мм (0,003 до 0,004 инчи)
Тежина (за обична хартија)	64 г/м ² (17 lb) до 90 г/м ² (24 lb)

Пликови:


Димензија	Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2 инчи Envelope DL 110 × 220 mm Envelope C6 114 × 162 mm
Типови на хартија	Обична хартија
Тежина	75 г/м ² (20 lb) до 90 г/м ² (24 lb)

Информации за производ


Простор за печатење

Нагласените делови го покажуваат просторот за печатење.

Единечни листови:



Пликови:




Тип на медиум	Минимална маргина	
	Единечни листови	Пликови
A	3,0 мм (0,12 инчи)	3,0 мм (0,12 инчи)
B	3,0 мм (0,12 инчи)	5,0 мм (0,20 инчи)
C	3,0 мм (0,12 инчи)	21,0 мм (0,83 инчи)

Информации за производ

Белешка:

Во зависност од типот на хартијата, кај горните и долните делови од отпечатениот примерок, квалитетот на печатење може да се намали или просторот може да биде размачкан.

ЦД/ДВД:



А: 18 мм

В: 120 мм

Белешка:

Ако печатите на следниве области од дискот, на дискот или на фиоката за ЦД/ДВД може да има дамки од мастило.

Внатрешна збирна област	18 до 42 мм
Надворешна периферна област	117 до 120 мм (12-см ЦД/ДВД)

Спецификации на скенерот

	Серија XP-600	Серија XP-700	Серија XP-800
Тип на скенер	Рамномерна боја		
Фотоелектрична направа	CIS		
Ефективни пиксели	10200 × 28080 пиксели при 1200 dpi*	20400 × 56160 пиксели при 2400 dpi*	40800 × 56160 пиксели при 4800 dpi*
Димензија на документот	216 × 297 мм (8,5 × 11,7 инчи) големина А4 или US letter		
Резолуција на скенирање	1200 dpi (главно скенирање) 2400 dpi (под-скенирање)	2400 dpi (главно скенирање) 4800 dpi (под-скенирање)	4800 dpi (главно скенирање) 4800 dpi (под-скенирање)
Излезна резолуција	50 до 4800, 7200 и 9600 dpi (50 до 4800 dpi во зголемувања од 1 dpi)		

Информации за производ

Податоци за слика	16 бита по пиксел по внатрешна боја 8 бита по пиксел по надворешна боја (максимум)
Извор на светлина	Светлечка диода (LED)

* Површината за скенирање може да е ограничена ако резолуцијата е премногу голема.

Спецификации за автоматскиот внесувач на документи (ADF)

Оваа опција е достапна само кај серијата XP-800.

Внесување хартија	Ставање со лицето нагоре
Излегување на хартијата	Исфрлање со лицето надолу
Големина на хартија	A4, Писмо, Правно*
Типови на хартија	Обична хартија
Тежина на хартијата	64 до 95 г/м ²
Капацитет за хартија	Вкупна дебелина од 3 мм, до околу 30 листови (писмо, A4) 10 листови (правно)

* Кога скенирате двостран документ со користење на ADF, хартијата со големина правно не е достапна.

Спецификации за факсот

Оваа опција е достапна само кај серијата XP-800.

Тип факс	Способност за црно-бел факс и факс во боја
Поддржана линија	Домашна телефонска линија
Брзина	До 33,6 kbps
Резолуција	Еднобоен Стандарден: 200 × 100 dpi Фино: 200 × 200 dpi Фотографија: 200 × 200 dpi Боја Фино: 200 × 200 dpi Фотографија: 200 × 200 dpi
Режим за поправање грешки	CCITU/ITU Group 3 факс со режим за поправање грешки
Броеви за брзо избирање	До 60
Меморија за страници	До 180 страници (дијаграм ITU-T бр.1)
Повторно избирање	2 пати (на интервал од 1 минута)
Интерфејс	Телефонска линија RJ-11 Поврзување со телефонски апарат RJ-11

Информации за производ

Спецификации на мрежниот интерфејс

Wi-Fi	Стандард:	IEEE 802.11b/g/n* ¹
	Безбедност:	WEP (64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES)* ²
	Фреквентен опсег:	2,4 GHz
	Режим за комуникација:	Инфраструктурен режим, Режим ад-хок Wi-Fi Direct* ³
Ethernet	Стандард:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* ⁴
	Режим за комуникација:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Во согласност или со IEEE 802.11b/g/n, или со IEEE 802.11b/g, зависно од местото на купување.

*2 Во согласност со WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

*3 Серијата XP-600 не е поддржана.

*4 Поврзаниот уред треба да биде во согласност со IEEE802.3az.

Мемориска картичка

Белешка:

Достапноста на оваа функција зависи од производот.

Компатибилни мемориски картички	CompactFlash* ^{1*2} Microdrive* ^{1*2} Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* ³ MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD MultiMediaCard MMCplus MMCmobile* ³ MMCmicro* ³ miniSDHC* ³ miniSD* ³ microSDXC* ³ microSDHC* ³ microSD* ³
--	--

Информации за производ

Медиум формат DCF	Компатибилно со DCF (Design rule for Camera File system) верзија 1.0 или 2.0. Сите типови на картички со стандардна верзија се компатибилни.
Потребен напон	3,3 v

*1 Серијата XP-600 не е поддржана.

*2 Максималната јачина на струја е 500 mA.

*3 Задолжителен адаптер.

Спецификации на податоци за слика

Формат на датотека	JPEG со Exif Version 2.3 стандард
Димензии на слика	80 × 80 пиксели до 9200 × 9200 пиксели
Број на датотеки	До 9990

Механички

Серија XP-600

Димензии	Зафатнина (без делови што стрчат) Ширина: 390 мм (15,4 инчи) Длабочина: 338 мм (13,3 инчи) Висина: 138 мм (5,4 инчи)
	Зафатнина (со делови што стрчат ^{*1}) Ширина: 390 мм (15,4 инчи) Длабочина: 341 мм (13,4 инчи) Висина: 138 мм (5,4 инчи)
	Печатење ^{*3} Ширина: 390 мм (15,4 инчи) Длабочина: 504 мм (19,8 инчи) Висина: 138 мм (5,4 инчи)
Тежина	Околу 7,1 kg (15,7 kg) без касетите за мастило. и кабелот за струја.

*1 Погледнете ја следната слика за повеќе информации.

*3 Со извлечениот продолжеток на излезната фиока.


Серија XP-700

Информации за производ

Димензии	Зафатнина (без делови што стрчат) Ширина: 390 мм (15,4 инчи) Длабочина: 338 мм (13,3 инчи) Висина: 138 мм (5,4 инчи)
	Зафатнина (со делови што стрчат ^{*1*2}) Ширина: 390 мм (15,4 инчи) Длабочина: 341 мм (13,4 инчи) Висина: 141 мм (5,6 инчи)
	Печатење ^{*3} Ширина: 390 мм (15,4 инчи) Длабочина: 598 мм (23,5 инчи) Висина: 196 мм (7,7 инчи)
Тежина	Околу 7,3 kg (16,1 kg) без касетите за мастило. и кабелот за струја.

*1*2 Погледнете ја следната слика за повеќе информации.

*3 Со извлечениот продолжеток на излезната фиока.



Серија XP-800

Димензии	Чување Ширина: 390 мм (15,4 инчи) Длабочина: 339 мм (13,3 инчи) Висина: 191 мм (7,5 инчи)
	Печатење* Ширина: 438 мм (17,2 инчи) Длабочина: 598 мм (23,5 инчи) Висина: 207 мм (8,1 инчи)
Тежина	Околу 8,7 kg (19,2 kg) без касетите за мастило. и кабелот за струја.

* Со извлечениот продолжеток на излезната фиока.

Електрични

Серија XP-600

Информации за производ

		Модел 100-120 V	Модел 220-240 V
Опсег на влезен напон		90 до 132 V	198 до 264 V
Опсег на номинална фреквенција		50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Опсег на влезна фреквенција		49,5 до 60,5 Hz	49,5 до 60,5 Hz
Номинална струја		0,7 A	0,35 A
Потрошувачка на електрична енергија	Самостојно копирање	Околу 18 W (ISO/IEC24712)	Околу 18 W (ISO/IEC24712)
	Режим на подготвеност	Околу 6,0 W	Околу 6,0 W
	Во мирување	Околу 1,7 W	Околу 1,7 W
	Исклучено	Околу 0,2 W	Околу 0,4 W

Серија XP-700

		Модел 100-120 V	Модел 220-240 V
Опсег на влезен напон		90 до 132 V	198 до 264 V
Опсег на номинална фреквенција		50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Опсег на влезна фреквенција		49,5 до 60,5 Hz	49,5 до 60,5 Hz
Номинална струја		0,7 A	0,35 A
Потрошувачка на електрична енергија	Самостојно копирање	Околу 19 W (ISO/IEC24712)	Околу 19 W (ISO/IEC24712)
	Режим на подготвеност	Околу 6,5 W	Околу 6,5 W
	Во мирување	Околу 1,7 W	Околу 1,7 W
	Исклучено	Околу 0,2 W	Околу 0,4 W

Серија XP-800

		Модел 100-120 V	Модел 220-240 V
Опсег на влезен напон		90 до 132 V	198 до 264 V
Опсег на номинална фреквенција		50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Опсег на влезна фреквенција		49,5 до 60,5 Hz	49,5 до 60,5 Hz
Номинална струја		0,7 A	0,35 A
Потрошувачка на електрична енергија	Самостојно копирање	Околу 19 W (ISO/IEC24712)	Околу 19 W (ISO/IEC24712)
	Режим на подготвеност	Околу 7,0 W	Околу 7,0 W
	Во мирување	Околу 2,0 W	Околу 2,0 W
	Исклучено	Околу 0,2 W	Околу 0,4 W

Информации за производ

Белешка:

Проверете ја етикетата за напонот на задната страна на производот.

Надворешна средина

Температура	Работење: 10 до 35 °Ц (50 до 95 °Ф) Чување: -20 до 40 °Ц (-4 до 104 °Ф) 1 месец на 40 °Ц (104 °Ф)
Влажност	Работење:* 20 до 80% РВ Чување:* 5 до 85% РВ

* Без кондензација

Стандарди и одобренија

Модел за САД:

Безбедност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 бр.60950-1
EMC	FCC Дел 15 Поддел В Класа В CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Класа В

Опремата го содржи следниов безжичен модул.

Производство: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6117-D69 (RoHS)

Овој производ е усогласен со дел 15 од правилата на FCC и RSS-210 од правилата на IC. Epson не може да прифати одговорност за неисполнување на барањата за заштита произлезени од непрепорачана модификација на производот. Работењето е подложно на следниве два условия: (1) уредот не смее да предизвикува штетни пречки, и (2) уредот мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи пречки што може да предизвикаат несакано работење на уредот.

За да се спречи радиоинтерференција за лиценцираната услуга, уредот е наменет за работа во затворено и подалеку од прозорци, за да се обезбеди максимална заштита. Опремата (или нејзината предавателна антена) што е инсталирана на отворено подлежи на лиценцирање.

Европски модел:

Директива за низок напон 2006/95/EC	EN60950-1
Директива EMC 2004/108/EC	EN55022 Класа В EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Информации за производ

Директива R&TTE 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21* EN60950-1
--------------------------------------	---

* Ова важи само за серијата XP-800.

За европските корисници:

Ние, корпорацијата Seiko Epson, со ова изјавуваме дека моделите на опремата, C492B, C491D, C491E се усогласени со суштинските барања и другите соодветни одредби на Директивата 1999/5/EC.

За употреба во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Во Франција е дозволено само работење во затворено.

Во Италија, ако се користи надвор од сопствените простории, потребно е општо одобрение.

Epson не може да прифати одговорност за неисполнување на барањата за заштита произлезени поради препорачана модификација на производот.



Австралиски модел:

EMC	AS/NZS CISPR22 Класа B
------------	------------------------

Epson со ова изјавува дека моделите на опремата, C492B, C491D, C491E се усогласени со суштинските барања и другите соодветни одредби на AS/NZS4268. Epson не може да прифати одговорност за неисполнување на барањата за заштита произлезени од препорачана модификација на производот.

Интерфејс

Hi-Speed USB (Класа уреди за компјутери)
Hi-Speed USB (за уреди кои поддржуваат PictBridge/Класа на голем капацитет на надворешни уреди за податоци)*

* Epson не може да гарантира за работата на надворешно поврзаните уреди.

Надворешен УСБ-уред

Уреди	Максимален капацитет
CD-R уред*, DVD-R уред*, Blu-ray уред*	CD-ROM / CD-R: 700 MB DVD-ROM / DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW и Blu-ray Disc™ не се поддржани.)
MO-уред*	1,3GB

Информации за производ

Тврд диск* УСБ-уред	2 TB Форматиран во FAT, FAT32 или exFAT
--------------------------------------	--

* Не се препорачуваат надворешни уреди за складирање што се напојуваат преку УСБ. Само надворешни уреди за складирање со независни извори на напојување.

Формат на фотографски податоци	Компатибилно со DCF (Design rule for Camera File system) верзија 1.0 или 2.0*. * Не се поддржани фотографски податоци складирани во дигитални фотоапарати или вградена меморија. JPEG со Exif Version 2.3 стандард.
---------------------------------------	---

Каде да се обратите за помош

Веб страница за техничка поддршка

Интернет-страницата за техничка поддршка на Epson обезбедува помош за проблемите што не може да се решат преку информациите за решавање проблеми во документацијата за производот. Доколку имате прелистувач на веб страница и може да се поврзете на Интернет, пристапете до страницата на:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

Доколку ви се потребни најновите драјвери ЧПП, прирачници, или други работи што може да се симнат од Интернет, пристапете на страницата на:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

Потоа, изберете дел за поддршка од веб страницата на Epson на вашиот јазик.

Контакт со службата за поддршка на Epson

Пред да го контактирате Epson

Ако вашиот производ од Epson не работи правилно и не можете да го решите проблемот со информациите за решавање проблеми дадени во документацијата за производот, обратете се за помош до услугата за поддршка на Epson. Доколку за вашето подрачје не е наведена Epson поддршка подолу, побарајте помош од добавувачот од каде што сте го набавиле вашиот производ.

Epson поддршка ќе може да ви помогне многу повеќе доколку им ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот
(Етикетата со серискиот број вообичаено се наоѓа на задната страна на производот.)
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот
(Кликнете на копчето **About**, **Version Info** или на слично копче во софтверот на производот.)
- Марка и модел на вашиот компјутер
- Име и верзија на оперативниот систем на вашиот компјутер
- Имиња и верзии на софтверските апликации кои вообичаени ги користите со вашиот производ

Каде да се обратите за помош**Белешка:**

Зависно од производот, во меморијата на производот може да се сочувани податоците на листата за бирање за факс и/или мрежни поставки. Поради дефект или поправка на производот, податоците и/или поставките можат да бидат изгубени. Epson нема да биде одговорен за загубата на кои било податоци, за резервни копии или за обновување и/или поставки, дури и во текот на гарантниот период. Ви препорачуваме да направите сопствена резервна копија на податоците или белешки.

Помош за корисниците во Европа

Проверете го документот **Pan-European Warranty Document (Паневропска гаранција)** за информации како да остварите контакт со Epson поддршката.

Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

На располагање се спецификации за производ, драјвери за симнување и барања за производи.

Epson HelpDesk (Телефон: +0280242008)

Нашиот тим на HelpDesk може телефонски да ви помогне во следново:

- Барања за продажба и информации за производ
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Сервисен центар:

Телефонски број	Број на факс	Адреса
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan

Каде да се обратите за помош

Телефонски број	Број на факс	Адреса
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Помош за корисниците во Австралија

Epson во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата од вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Вашиот добавувач

Не заборавајте дека вашиот добавувач честопати може да помогне да ги идентификува и реши проблемите. За совети во врска со проблемите, секогаш најпрвин треба да го контактирате добавувачот: тие често може да ги решат проблемите брзо и лесно, и може да ве советуваат кој нареден чекор треба да го преземете.

Интернет адреса <http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб страниците на Epson во Австралија. Вреди да ја посетите и да сурфате овде повремено! Оваа веб страница ви дава можност за симнување драјвери, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Epson Helpdesk

Epson Helpdesk е наменет како крајна поддршка за да ги се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите на Helpdesk може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал Pre-sales Helpdesk ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информираа каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Броевите на Helpdesk се:

Телефон: 1300 361 054

Факс: (02) 8899 3789

Каде да се обратите за помош

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе не побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат вашата документацијата за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Помош за корисниците во Хонг Конг

За добивање техничка помош како и останати пост-продажни услуги, корисниците може да ја контактираат Epson Hong Kong Limited.

Internet Home Page

Epson во Хонг Конг има своја веб страница на Интернет на кинески и на англиски јазик за да ги снабди корисниците со следниве информации:

- Информации за производ
- Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- Најнови верзии на драјверите на производите на Epson

Корисниците можат да пристапат на нашата глобална веб страница на:

<http://www.epson.com.hk>

Hotline Техничка поддршка

Исто така, може да го контактирате нашиот технички персонал на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Индекс**1**

16 налепници на страница.....111, 112

2

20-ур.....111, 112

2-ур.....111, 112

2-страно копирање.....106

4

4-ур.....111, 112

8

8-ур.....111, 112

D

DRD.....116

DSL.....93

E

Easy Photo Print.....54

ECM.....116

EPSON

Easy Photo Print.....54

Epson Connect.....9, 109

Epson Event Manager.....89

I

ISDN.....93

M

Mac OS X

пристап до поставки за печатач.....48

проверка на состојба на производот.....150

P

P.I.F.....111, 112

PDF.....84

U

USB

приклучок.....189

W

Windows

пристап до поставки за печатач.....47

проверка на состојба на производ.....149

управување со печатење.....149

A

Автоматски внесувач на документи (ADF).....36

заглавена хартија во.....173

проблеми.....172

Автоматски одговор.....92

Автоматско намалување.....116

Автоматско одговарање.....101

Автоматско поврзување Wi-Fi.....113

Авторско право.....2

Б

Барања на системот.....178

Без работи

печатење фотографии.....107, 108

Боенка.....105, 111, 113

Боја.....109

Брзина

зголемување.....164, 168

Брзина на печатење

зголемување.....164, 168

Брзо избирање.....95, 98

Број на свонења пред одговарање.....101

B

Веб-услуга.....109

веб-услуга.....9

Воден печат без граничник.....111, 113

Воден печат со вертикален граничник.....111, 113

Воден печат со хоризонтален граничник.....111, 113

Волшебник за поврзување Wi-Fi.....113

Време на сушење

копирање.....106

Г

Глава за печатење

порамнување.....132

проверка.....129

чистење.....130

Големина на хартија

копирање.....106

печатење фотографии.....107, 108

повеќе функции.....111, 112

Горен Jewel.....111, 112

Горна половина.....111, 112

Индекс

Грешки	
печатење.....	149
скенирање.....	170
факс.....	176
Групно избирање.....	95, 98

Д

Датум	
печатење фотографии.....	107, 108
Датум/време.....	134
ДВД	
област за печатење.....	182
Двонасочно	
печатење фотографии.....	107, 108
двострано.....	84
Двострано испраќање факс.....	109, 116
Двострано копирање.....	41, 106
Двострано печатење.....	57
Двострано скенирање.....	109
Дебела хартија.....	114
Документ.....	109
Документи	
печатење.....	49
Долна половина.....	111, 112
Домашен режим.....	73
Драјвер.....	88
деинсталирање.....	142
пристап до Mac OS X.....	48
пристап за Windows.....	47

Е

Евиденција за факс.....	110
Емитирање факсови.....	98

З

Заглавие.....	96
Заглавие на факс.....	96
Заглавување на	
хартија.....	152
Заглавување на хартија.....	172
Заден отвор за хартија.....	30
Закажано испраќање факс.....	99
Замена на касети со мастило.....	124
Заштитни знаци.....	2
Заштитник на екранот.....	114
Звук.....	114
звук.....	114
Зголемување.....	106
Зголемување страници.....	60

С

Своенења за одговор.....	116
--------------------------	-----

И

ИД на фотографијата.....	111, 112
Избирање група	
печатење фотографии.....	107
Избирање локација	
печатење фотографии.....	107
повеќе функции.....	111
Избирање на сите фотографии	
печатење фотографии.....	107
Избирање папка	
печатење фотографии.....	107
Избирање според датум	
печатење фотографии.....	107
Избирање фотографии	
печатење фотографии.....	107
повеќе функции.....	111
Извештај за факс.....	102, 110
Извор на хартија	
копирање.....	106
печатење фотографии.....	107, 108
Индекс Jewel.....	111, 112
Иницијализирање.....	175
Информации за печатење. За фотографии	
печатење фотографии.....	107, 108
Испраќање факс до повеќе корисници.....	98
Испраќање факс подоцна.....	99

К

Кабли за интерфејс.....	189
Канцелариски режим.....	75
Касета за хартија.....	26
Касета со мастило	
замена на испразнета касета.....	124
Касети со мастило	
бројеви на дел.....	178
Квалитет	
копирање.....	106
печатење фотографии.....	107, 108
повеќе функции.....	111, 112
Квалитет на печатење	
подобрување.....	158
Комуникација.....	116
Контактирање со Epson.....	191
Контраст	
скенирање.....	109
факс.....	109, 116
Контролна табла.....	19
Копирање	
двострано.....	41
основно.....	41
распоред.....	43
Копирање две страници на една.....	38, 43, 106
Копирање на ЦД/ДВД.....	104, 111, 112
Копирање од двете страни.....	41
Копирање/Обновување фотографии.....	104, 110, 112
Копче	
проблеми.....	171
Копчиња	
контролна табла.....	19

Индекс

Л

Летно сметање на времето.....	134
Линии.....	159, 160
Лист за распоред на фотографијата.....	104, 111, 112

М

Маргина на спојување.....	106
Маргини	
проблеми.....	162
Мастило	
зачувување црно мастило во Windows.....	124
претпазливост.....	119
проверка на состојбата на касетата со мастило во Mac OS X.....	122
проверка на состојбата на касетата со мастило во Windows.....	121
проверка на состојбата на мастилото преку контролната табла.....	123
Мемориска картичка	
ставање.....	34
Мемориски картички	
поддржани видови.....	184
спецификации на податоци.....	184
Менување на големината на страниците.....	60

Н

На барање.....	102
Намалување.....	106
Намалување на големината на страницата.....	60
Насока на спојување	
копирање.....	106
скенирање.....	109
Начин на распоред.....	112
Нееднакво порамнување.....	160
Нејасни примероци.....	161
Неправилни знаци.....	162
Нивоа на мастило.....	113

О

Област за скенирање.....	109
Обнови ги стандардните поставувања.....	117
Обновување на бои	
повеќе функции.....	112
Ограничувања за копирање.....	13
Одраз во огледало.....	163
Одржување.....	114
Оневозможување Wi-Fi.....	113
Ориентација на документ	
копирање.....	106
скенирање.....	109
Основно поставување.....	114
Откажување на избирањето фотографии	
печатење фотографии.....	107
Откажување на печатење.....	52
Mac OS X.....	53
Откажување печатење	

Windows.....	53
Откривање на тон за избирање.....	116
Отсекување/Зумирање	
печатење фотографии.....	107, 108
повеќе функции.....	110, 111, 112

П

Печатење	
без рабови.....	49
двострано.....	57
дигитален фотоапарат.....	45
документ.....	49
кратенка.....	57
откажување.....	52
печатење од.....	45
плик.....	49
повеќе страници на лист.....	61
прилагодено на страницата.....	60
програм.....	57
текст.....	49
фотографија.....	49
Печатење на ЦД/ДВД.....	104, 111, 112
Печатење неколку страници на лист.....	61
Печатење прилагодено на страницата.....	60
Печатење честитка со фотографија.....	112
Плик	
ставање.....	26, 30
Пликови	
простор за печатење.....	181
Повеќе страници на лист.....	61
Повеќе функции.....	104
Повторно избирање.....	97
Повторно печатење факсови.....	110
Помош	
Epson.....	191
Epson Event Manager.....	89
Epson Scan.....	88
контролна табла.....	117
Пораки за грешки.....	148
Порамнување глава за печатење.....	132
Последен извештај за пренос.....	116
Последно пренесување.....	110
Поставки за производот	
пристап до Mac OS X.....	48
пристап за Windows.....	47
Поставувања за Wi-Fi.....	115
Поставувања за Wi-Fi/мрежа.....	114
Поставувања за испраќање.....	116
Поставувања за печатење	
повеќе функции.....	111, 112, 113
поставување.....	115, 117
Поставувања за печатење на домашна мрежа.....	115
Поставувања за примање.....	116
Поставувања за производот	
Тајмер за исклучување.....	135
тајмер за мирување.....	135
Поставувања за факс.....	116
Поставувања за хартија и копирање	
повеќе функции.....	110, 112
Поставување за печатење	
печатење фотографии.....	107, 108

Поставување за споделување датотеки.....	115
Поставување на Wi-Fi.....	114, 115
Поставување на директно поврзување Wi-Fi.....	113
Поставување на копче за притискање (WPS).....	113
Поставување на надворешен уред.....	117
Поставување на печатачот.....	114
Поставување на ПИН-код (WPS).....	113
Празни страници.....	163
Превезување на производот.....	139
Преглед.....	79
Предупредување за големина на хартија.....	117
Предупредување за документи.....	117
Приспособување на рамката печатење фотографии.....	107, 108
Приспособување на сликата.....	68
Приспособување фотографии печатење фотографии.....	107, 108
повеќе функции.....	110, 111, 112
поставување.....	115, 117
Проблеми брзина на печатење.....	164
дотур на хартија.....	164
заглавување на хартија.....	152
контактирање со Epson.....	191
линии.....	159, 160
маргини.....	162
нејасни примероци.....	161
неправилни знаци.....	162
несоодветни бои.....	160
одраз во огледало.....	163
печатење.....	149
празни страници.....	163
производот не печати.....	166
размачкани отпечатени примероци.....	163
размачкани примероци.....	161
решавање.....	191
скенирање.....	170
утврдување.....	149
факс.....	176
Проблеми со бои.....	160
Проблеми со квалитетот на скенирање.....	173
Проверка на врската.....	115
Проверка на врската за факс.....	94
Проверка на отвори Windows.....	129
Проверка на отворите Mac OS X.....	129
Проверка на отворот.....	129
Проверка на поврзувањето на Wi-Fi/мрежа.....	114
Проверка на поврзувањето на факсот.....	116
Проверка на прскалките контролна табла.....	130
Проверка на состојба Mac OS X.....	150
Производ делови.....	15
превезување.....	139
проверка на состојба.....	149
чистење.....	137
Професионален режим.....	77
Проширување копирање.....	106
печатење фотографии.....	107, 108

P

Размачкани отпечатени примероци.....	163
Размачкани примероци.....	161
Разно печатење.....	104
Рамка.....	80, 81
повеќе функции.....	111, 112
Распоред копирање.....	106
повеќе функции.....	111, 112
Распоред за печатење повеќе функции.....	111
Рачно поставување Wi-Fi/мрежа.....	114
Рачно поставување на Wi-Fi.....	115
Режим за автоматски избор.....	117
Режим на избирање.....	116
Режим на прикажување печатење фотографии.....	108
повеќе функции.....	112
Резолуција скенирање.....	109
факс.....	109, 116

C

Само за милиметарска хартија.....	111, 113
Само за тенок граничник.....	111, 113
Само за широк граничник.....	111, 113
Светилки трепкање.....	167
Сервис.....	191
Сијаличка статусни сијалички.....	170
Сијалички контролна табла.....	19
Сите функции.....	117
Скенирање на компјутер.....	109
Скенирање на компјутер (PDF).....	109
Скенирање на компјутер (WSD).....	109
Скенирање на компјутер (е-пошта).....	109
Скенирање на мемориска картичка.....	109
Скенирање на облак.....	109
Скенирање на УСБ-уред.....	109
Следење на протокол.....	110
Софтвер деинсталирање.....	142
Софтвер за скенирање софтверски пакет.....	89
Спецификации автоматски внесувач на документи.....	183
касети со мастило.....	178
мемориска картичка.....	184
механички.....	185
надворешен УСБ-уред.....	189
печатач.....	179
скенер.....	182
стандарди и одобренија.....	188
факс.....	183
хартија.....	179
Спецификации на просторот за печатење.....	181
Список за брзо избирање.....	110
Список за групно избирање.....	110

Индекс

Список со контакти.....	110	EPSON.....	22
Споделување печатач		Хоризонтални линии.....	159
Mac OS X.....	65		
Windows.....	62		
Ставање		Ц	
хартија.....	22, 26, 30	ЦД/ДВД	
Стакло на скенерот.....	38	област за печатење.....	182
Статус на Wi-Fi.....	113, 115	ставање.....	32
Статус на Wi-Fi/мрежа.....	113, 114	Целосен автоматски режим.....	71
Статусни сијалички.....	170		
		Ч	
Т		Часовник.....	134
Тајмер за исклучување.....	114	Честитка.....	104, 111
Тајмер за мирување.....	114	Чистење	
Техничка поддршка.....	191	глава за печатење.....	130
Тип документ		Чистење на главата	
копирање.....	106	Mac OS X.....	132
повеќе функции.....	111, 112	Windows.....	131
Тип хартија		Чистење на главата за печатење	
копирање.....	106	контролна табла.....	132
печатење фотографии.....	107, 108		
повеќе функции.....	111, 112	Ш	
		Штедење енергија.....	135
У			
Управување со печатење			
Windows.....	149		
Уредување фотографии			
печатење фотографии.....	107		
Услуга за информации за факс.....	102		
Услуги Epson Connect.....	115		
Услуги Google Cloud Print.....	115		
Ф			
Факс			
користење различни типови звонења (DRD).....	116		
Факс од поврзан телефон.....	100		
Факсови			
испраќање.....	97		
примање.....	101		
Факсови до повеќе приматели.....	98		
Форматирање.....	109		
Фотографија			
софтвер.....	54		
Функции на упатството.....	117		
Х			
Хартии подготвени за печатење.....	105, 111, 113		
Хартија			
виткање.....	165		
капацитет на ставање.....	22, 26, 30		
проблеми со дотур на хартија.....	164		
простор за печатење.....	181		
специјална хартија за Epson.....	22		
спецификации.....	179		
ставање.....	26, 30		
хартија за			